

УНИКА АД Скопје

Годишен извештај,
Финансиски извештаи ,
Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2023 година

УНИКА АД Скопје

Годишен извештај

За годината која завршува на 31 декември 2023 година

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
УНИКА АД Скопје
2023



СОДРЖИНА:

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ	3
2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО	12
3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО	13
4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО	26
5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ	82
6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ	85
7. ПРОДАЖНА МРЕЖА	89
8. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2023	94
9. ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ	110
10. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА РАБОТА	119

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ

Според Народна Банка на РМ Основните економски показатели се како што се презентирани подолу во табелата:

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

БДП (стапки на реален пораст, во %)/1						
2019	2020	2021	2022	Кв.1 2023	Кв.2 2023	Кв.3 2023
3.9	-4.7	3.9*	2.1*	2.1*	1.1*	1.2*
Инфлација (крај на период, на годишна основа, во %)/2						
2019	2020	2021	2022	Кв.1 2023	Кв.2 2023	Кв.3 2023
0,4	2,3	4,9	18,7	14,7	9,3	6,6
Инфлација (просек, на кумулативна основа, во %)/2						
2019	2020	2021	2022	Кв.1 2023	Кв.2 2023	Кв.3 2023
0,8	1,2	3,2	14,2	16,1	13,6	11,5
Стапка на невработеност (во %)/3						
2019	2020	2021	2022	Кв.1 2023	Кв.2 2023	Кв.3 2023
17,3	16,4	15,7	14,4	13,3	13,1	12,8
Буџетски биланс (салдо на централен буџет и фондови, % од БДП)/4						
2019	2020	2021	2022	Кв.1 2023	Кв.2 2023	Кв.3 2023
-2,1	-8,1	-5,4	-4,5	-0,4	-2,3	-0,5
Парична маса М1 (годишни стапки на промена во %)/5, 17						
2019	2020	2021	2022	Кв.1 2023	Кв.2 2023	Кв.3 2023
17,2	16,4	8,7	6,0	9,5	14,5	8,0
Парична маса М2-денарски дел (годишни стапки на промена во %)/5, 17						
2019	2020	2021	2022	Кв.1 2023	Кв.2 2023	Кв.3 2023
12,7	10,6	5,5	4,9	8,6	13,4	7,8
Парична маса М3 (годишни стапки на промена во %)/5, 18						
2019	2020	2021	2022	Кв.1 2023	Кв.2 2023	Кв.3 2023
8,2	8,0	8,8	5,3	6,6	14,3	8,4
Парична маса М4 (годишни стапки на промена во %)/5, 17						
2019	2020	2021	2022	Кв.1 2023	Кв.2 2023	Кв.3 2023
9,3	6,9	7,0	5,1	6,9	13,9	9,6
Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5, 18						
2019	2020	2021	2022	Кв.1 2023	Кв.2 2023	Кв.3 2023
6,0	4,7	8,3	9,4	6,6	6,5	5,8
Пондерирани каматни стапки на вкупно дадени денарски кредити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/6, 16						
2019	2020	2021	2022	Кв.1 2023	Кв.2 2023	Кв.3 2023
5,6	5,2	4,9	4,6	5,1	5,2	5,7
Пондерирани каматни стапки на вкупно примени денарски депозити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/7, 16						
2019	2020	2021	2022	Кв.1 2023	Кв.2 2023	Кв.3 2023

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1,9	1,5	1,2	1,1	1,4	1,7	2,0
Просечен девизен курс МКД/ЕУР						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
61,51	61,67	61,63	61,62	61,67	61,56	61,51
Просечен девизен курс МКД/УСД						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
54,95	54,13	52,11	58,60	57,52	56,55	56,51
Извоз на стоки (во милиони САД-долари)/8						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
7.198,3	6.636,8	8.244,9	8.729,4	2.282,2	2.313,5	2.163,0
Извоз на стоки (во милиони евра)/8						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
6.433,3	5.781,1	6.969,8	8.299,6	2.126,1	2.125,7	1.988,6
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони САД-долари)/8						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
9.445,8	8.715,1	11.400,9	12.756,8	2.962,2	3.024,0	2.947,6
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони евра)/8						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
8.441,0	7.599,4	9.648,1	12.125,2	2.759,6	2.778,3	2.708,0
Трговски биланс (во милиони САД-долари)/8						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
-2.247,5	-2.078,3	-3.156,0	-4.027,4	-680,0	-710,5	-784,5
Трговски биланс (во милиони евра)/8						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
-2.007,7	-1.818,3	-2.678,4	-3.825,6	-633,5	-652,6	-719,4
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони САД-долари)/9						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
-376,5	-360,4	-374,8	-864,8	105,5	-129,5	281,9
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
-3,0	-2,9	-2,7	-6,3	0,7	-0,8	1,8
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони евра)/9						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
-334,7	-318,0	-329,0	-797,4	99,9	-117,5	258,9
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
-3,0	-2,9	-2,8	-6,1	0,7	-0,8	1,8
Директни инвестиции - нето (во милиони САД-долари)/9, 15						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
404,0	172,9	453,2	683,8	145,6	121,9	43,1
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

				2023	2023	2023
3,2	1,4	3,2	5,0	1,0	0,8	0,3
Директни инвестиции - нето (во милиони евра)/9, 15						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
363,3	154,7	387,5	654,2	135,8	109,8	39,2
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
3,2	1,4	3,3	5,0	1,0	0,8	0,3
Девизни резерви (во милиони евра, крај на период)/11						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
3.262,6	3.359,9	3.643,3	3.862,9	4.159,2	4.189,7	3.901,7
Покриеност на увозот со девизни резерви (девизни резерви во евра/ просечен месечен увоз на стоки ф.о.б и увоз на услуги од тековната година), во месеци						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
4,6	5,3	4,5	3,7	4,5	4,1	4,2
Надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/12						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
Надворешен долг (во % од БДП)/10						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
Бруто надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/13						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
9.124,0	10.483,2	10.854,1	11.508,6	12.038,0	12.463,4	11.729,8
Бруто надворешен долг (во милиони евра, крај на период)/13						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
8.154,4	8.536,1	9.576,6	10.790,0	11.058,2	11.394,6	11.072,1
Бруто надворешен долг (во % од БДП)/ 14						
2019	2020	2021	2022	Кв.1	Кв.2	Кв.3
				2023	2023	2023
72,4	78,7	80,9	82,8	78,2	80,6	78,3

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурителен пазар

Осигурителниот пазар во 2023 година во Република Северна Македонија се состои од 16 Друштва за осигурување (11 неживот, 5 живот), 44 Осигурително брокерски друштва, 10 Друштва за застапување во осигурување и 7 банки како застапници во осигурување.

Македонскиот осигурителен пазар во текот на 2023 година има генерирано 14,34 милијарди денари премија. Доминантно учество зазема неживотното осигурување со 11,86 милијарди денари додека на животното осигурување отпаѓа 2,49 милијарди денари. Вкупното зголемување во однос на 2023 година изнесува 12,2% (12,8% неживот, 9,3% живот).

Во 2023 година УНИКА АД Скопје има остварено пораст од 14.36% и пазарно учество од 11,01% (од пазарот за неживотно осигурување)

Пазарната концентрација според Бруто Полисираната премија, Бруто Полисираната премија по друштва за осигурување, бруто полисирана премија по канали на продажба и бруто исплатени штети се презентирани во табелите подолу:

НЕЖИВОТ:

Бруто полисирана премија за период од 01.01.2023 до 31.12.2023

во 000 мкд

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот											Вкупно
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Винер	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк	Кроација	
1	Незгода	64.448	126.347	34.106	85.697	47.325	96.746	24.325	58.073	43.740	51.733	126.152	758.692
2	Здравствено осигурување	151.547	156.623	30.627	101.908	16.863	217.603	0	73.264	0	67.626	187.990	1.004.049
3	Моторни возила - каско	72.215	171.988	79.201	211.641	114.255	106.495	18.370	87.371	104.189	123.126	92.263	1.181.114
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	1.007	0	0	11.273	78.100	0	0	1.719	154	0	92.253
6	Пловни објекти - каско	9.35	160	1	674	245	118	0	52	232	271	0	1.762
7	Стока во превоз - карго	22.923	27.392	23.195	3.513	2.303	7.786	0	15.844	5.307	5.407	5.248	118.919
8	Имот од пожари и други непогоди	168.915	90.543	70.680	87.075	18.531	177.708	3.704	37.032	53.245	58.961	69.346	835.740
9	Останати осигурувања на имот	322.997	227.719	236.613	161.086	159.962	83.970	1.924	181.647	26.003	54.949	41.346	1.498.215
10	АО (вкупно)	284.834	488.385	480.481	509.527	721.049	440.671	473.969	784.343	514.414	367.749	530.064	5.595.487
11	Одговорност воздухоплови	0	1.142	0	0	19.458	6.447	0	0	1.492	77	176	28.792
12	Одговорност пловни објекти	315,72	406	65	1.056	465	537	0	423	647	328	137	4.379
13	Општо осигурување од одговорност	45.005	46.287	8.058	20.061	20.088	75.984	600	40.661	22.629	24.115	12.933	316.420
14	Осигурување на кредити	2.430	21.288	1.144	18.545	14.368	0	0	0	0	198	2.358	60.331
15	Осигурување на гаранции	3,08	152	0	4	0	7	0	0	3	228	0	397
16	Осигурување од финансиски загуби	9.509	54.625	148	7.451	0	484	0	7.007	0	2.511	614	82.350
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
18	Осигурување на туристичка помош	12.118	58.575	11.308	49.790	13.681	46.429	4.935	19.931	23.954	13.362	23.478	277.561
	Вкупно	1.157.270	1.472.638	975.627	1.258.026	1.159.866	1.339.085	527.827	1.305.648	797.574	770.796	1.092.107	11.856.463

14,36%

% по друштво за неживотно осигурување	9,76%	12,42%	8,23%	10,61%	9,78%	11,29%	4,45%	11,01%	6,73%	6,50%	9,21%	100,00%
---------------------------------------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	---------

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЖИВОТ:

Ред. бр.	Класа на осигурување	живот					Вкупно
		Кроација	Граве	Винер	Уника	Триглав	
19	Живот	732.339	505.169	493.075	307.157	450.391	2.488.131

% по друштво за живот но осигурување	29,43%	20,30%	19,82%	12,34%	18,10%	100,00%
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто исплатени (ликвидирани) штети за период од 01.01.2023 до 31.12.2023

во 000 мкд

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот											Вкупно
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Винер	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк	Кроација	
1	Незгода	35.513	91.479	5.773	21.469	21.671	48.831	6.143	21.440	14.076	33.574	49.258	349.226
2	Здравствено осигурување	112.196	103.888	18.480	63.894	7.800	137.386	0	30.529	0	47.578	137.257	659.008
3	Моторни возила - каско	36.393	100.830	32.951	140.439	74.315	53.077	9.864	55.015	78.207	77.042	58.612	716.745
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Стока во превоз - карго	668	358	191	158	1.071	559	0	44	66	0	183	3.298
8	Имот од пожари и други непогоди	62.913	8.670	8.059	23.454	2.568	19.776	1.418	3.727	2.764	7.295	141.127	281.770
9	Останати осигурувања на имот	106.882	47.137	142.142	69.721	15.057	13.874	39	51.470	3.696	20.966	7.597	478.582
10	АО (вкупно)	132.977	219.619	132.241	214.042	325.464	152.748	330.481	317.029	156.141	204.587	182.388	2.367.718
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Општо осигурување од одговорност	6.526	494	823	2.027	1.982	1.187	0	2.754	1.005	501	331	17.630
14	Осигурување на кредити	9	116	0	0	0	0	0	0	0	0	20	145
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	95	0	0	6.986	0	0	0	0	0	0	0	7.081
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	3.246	23.853	2.956	18.825	4.532	14.497	1.806	3.120	3.360	2.416	5.875	84.487
	Вкупно	497.417	596.627	343.616	561.016	454.460	441.935	349.751	485.128	259.315	393.958	582.648	4.965.872
% по друштво за неживотно осигурување		10,02%	12,01%	6,92%	11,30%	9,15%	8,90%	7,04%	9,77%	5,22%	7,93%	11,73%	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Број исплатени (ликвидирани) штети за период од 01.01.2023 до 31.12.2023

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот										Вкупно	
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Винер	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк		Кроација
1	Незгода	673	1.426	183	1.049	755	1.176	324	720	311	526	1.186	8.329
2	Здравствено осигурување	10.496	10.623	1.789	4.761	587	12.730	0	3.297	0	4835	19.137	68.255
3	Моторни возила - каско	488	1.177	607	1.361	937	627	112	629	712	1135	661	8.446
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Стока во превоз - карго	5	2	5	1	3	2	0	4	2	0	1	25
8	Имот од пожари и други непогоди	119	49	24	152	21	432	10	15	62	30	32	946
9	Останати осигурувања на имот	877	1.154	1.312	1.242	434	338	5	273	95	244	213	6.187
10	АО (вкупно)	1.574	2.896	2.134	2.631	4.150	2.194	2.530	4.485	2.416	2064	2.724	29.798
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Општо осигурување од одговорност	117	5	26	36	54	38	0	15	65	4	18	378
14	Осигурување на кредити	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	54	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	57
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	165	1.314	161	1.036	187	658	77	226	276	138	431	4.669
	Вкупно	14.568	18.655	6.241	12.272	7.128	18.195	3.058	9.664	3.939	8.976	24.405	127.101

% по друштво за неживотно осигурување	11,46%	14,68%	4,91%	9,66%	5,61%	14,32%	2,41%	7,60%	3,10%	7,06%	19,20%	100,00%
---------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	---------

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто резерви за настанати и пријавени штети за период од 01.01.2023 до 31.12.2023

во 000 мкд

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот											Вкупно
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Винер	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.полиса	Халк	Кроација	
1	Незгода	2.654	19.466	2.173	6.473	3.378	5.690	2.068	3.416	2.114	11.707	3.071	62.210
2	Здравствено осигурување	2.021	8.033	1.060	6.429	1.393	18.312	0	466	0	2.198	16.264	56.177
3	Моторни возила - каско	9.245	50.983	15.860	32.825	21.292	30.976	4.406	12.569	11.854	20.293	22.320	232.624
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	480.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.162
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	160
7	Стока во превоз - карго	565	24	23	0	0	0	0	52	0	0	169	833
8	Имот од пожари и други непогоди	17.945	13.833	444	21.796	18.872	42.572	481	4.264	1.522	9.185	58.424	189.338
9	Останати осигурувања на имот	69.429	9.606	9.752	5.462	12.176	3.319	195	5.672	1.750	3.272	2.999	123.632
10	АО (вкупно)	76.713	323.285	119.518	191.338	272.285	239.512	193.370	113.163	187.905	226.985	178.132	2.122.206
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	6.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.255
13	Општо осигурување од одговорност	2.938	10.330	335	3.543	9.495	3.683	132	8.644	8.225	908	80	48.313
14	Осигурување на кредити	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0	15	457
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	0	0	0	2.230	0	20	0	1.980	0	0	0	4.230
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	365	13.556	1.770	3.391	809	7.680	1.724	191	4.217	3.161	7.552	44.416
	Вкупно	181.875	935.974	150.935	273.649	339.700	351.764	202.375	150.417	217.587	277.709	289.026	3.371.010
% по друштво за неживотно осигурување		5,40%	27,77%	4,48%	8,12%	10,08%	10,43%	6,00%	4,46%	6,45%	8,24%	8,57%	100,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто резерви за настанати но непријавени штети за период од 01.01.2023 до 31.12.2023

во 000 мкд

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот											Вкупно
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Винер	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.полиса	Халк	Кроација	
1	Незгода	16.217	23.002	15.670	8.589	9.208	23.088	3.228	9.540	8.360	17.998	25.310	160.210
2	Здравствено осигурување	9.115	4.416	5.443	5.466	115	8.787	0	3.003	0	6.003	5.423	47.771
3	Моторни возила - каско	3.693	7.202	17.247	14.726	4.775	11.382	230	5.134	10.045	19.593	6.503	100.529
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Стока во превоз - карго	403	0	684	0	0	5	0	0	0	263	98	1.453
8	Имот од пожари и други непогоди	5.172	2.504	736	1.244	341	8.595	50	2.132	3.682	10.092	4.149	38.697
9	Останати осигурувања на имот	19.599	2.925	48.035	13.652	220	2.421	0	2.836	4.233	3.548	1.442	98.911
10	АО (вкупно)	93.352	244.687	232.535	188.619	187.593	163.879	111.404	230.707	231.183	175.041	219.943	2.078.943
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Општо осигурување од одговорно	3.552	1.592	1.921	200	596	6.106	94	3.890	6.678	3.700	246	28.575
14	Осигурување на кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	296
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	861	1.098	2.910	2.156	1.071	1.557	706	565	2.044	2.400	2.130	17.499
	Вкупно	151.962	287.427	325.477	234.652	203.919	225.820	115.712	257.807	266.226	238.638	265.244	2.572.884

% по друштво за неживотно осигурување	5,91%	11,17%	12,65%	9,12%	7,93%	8,78%	4,50%	10,02%	10,35%	9,28%	10,31%	100,00%
---------------------------------------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	--------	---------

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје (во понатамошниот текст 'Друштвото') е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 15 Април 2004 година под СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што Друштвото го менува називот во СИГАЛ УНИКА ГРУП АВСТРИЈА АД Скопје. На собранието на акционерите одржано на ден 20 февруари 2009 година, Друштвото го смени називот во УНИКА АД Скопје.

Како основач со 99.95% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 1,880 акции и Uniqa International Beteiligungs Verwaltungs GMBH Austria, со сопственост на 1 акција (0.05%). Основачкиот капитал се состои од 1.881 обични акции со номинална вредност од 1,595 ЕУР. Крајно матично друштво е Uniqa Österreich Versicherungen AG, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје.

На 31 декември 2023 година Друштвото има 141 вработени (2022: 131 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

- Осигурување од последици на несреќен случај – незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување (класа 2)
- Осигурување на моторни возила (класа 3)
- Осигурување на шински возила (класа 4)
- Осигурување на воздухопловни средства (класа 5)
- Осигурување на пловни објекти (класа 6)
- Осигурување на стоки при превоз – карго (класа 7)
- Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) – други имотни осигурување (класа 9)
- Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10)
- Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11)
- Општо осигурување од одговорност (класа 13)
- Осигурување од финансиски загуби (класа 16)
- Осигурување на туристичка помош (класа 18)

Финансиските извештаи беа одобрени од Управниот и Надзорниот Одбор на 21 февруари 2024 година.

Членови на Управен Одбор

Членовите на Управен Одбор во текот на 2023 и 2022 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Дритон Азизи, Претседател на УО
- Борче Богески, член на УО
- Емил Кратовалиев, член на УО од 29.12.2021

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на 2023 и 2022 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор
- Гералд Мулер, Независен член на надзорен одбор

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

УНИКА АД Скопје како Друштво за осигурување во областа на неживотното осигурување својата деловна политика и развојни вложувања ги ускладува со политика на матичното друштво УНИКА Австрија.

Со цел остварување на УНИКА деловната политика УНИКА има изготвено правилник кој би требало да придонесе кон остварување на зацртаните цели. Истиот се состои од 5 главни точки:

- Воспоставување на најдобри професионални стандарди
- Развој и одржување на продажната мрежа
- Искористување на раното влегување на пазарите во развој
- Гарантирање на квалитет
- Засилување на стандардизацијата во сите свои деловни единици како низ членките на европската унија така и во пазарите во развој.

ГЕНЕРАЛНИ ПРОДАЖНИ МЕСТА

Како еден од главните чекори во остварување на целите од УНИКА е развој на Генерални продажни места кои ќе придонесат кон развој и одржување на продажната мрежа.

Генерално продажно место е:

- Модерна, ексклузивна продажна канцеларија
- Обезбедува значителна бизнис независност и слобода од Генералната Дирекција
- Модел кој е компатибилен со визуелните стандарди на УНИКА

Агентот на УНИКА:

- Е партнер на интернационална корпорација и на Австрискиот пазарен лидер
- Е претставник на брендот на компанијата кој е застапен во 21 земја во светот
- Е менаџер кој раководи со своја продажна мрежа
- Е агент кој работи и во областа на животното и неживотното осигурување
- Е агент кој може да ти понуди широк спектар на производ
- Е претприемач чии заработки не зависат само од нивото на продажба туку и од остварување на поставените таргети и учеството во развојот на продажната мрежа.

Со цел развој на Генералните продажни места компанијата мора да развие и соодветна организациона структура при што ќе ги земе во предвид следниве точки:

- Подобрување на командната структура
- Воспоставување на опис и задолженија за секое работно место
- Воспоставување на линии за известување
- Хармонизација на продажниот со административниот процес
- Организирање на состаноци со Генералните продажни места на редовна основа.

Друштвото за осигурување ќе спроведе интензивна обука за своите вработени со цел да ги запознае со:

- Вредностите на компанијата
- Системите и опремата (да им се презентираат ИТ системите и поврзаните прирачници)
- Продажните техники и производите кои се нудат од страна на компанијата
- Продажните стандарди до кои мора да се придржуваат

Во минатото развојот на компанијата и инвестициите во истиот беа базирани на регистрирање на нови продажни места.

Во периодот од 01.01.2005 до 31.12.2018 компанијата отвори преку 40 продажни места. Во истите беше вработен исклучиво професионален кадар кој е дел од продажната мрежа на компанијата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во иднина компанијата ќе се фокусира на визуелно усогласување на продажните места на УНИКА со целите запишани во УНИКА програмата и формирање на генерални продажни места кои покрај продажниот кадар ќе бидат вработени и лица од областа на финансиите и контролата.

Исто така компанијата ќе го зголеми и кадарот во сите сектори и во Генералната Дирекција. Истата формира сектори за наплата на побарувањата и намалување на кредитниот ризик, сектор за усогласеност со професионални стандарди и се планира зголемување на вработените во правниот и финансискиот сектор за 20%.

Компанијата ќе се фокусира во развојот на портфолиото од незадолжителните осигурувања. За таа цел ќе се формира тим за обука и истиот ќе спроведува континуирани обуки на продажната мрежа на компанијата.

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2021-2025

УНИКА групацијата од 2021 година ја има усвоено развојната стратегија УНИКА 3.0 која треба да обезбеди одржлив развој.

Стратегијата „Уника 3.0“ е изградена врз 6 столба:

- Инвестициска политика во склад со одржливоста која го поддржува патот на Австрија и Европа кон неутралност на климата во 2040 и 2050 година
- Производи кои се занимаваат со одржливост
- Оперативно управување со внимание на еколошките и социјалните цели
- Транспарентно и континуирано известување за напредокот во областа на одржливоста и подготвеноста да се изврши проценка
- Тесни и кооперативни односи со засегнатите страни и здруженија за промовирање на одржливост
- Одржлива политика за инвестиции

Двата основни географски пазари остануваат Австрија и ЦИЕ, каде фокусот е насочен кон Полска, Чешка, Словачка и Унгарија. Додека ЦИЕ во моментот сочинува 65% од сите клиенти, 30% од премиите и 25% од приходот, штом компаниите AXA бидат интегрирани, тоа ќе претставува 75% од клиентите, кои ќе генерираат повеќе од 40% од премиите и над 50% од приходот.

Планирани се инвестиции од 500 милиони евра во ИТ, дигитализација и иновации.

УНИКА Групацијата ја започна најголемата програма за иновации во историјата на компанијата уште во 2016 година со инвестиција поголема од 500 милиони евра. Овие инвестиции се фокусираат на редизајн на деловниот модел, стекнување на потребните ИТ системи и дигитални иновации. Дигитално проширување кон Германија со Чериск.

Врз основа на своите позитивни искуства во Унгарија, UNIQA се шири во Германија преку Cherrisk, својот втор дигитален бренд (cherrisk.com). Проширувањето може да се прошири и во други земји во Западна Европа. Како платформа за продажба дигитална само, Чериск нуди едноставни полиси за осигурување за патувања, домаќинства и несреќи. Апликацијата Cherrisk Go го прави здрав живот забавен и лесен со наградување на здравствено свесно однесување и поддршка на добротворни иницијативи. Потребно е ризик да се здружи „назад кон своите корени“.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Преку UNIQA Ventures, нејзината програма за корпоративни инкубатори, UNIQA има капитал во 26 компании низ цела Европа и има инвестирано приближно. 40 милиони евра во брзорастечки почетни компании во секторите fintec, insurtech и дигитално здравје. Неговото портфолио се состои од финансиски инвестиции кои веќе имаат постигнато раст на вредноста и што е уште поважно, ја поставија основата за повеќе новини во деловните модели што ќе донесат нови клиенти за УНИКА. Досега се привлечени над 25.000.

UNIQA 3.0 исто така вклучува стратегија за одржливост на инвестициите. Осигурителниот сектор е најголемиот приватен инвеститор во Европа, сепак. УНИКА ја користеше оваа моќ на пазарот, како инвеститор и осигурител, решително да се заложи за укинување на бизнисот со јаглен. Веќе инвестираше околу 600 милиони евра во инфраструктура, од кои околу 200 милиони евра во проекти за енергетска транзиција кои создаваат енергија од сонце, ветер, вода или отпад. Покрај тоа, УНИКА издаде зелена обврзница во вредност од 200 милиони евра во јули оваа година. До 2025 година, планира да состави портфолио од одржливи инвестиции од една милијарда евра.

А. Подобрување на профитабилноста

Со цел да им понудиме на нашите клиенти прво класна услуга, УНИКА АД Скопје планира да се фокусира на следниве приоритетни програми:

- Зголемување на профитабилноста преку
 - 1) Насочување на продажбата кон профитабилните класи на осигурување
 - 2) Континуирано прилагодување на цените согласно резултатите по производи и класи на осигурување и пазарните услови
 - 3) Подобрување на процесот на решавање на штети

Остварувањето на горенаведените цели ќе придонесе да се зголеми профитабилноста и да се намалат трошоците за штети и трошоците за реосигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Намалување на задолжителните осигурувања во вкупната премија е една од стратегиските цели на друштвото кое се стреми учеството на задолжителните осигурувања за период од 3 години да го намали под 55% од вкупната бруто полисирана премија. Посебно како целна група за осигурување кон која ќе се ориентираат сите постоечки и нови производи се малите и средни претпријатија. Кај малите и средни претпријатија УНИКА АД Скопје гледа голем потенцијал, пред се бидејќи УНИКА Австрија пред се се дефинира како retail company и второ бидејќи ефектот на економската криза кај овие компании е умерен.

Првиот производ од новата палета кој ќе биде понуден на пазарот е производот ВИП, кој ќе понуди пакет на осигурување на возилото, имотот и лична незгода. Се работи за преработка на стар производ кој е прилагоден на новите услови на пазарот, кој бара пред се ефтини и лесно разбирливи производи за клиентите, а од друга страна да бидат лесни за продажба за агентската мрежа.

Втора можност е да се понуди на пазарот продуктот Мини Каско како додатно осигурување на полисата за Автомобилска одговорност кое покрива штети материјални настанати на сопственото возило од судар со друго возило при сообраќајна незгода без разлика дали сте предизвикувач или не на незгодата.

Третиот производ е домашна асистенција која подразбира давање помош на осигуреникот 24 часа на ден, 365 дена во годината во случај не ненадејни и неочекувани настани на осигурениот стан кои налагаат итно организирање помош од стручно лице (итна интервенција) во договорен обем.

Во соработка со Банките ќе се понуди Патничко осигурување на сопствениците на платежни картички за време на патување кое покрива: незгода при патување, задоцнување на багаж и задоцнување на патувањето/летот. Покритието се однесува на секое осигурено лице додека е на патување за коешто платил целосно или делумно со осигурената платежна картичка.

Во делот на доброволното приватното здравствено осигурување ќе се прошири палетата на пакети кои се нудат на осигурениците со воведување на нов семеен пакет кој нуди единствен годишен агрегатен лимит во случај на болничко и вон - болничко лекување и други бенефиции за целото семејство со единствена премија која зависи од бројот на членовите во семејството.

Во делот на Имотното осигурување како одговор на барањата и потребите на Корпоративните клиенти ќе се понуди осигурување на Имотни штети и осигурување од прекин на работа по услови за осигурување од сите ризици т.н All Risk според сопствени услови на UNIQA на групациско ниво. Разлика од тековниот модел на осигурување од именувани ризици каде обврската за докажување на покритието е на товар на осигуреникот, во условите од сите ризици јасно се наведени исклучоците од осигурување и товарот за докажување на исклучокот е на осигурителната компанија.

Б. Преставување на приватното здравствено осигурување на македонскиот пазар за осигурување

Со измените на законот за здравствено осигурување UNIQA Македонија прва закупи лиценца за доброволно приватно здравствено осигурување. Како дел од UNIQA group Austria која е водечка компанија за здравствено осигурување во Австрија, УНИКА АД Скопје го вовеле новиот производ МедUNIQA - доброволно и приватно здравствено осигурување а со цел на своите клиенти да им понудиме осигурување кое ќе ги задоволи нивните барања за ефикасна медицинска заштита и итен медицински третман.

Унапредување на производите од палетата на приватно здравствено осигурување

На клиентите на УНИКА АД Скопје достапни им се три пакети на дополнително здравствено осигурување (Стандард, Конфорт и Оптимум), покритието се однесува на амбулантно и болничко лекување, 24/7 на територијата на Р. Македонија.

Со избор на еден од овие пакети, на клиентот му се овозможува достапност на лекар 24 часа, се овозможува договарање на медицински услуги врз база на претходни медицински индикации, му се овозможува организирање на услугите кај избран лекар во краток рок во време кое му одговара на клиентот без дополнително чекање. За остварување на здравствените услуги не е потребен упат од матичен лекар.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштвото склучи договори со речиси сите приватни болници во Република Македонија и поголемите приватни специјалистички реномирани установи, каде што клиентите добиваат МедUNIQA здравствена картичка со која што се идентификуваат во здравствените установи кои се влезени во мрежата на МедUNIQA и ги користат здравствените услуги без директно плаќање на настанатите трошоци. Клиентот постојано се следи преку МедUNIQA контакт центарот, се информира за новостите, за нови здравствени установи во мрежата на МедUNIQA, се информира за обемот и висината на осигурителното покритие, му се помага при пријавување на осигурен случај.

Со измените на законот за здравствена заштита на крајот на 2015 година и овозможување на нудење на здравствени услуги и надвор од Македонија, креирање и нов пакет Оптимум, кој овозможува и лекување покрај во Македонија и во Европските земји (освен Швајцарија).

На почетокот на 2016 година започнавме и со пакети за колективно здравствено осигурување со задолжителен систематски преглед со избор на две опции, пред се заради законската обврска на секоја фирма да му обезбеди на своите вработени систематски преглед.

Претставувањето на приватното здравствено осигурување на Македонскиот пазар ќе придонесе пред се за:

- Зголемување на палетата на производи кои УНИКА АД Скопје ја нуди на своите клиенти
- Зголемување на пазарното учество
- Зголемување на профитабилноста.

Секторот за имот и реосигурување заедно со овластениот актуар на Друштвото континуирано ќе спроведуваат анализи, по производи и класи на осигурување, за сите клиенти со цел да може да се управува бизнисот кон зголемување на профитабилноста.

Едукација на вработените и продажната мрежа

УНИКА АД Скопје со воведувањето на новите производи си постави за цел да располага со високо обучена продажна мрежа која ќе биде способна истите да ги понуди на пазарот. За да ја постигне оваа стратешка цел УНИКА АД Скопје започна со континуирани обуки и семинари по градовите каде друштвото има свој продажни центри.

Во процес е и формирање на едукациски центар во склоп на секторот за продажба, чија основна цел ќе биде да се запознае секој вработен со корпоративната култура, производите, целите и насоките во кој сака да се развие Друштвото.

Едукацискиот центар се јавува како неопходност со цел да може друштвото да го следи динамичниот осигуриелен пазар, на кој секојдневно согласно потребите се јавуваат нови производи или се модифицираат веќе постоечките производи.

Едукацијата на вработените и продажната мрежа, воведувањето на нови производи и зголемувањето на клиентската база одат во насока за остварување на планираната добивка пред оданочување на УНИКА АД Скопје согласно УНИКА 2.0 планот, како дел од УНИКА Групацијата.

В. Подобрување на процесот на решавање на штети

Како што може да се забележи планираниот раст на премија како услов го поставува и соодветниот развој на процесот на решавање на штети.

Со цел да се постигне подобрување во процесот на решавање на штети Друштвото

- Ќе продолжи со развивање на системите за обработка и ликвидација на штети
- Ќе продолжи да ги обучува проценителите и ликвидаторите во склоп со најдобрите практики
- Дополнително развивање на мерките за спречување на измами.
- Ќе воведат систем за наградување заради подобрување на ефикасноста на сите чинители во процесот на обработка и ликвидација на штети
- Ќе воведат системски алатки заради олесната проценка на штетата во делот на материјалните штети.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Г. Управување со инвестициите

УНИКА АД Скопје има донесено инвестициона стратегија која се однесува на период од 5 години. Со истата е предвидено Друштвото да инвестира во следниве инструменти:

- Државни хартии од вредност
- Депозити
- Средства на тековни сметки
- Вложување во инвестициони фондови

Земајќи го во предвид степенот на развиеност на македонскиот пазар на капита, УНИКА АД Скопје има развиено конзервативна инвестициона стратегија чија основна цел е да се оствари максимален принос со оглед на степенот на ризик кој треба да се преземе.

Друштвото има формирано и комисија за пласирање на средства во која како членови се наоѓаат Престедателот на УО на УНИКА АД, директорот на финансии и овластен инвестиционен советник.

Ревизија на инвестиционата стратегија се врши по потреба, одколку се сменат целите или пазарните услови.

Д. CMI Steering report проект

УНИКА АД Скопје во текот на 2023 успешно го имплементираше и тесла проектот кој преставува основа за сите финансиски и контролинг извештаи кои ги користи како и локалниот менаџмент така и менаџментот на групацијата.



SAP S4/HANA преставува основа за имплементација на CMI Sterling report преку комплетирање на проектот Тесла.

Во текот на 2024-2028 година раководството и тимовите задолжени за имплементација ќе бидат фокусирани на развивање на CMI Steering report (доработка и развој) поврзан со финансиското известување и контролинг. Имено целта на друштвото е да може врз база на пренесените податоци да може менаџментот на дневна основа да ги има сите потребни извештаи за успешно управување со друштвото.



CMI Steering report овозможи следење на дневно нива на сите промени во продажбата, остварувањето на планот, движењето на главните коефициенти на Друштвото и слично.

Подолу се прикажани некој од извештаите кои се генерираат во


(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Ѓ. Примена на МСФИ 17/9

УНИКА АД Скопје од 01.01.2023 успешно го примени новиот ИФРС 17 стандард и согласно истиот известува за потребите на УНИКА Групацијата.

Во прилог подолу е прикажан извештајот на УНИКА АД Скопје за 3 квартал 2023.

UNIQA North Macedonia		
Figures in MKDm		ACT
Insurance revenue		957,8
	<i>Insurance revenue - Expected insurance expenses</i>	8,7
	<i>Insurance revenue - Expected Claims</i>	0,0
	<i>Insurance revenue - Risk adjustment</i>	0,0
	<i>Insurance revenue - CSM</i>	0,0
	<i>Insurance revenue - Premiums</i>	949,1
	<i>Insurance revenue - Initial Acquisition Expenses</i>	0,0
Insurance service expenses		-718,1
	<i>Insurance service expenses - Expenses</i>	-238,7
	<i>Insurance service expenses- Other not consolidated</i>	-133,2
	<i>Insurance service expenses - Loss component</i>	0,0
	<i>Insurance service expenses - Claims</i>	-360,2
	<i>Insurance service expenses - Change in LIC</i>	14,0
	<i>Insurance service expenses - Initial Acquisition Expenses</i>	0,1
Net Service Result from Reinsurance		-123,6
	Reinsurance Revenues	-123,2
	Reinsurance Service Expenses	-0,4
Net financial result		4,6
	Net investment income	11,0
	Net investment income from unit-/index linked	0,0
	Net finance expense from insurance contracts	-6,8
	Net finance expense from reinsurance	0,4
Other Non-technical Result		-51,3
	Other non-technical income	0,4
	Other non-technical expenses	-51,7
	thereof: Non-direct Attributable Costs	-27,6
Financing Costs		-0,7
Impairment of Goodwill and Amortization of Portfolios		0,0
Gross Insurance Service Result		239,7
Net insurance service result		116,1
Earnings before Tax		68,7

Во периодот 2024 до 2028 друштвото ќе продолжи со следните активности во врска со ИФРС 17/9:

- Развивање на пакетите за известување согласно најдобрите европски практики за известување;
- Соодветна и сеопфатна обука и тренинг на вработените;
- Подготовка за локална имплементација на ИФРС 17/9 стандардот;

Друштвото соодветно ги адресирање горнаведените ризици и започна со сите неопходни активности за заштита и соодветна имплементација.

E. SIM-CORP DIMENSION – Имплементација на користењето на SimCorp Dimension® за локални потреби

Имплементација на користењето на SimCorp Dimension® за локални потреби

Уника АД Скопје ја користат SimCorp Dimension® инвестициската платформа како решение за управување со инвестициите, проценка на вредноста на инвестициите, имплементација и усогласеност со IFRS 9 стандардот на ниво на групација како и финансиско сметководство на ниво на групација. SimCorp Dimension® платформата за управување со инвестициите во Австрија е воведена од 2004 додека на ниво на групација од 2020 година.

Со оглед на тоа што на ниво на групација SimCorp Dimension® инвестициската платформа е главна платформа за управување со инвестициите Уника АД Скопје во претстојниот период ќе имплементира дел од функционалностите за локални потреби согласно локалните МСФИ стандарди, особено во делот за проценка на вредноста на инвестициите.



При подготвителните активности за имплементација на софтверот за инвестиции SIM-CORP Dimension Друштвото има идентификувано неколку оперативни ризици:

- Ризик од нецелосен пренос на податоци од постоечкиот систем за финансиско работење во SIM-CORP Dimension;
- Ризик од погрешен пренос на податоци од постоечкиот систем за финансиско работење во SIM-CORP Dimension;
- Ризик од недоволна обука и тренинг на вработените;
- Ангажман на значителни ресурси од секторите за Финансии и Сметководство покрај нивната ангажираност во секојдневните активности;

Друштвото соодветно ги адресирање горнаведените ризици и започна со сите неопходни активности за заштита и соодветна имплементација на SIM-CORP Dimension.

Во текот на 2023та година раководството и тимовите задолжени за имплементација ќе бидат фокусирани на точен пренос на целокупните портфолија на финансиски средства како и целосна примена на новото софтверско решение.


(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)



Имплементација на модули за планирање со користење на платформата Anaplan

Во согласност со IFRS 17/9 стандардите како и IFRS стандардите поврзани со деловниот континуитет на друштвото воведени на ниво на групација, почнувајќи од 2024 година планирано е воведување на целосно повеќегодишно планирање на работењето на Уника АД Скопје и Уника Лајф АД Скопје со користење на платформата Anaplan. Процесот на планирање предвидува почетно планирање на резултатите од работењето, мониторинг и преоценување на планираните резултати од работењето во повеќе временски циклуси во текот годината.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ

Година што завршува на 31 декември 2023

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		1,144,974,348	1,038,364,673
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	1,066,666,778	914,987,600
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	5	1,298,387,306	1,134,937,394
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		7,260,979	6,795,000
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	5	21,018,108	16,130,525
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	5	150,922,732	130,197,904
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	5	68,792,641	82,587,750
7. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување	208	5	3,916,683	51,158
8. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување	209	5	(2,164,709)	2,120,227
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		27,375,289	26,119,531
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		2,736,407	6,269,602
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		2,736,407	6,269,602
3. Приходи од камати	216	6	21,775,486	17,675,327
4. Позитивни курсни разлики	217	7	1,811,628	1,716,833
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	19A	1,051,768	457,769
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223	6	-	-
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a	8	19,163,504	17,228,664
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	8	20,675,496	74,875,981
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	8	11,093,281	5,152,897

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2023

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		1,072,272,790	995,939,941
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	9	454,316,624	442,426,959
1. Бруто исплатени штети	228	9	485,127,985	409,489,297
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	9	14,806,731	7,831,738
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230	9	4,512,388	50,490
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	9	31,885,960	2,933,124
5. Промени во бруто резервите за штети	232	9	9,161,855	66,670,313
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233	9	12,821	937,244
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	9	(11,244,684)	21,980,055
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	9	(10,675)	(126)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	9	(10,675)	(126)
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243	9	(10,675)	(126)
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		13,784,485	20,906,398
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	2,695,720
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		13,784,485	18,210,678

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2023

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		512,254,345	455,070,952
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252		350,617,509	296,594,185
1.1 Провизија	253	10	319,386,828	260,455,349
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	12.1	64,502,087	57,809,988
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	11	9,873,041	11,205,182
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	23	(43,144,447)	(32,876,334)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		161,636,836	158,476,767
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		7,528,375	8,017,572
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	12.1	52,147,658	47,206,630
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		33,008,517	30,073,117
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		3,344,901	3,023,593
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		13,531,975	12,232,105
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		2,262,265	1,877,815
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	12	4,412,437	2,652,967
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260	13	97,548,366	100,599,598
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		56,185,422	57,796,575
2.4.2 Материјални трошоци	260б		13,589,815	14,007,973
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		27,773,129	28,795,050
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		2,659,962	2,700,592
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	18	-	-
2. Трошоци за камати	263	6	1,109,728	1,105,408
3. Негативни курсни разлики	264	7	1,550,234	1,595,184
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266	17	-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2023

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
6. Останати трошоци од вложувања	270		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		56,932,878	56,663,570
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	14	56,932,878	56,663,570
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274		22,302,412	16,410,941
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		10,032,759	1,760,655
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		72,701,558	42,424,732
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	15	10,183,054	7,401,204
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		62,518,504	35,023,528
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

На 31 декември 2023

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на бележка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	17	2,961,166	1,919,612
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		2,961,166	1,919,612
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		1,024,613,319	943,781,082
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		37,153,243	40,150,349
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	18	37,153,243	40,150,349
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008	18	37,153,243	40,150,349
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	18	-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011	18	-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА – ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		26,045,479	24,274,834
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група – подружници и заеми на друштва во група – подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	20	26,045,479	24,274,834
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		961,414,597	879,355,899
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	19	356,856,147	314,191,957
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023	19	30,518,103	20,718,962
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024	19	326,338,044	293,472,995
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2023

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	19A	47,602,650	43,050,882
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		47,602,650	43,050,882
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	20	556,955,800	522,113,060
4.1 Дадени депозити	036	20	556,955,800	522,113,060
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		47,695,592	57,175,483
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	27	29,103,624	27,351,651
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	28	18,591,968	29,823,832
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		348,469	390,396
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053	16	348,469	390,396
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		293,895,383	301,620,549
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	21	251,889,985	262,430,215
1. Побарувања од осигуреници	056	21	251,889,985	262,430,215
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2023

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059	22	1,501,959	5,271,523
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	22	-	3,796,028
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062	22	1,501,959	1,475,495
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	22	40,503,439	33,918,811
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	22	13,392,630	13,732,866
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	22	26,470,219	19,520,354
3. Останати побарувања	066	22	640,590	665,591
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		37,305,097	33,420,368
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	18	8,639,723	9,798,758
1. Опрема	070		8,639,723	9,798,758
2. Останати материјални средства	071		-	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	24	28,665,374	23,621,610
1. Парични средства во банка	073		28,661,063	23,621,587
2. Парични средства во благајна	074		4,311	23
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	22A/23	310,127,739	266,444,378
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080	23	227,904,132	184,819,685
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081	22A	82,163,607	81,624,693
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		1,716,946,765	1,604,751,868
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	084		280,462,783	252,087,525
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		450,736,773	388,218,269
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	25	184,002,981	184,002,981
1. Запишан капитал од обични акции	087		184,002,981	184,002,981
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2023

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на бележка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091			-
1. Материјални средства	092			-
2. Финансиски вложувања	093			-
3. Останати ревалоризациони резерви	094			-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		106,875,468	95,200,959
1. Законски резерви	096		106,875,468	95,200,959
2. Статутарни резерви	097			-
3. Резерви за сопствени акции	098			-
4. Откупени сопствени акции	099			-
5 Останати резерви	100			-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		97,339,820	73,990,801
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102			-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		62,518,504	35,023,528
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104			-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105	26	64,249,786	63,141,044
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106		1,037,107,575	959,163,756
I. Бруто резерви за преносни премии	107	27	621,091,961	552,299,321
II. Бруто математичка резерва	108			-
III. Бруто резерви за штети	109	28	415,980,437	406,818,583
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110	28	35,177	45,852
V. Бруто еквилизациона резерва	111			-
VI. Бруто останати технички резерви	112			-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113			-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		4,999,356	5,181,691
1. Резерви за вработени	115		4,999,356	5,181,691
2. Останати резерви	116			-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117		5,828,879	1,934,723
1. Одложени даночни обврски	118			-
2. Тековни даночни обврски	119		5,828,879	1,934,723
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120			-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		154,024,396	187,112,385
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122	29	42,417	27,740,684
1. Обврски спрема осигуреници	123	29		27,698,267
2. Обврски спрема застапници и посредници	124			-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		42,417	42,417

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2023

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	30	100,085,752	99,191,888
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	30	100,085,752	99,191,888
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	31	53,896,227	60,179,813
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	31	30,221,235	34,216,723
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133	30	23,674,992	25,963,090
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		-	-
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136		1,716,946,765	1,604,751,868
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	137		280,462,783	252,087,525

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото на 23 април 2024 година.

Дритон Азизи

Борче Богески

Генерален Директор

Финансов Директор број на лиценца 0100455

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2023

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	184,002,981	-	4,423,240	90,777,719	-	-	95,200,959	-	-	96,335,176	-22,344,375	353,194,741
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	184,002,981	-	4,423,240	90,777,719	-	-	95,200,959	-	-	96,335,176	-22,344,375	353,194,741
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,023,528	35,023,528
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,023,528	35,023,528
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,344,375)	22,344,375	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,344,375)	22,344,375	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	184,002,981	-	4,423,240	90,777,719	-	-	95,200,959	-	-	73,990,801	35,023,528	388,218,269

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжение)

Година што завршува на 31 декември 2023													
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	184,002,981	-	4,423,240	90,777,719	-	-	95,200,959	-	-	73,990,801	35,023,528	-
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	184,002,981	-	4,423,240	90,777,719	-	-	95,200,959	-	-	73,990,801	35,023,528	388,218,269
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,518,504	62,518,504
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,518,504	62,518,504
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	-	11,674,509	-	-	11,674,509	-	-	23,349,019	(35,023,528)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	11,674,509	-	-	11,674,509	-	-	23,349,019	(35,023,528)	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	184,002,981	-	4,423,240	102,452,228	-	-	106,875,468	-	-	97,339,820	62,518,504	450,736,773

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2023

ПОЗИЦИЈА 1	Број на позиција 2	Износ	
		Тековна деловна година 3	Претходна деловна година 4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	1,340,104,664	1,143,955,653
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1,282,192,919	1,114,100,227
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	39,351,083	15,395,494
4. Примени камати од работи на осигурување	304	272,904	368,291
5. Останати приливи од деловни активности	305	18,287,758	14,091,641
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	1,254,329,229	1,030,037,836
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	518,470,067	418,354,981
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	168,380,448	126,402,094
4. Надоместоци и други лични расходи	310	114,999,527	104,789,291
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	294,784,327	227,051,872
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	39,446,325	37,935,058
8. Останати одливи од редовни активности	314	118,248,535	115,504,540
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	85,775,435	113,917,817
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	475,992,533	349,612,001
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	4,652,179	22,379,588
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	463,624,599	278,117,544
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	5,000,000	48,000,000
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	2,715,755	1,114,869

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2023

ПОЗИЦИЈА	Износ		
	Број на позиција	Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	556,985,598	455,118,252
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	1,305,421	982,225
2. Одливи по основ на материјални средства	328	4,996,880	8,284,434
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	541,131,529	387,393,824
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	9,551,768	58,457,769
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	80,993,065	105,506,251
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	1,816,097,197	1,493,567,654
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	1,811,314,827	1,485,156,088
Г. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	4,782,370	8,411,566
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	-	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	23,621,610	15,088,395
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	261,394	121,649
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	28,665,374	23,621,610

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Бруто полисирани премии	1,305,648,285	1,141,732,394
Промена во преносната премија	(68,792,641)	(82,587,750)
Бруто приходи од премии	1,236,855,644	1,059,144,644
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(171,940,840)	(146,328,429)
Промена на преносната премија за реосигурување	1,751,974	2,171,385
Трошоци за реосигурување	(170,188,866)	(144,157,044)
Нето приходи од осигурување	1,066,666,778	914,987,600

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2023 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2023				
	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Преотс- тапени премии за реосигу- рување	Промена на преносната премија за реосигу- рување	Нето приходи од осигу- рување
Автоодговорност	590,483,824	(34,052,547)	(15,923,404)	-	540,507,873
Каско	87,371,484	(3,659,670)	-	-	83,711,814
Осигурување на имот	218,679,516	(5,615,269)	(118,430,756)	1,969,432	96,602,923
Осигурување на патници	2,773,139	(409,256)	-	-	2,363,883
Лични незгоди	55,299,571	(2,235,510)	(130,541)	-	52,933,520
Зелен картон	184,413,695	(14,546,840)	(5,308,047)	-	164,558,808
Гранични полиси	3,823,643	(791)	-	-	3,822,852
Патничко осигурување	19,930,764	(1,086,786)	-	-	18,843,978
Одговорност	40,661,654	(1,765,693)	(27,441,424)	(216,367)	11,238,170
Транспорт	15,843,713	75,735	(4,614,668)	(1,091)	11,303,689
Здравствено осигурување	73,263,630	(6,527,819)	-	-	66,735,811
ЦМР – превоз на стока	5,621,708	36,347	(92,000)	-	5,566,055
Каско пловни објекти	52,456	5,246	-	-	57,702
АО пловни објекти	422,662	(40,640)	-	-	382,022
Финансиски загуби	7,006,826	1,030,852	-	-	8,037,678
Вкупно	1,305,648,285	(68,792,641)	(171,940,840)	1,751,974	1,066,666,778

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2022 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2022				
	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Преотс- тапени премии за реосигу- рување	Промена на преносната премија за реосигу- рување	Нето приходи од осигу- рување
Автоодговорност	518,761,616	(16,734,838)	(14,855,194)	-	487,171,584
Каско	79,197,509	1,880,563	-	-	81,078,072
Осигурување на имот	221,270,163	(44,986,996)	(102,792,286)	4,054,971	77,545,852
Осигурување на патници	1,910,493	(136,967)	-	-	1,773,526
Лични незгоди	45,140,236	3,400,914	(808,669)	-	47,732,481
Зелен картон	152,707,822	(14,564,578)	(4,372,923)	-	133,770,321
Гранични полиси	3,304,013	(17,712)	(94,613)	-	3,191,688
Патничко осигурување	13,777,283	(637,253)	-	-	13,140,030
Одговорност	34,341,298	1,594,079	(20,630,639)	(1,293,252)	14,011,486
Транспорт	13,045,227	1,235,526	(2,774,105)	(307,380)	11,199,268
Здравствено осигурување	43,938,615	(12,980,554)	-	-	30,958,061
ЦМР – превоз на стока	6,294,145	76,097	-	2,506	6,372,748
Каско пловни објекти	76,935	10,248	-	-	87,183
АО пловни објекти	371,044	(10,978)	-	-	360,066
Финансиски загуби	7,595,995	(715,301)	-	(285,460)	6,595,234
Вкупно	1,141,732,394	(82,587,750)	(146,328,429)	2,171,385	914,987,600

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Приходи од камати	21,775,486	17,675,327
Расходи за камати	1,109,728	1,105,408
	<u>22,885,214</u>	<u>18,780,735</u>

7. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Позитивни курсни разлики	1,811,628	1,716,833
Негативни курсни разлики	(1,550,234)	(1,595,184)
	<u>261,394</u>	<u>121,649</u>

8. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Приходи од соосигурување и реосигурување	19,163,504	17,228,664
Останати осигурително технички приходи:		
Приходи од застапување и посредување во осигурување	9,177,798	9,947,433
Приходи од НБО (НН и НО) возила	399,750	495,075
Приходи од друштва за застапување	7,831,873	62,218,923
Останато	3,266,075	2,214,550
	<u>20,675,496</u>	<u>74,875,981</u>
Останати приходи:		
Приходи од отпишани обврски	-	3,319,674
Наплатени казни и пенали	169	205
Останати приходи	11,093,112	1,833,018
	<u>11,093,281</u>	<u>5,152,897</u>
	<u>50,932,281</u>	<u>97,257,542</u>

Приходите од друштва за застапување во износ од 7,831,873 денари за годината што завршува на 31 декември 2023 година (2022: 62,218,923 денари), се однесуваат на приходи по основ на нереализирани провизии за кои друштва за застапување го имаат изгубено правото на провизија согласно договорите.

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Настанати, пријавени и исплатени штети	485,127,985	409,489,297
Промена во настанати, пријавени и неисплатени штети	(17,072,499)	19,021,306
Промена во настанати непријавени штети	25,081,643	45,741,786
Промена во резерви за обработка на штети	1,152,711	1,907,221
Бруто резерви за штети – дел за реосигурување	11,231,863	(22,917,299)
Бруто реализирани регресни побарувања	(14,806,731)	(7,831,738)
Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	(4,512,388)	(50,490)
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	(31,885,960)	(2,933,124)
Промена во резерви за бонуси и попусти	(10,675)	(126)
	<u>454,305,949</u>	<u>442,426,833</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2023 година е како што следи:

						Година што завршува на 31 декември 2023				Вкупно
	Настанати, пријавени и исплатени штети	Промена во настанати, пријавени и неисклатени штети	Промена во резерви за бонуси и попусти	Промена во настанати непријавени штети	Промена во резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурување	Бруто реализиран и регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	
Автоодговорност	288,033,192	(6,461,221)	-	15,791,158	866,330	-	(11,326,695)	-	-	286,902,764
Каско	55,015,274	3,551,910	-	1,231,948	123,191	-	(3,480,036)	-	-	56,442,287
Имот	55,196,860	(23,289,629)	-	2,909,742	(294,058)	14,144,139	-	(4,512,388)	(30,909,133)	13,245,533
Одговорност	2,753,798	(1,032,800)	-	1,374,120	36,964	(2,868,641)	-	-	(976,827)	(713,386)
Незгода	21,439,738	146,604	(10,675)	(978,216)	18,555	(1,635)	-	-	-	20,614,371
Зелена карта	28,392,937	9,931,061	-	3,746,372	372,213	-	-	-	-	42,442,583
Гранично осигурување	209,200	(100,000)	-	-	(1,650)	-	-	-	-	107,550
Патничко осигурување	3,120,372	(70,036)	-	172,901	3,589	-	-	-	-	3,226,826
Осигурување на патници	-	45,412	-	-	863	-	-	-	-	46,275
Здравствено осигурување	30,528,732	250,748	-	1,221,687	32,968	-	-	-	-	32,034,135
Финансиски загуби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦМР	393,770	(86,548)	-	(388,069)	(7,077)	-	-	-	-	(87,924)
Транспорт	44,112	42,000	-	-	823	(42,000)	-	-	-	44,935
Вкупно	485,127,985	(17,072,499)	(10,675)	25,081,643	1,152,711	11,231,863	(14,806,731)	(4,512,388)	(31,885,960)	454,305,949

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2022 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2022									Вкупно
	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисклатени штети	Резерви за бонуси и попусти	Настанати непријавени штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурување	Бруто реализиран и регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	
Автоодговорност	265,141,374	(6,278,582)	-	37,501,730	1,126,187	-	(6,416,308)	-	-	291,074,401
Каско	51,167,028	(3,519,320)	-	1,367,235	2,168	-	(1,415,430)	-	-	47,601,681
Имот	13,660,520	31,318,842	-	1,669,641	554,999	(20,856,850)	-	(50,490)	(699,373)	25,597,289
Одговорност	2,513,495	2,188,180	-	687,283	70,736	(1,988,782)	-	-	(2,233,751)	1,237,161
Незгода	28,210,954	(3,424,678)	(126)	(1,042,719)	(28,189)	(77,267)	-	-	-	23,637,975
Зелена карта	29,531,006	(972,360)	-	4,400,534	160,337	-	-	-	-	33,119,517
Гранично осигурување	-	66,023	-	-	1,174	-	-	-	-	67,197
Патничко осигурување	2,569,674	36,788	-	19,126	2,418	-	-	-	-	2,628,006
Осигурување на патници	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здравствено осигурување	14,878,126	(60,487)	-	1,258,785	21,767	-	-	-	-	16,098,191
Финансиски загуби	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500
ЦМР	1,716,632	(337,500)	-	(119,829)	(4,463)	-	-	-	-	1,254,840
Транспорт	91,988	4,400	-	-	87	5,600	-	-	-	102,075
Вкупно	409,489,297	19,021,306	(126)	45,741,786	1,907,221	(22,917,299)	(7,831,738)	(50,490)	(2,933,124)	442,426,833

10. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурување	52,188,661	49,600,169
Бруто провизии за застапници во осигурување	102,462,483	88,178,263
Бруто провизии за осигурително брокерски друштва	164,735,684	122,676,917
	<u>319,386,828</u>	<u>260,455,349</u>

11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Трошоци за маркетинг и пропаганда	6,343,343	7,506,399
Трошоци за репрезентација	3,529,698	3,698,783
	<u>9,873,041</u>	<u>11,205,182</u>

12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
<i>Трошоци за бруто плати:</i>		
Нето плати за постојано вработени	75,545,265	68,217,089
Даноци и придонеси од плати	38,842,215	34,921,714
Останати придонеси за вработени согласно закон	2,262,265	1,877,815
Вкупно трошоци за бруто плати:	116,649,745	105,016,618
Трошоци за договор за дело	4,412,437	2,652,967
	<u>121,062,182</u>	<u>107,669,585</u>

12.1. БРУТО ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
<i>Бруто плати на:</i>		
Вработени во внатрешна продажна мрежа	64,502,087	57,809,988
Останати вработени	52,147,658	47,206,630
	<u>116,649,745</u>	<u>105,016,618</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

13. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Трошоци за раководење и други трошоци од матичната компанија	18,764,763	21,301,371
Дополнителни попусти и одобренија	19,474,056	15,843,650
Трошоци за наемнини	16,133,181	14,012,394
Трошоци за даноци и такси	3,494,219	5,755,078
Трошоци за комунални услуги	3,245,866	5,242,401
Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги	4,966,874	4,935,604
Канцелариски материјали	5,779,439	4,557,905
Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања	1,922,650	4,219,916
Трошоци за правни услуги	4,833,423	4,113,229
Трошоци за услуги за одржување	2,398,910	4,182,675
Банкарски услуги	3,072,933	2,545,214
Трошоци од резервирања	269,136	2,074,938
Потрошено гориво	1,774,239	1,611,395
Трошоци за весници и списанија	1,501,609	1,147,892
Трошоци за останати услуги - преводи	1,039,764	833,955
Трошоци за сметководствени услуги и ревизија	2,253,851	2,751,034
Трошоци за резерви делови	521,274	567,381
Трошоци за стручно усовршување	168,752	48,027
Останати трошоци	5,933,427	4,855,539
	<u>97,548,366</u>	<u>100,599,598</u>

14. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Трошоци по основ на штети за посредување	15,691,751	20,524,615
Трошоци по основ на придонес за безбедност	13,719,633	11,968,590
Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за Осигурување	6,882,277	6,644,405
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО	8,187,648	6,620,356
Трошоци по основ на останати придонеси ФЗО	5,376,930	6,477,610
Трошоци по основ на противпожарен придонес	4,666,467	4,242,408
Останати	2,408,172	185,586
	<u>56,932,878</u>	<u>56,663,570</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
(Загуба)/Добивка пред оданочување	72,701,559	42,424,732
Непризнаени расходи за даночни цели	29,232,062	32,054,779
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	101,933,621	74,479,511
Намалување на даночна основа (наплатени побарувања)	103,078	467,472
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>10,183,054</u>	<u>7,401,204</u>
Ефективна даночна стапка	<u>14.01%</u>	<u>17.45%</u>

16. ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

Тековните даночни средства во износ од 348,469 денари (2022: 390,396 денари) се однесуваат на повеќе платен данок на добивка во износ од 301,469 денари (2022: 343,396 денари), а остатокот од 47,000 денари се однесува на побарувања за повеќе платен данок на личен доход (2022: 47,000 денари).

сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во денари	
	Софтвер	Вложувања во изнајмени објекти
	Вкупно	
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари, 2023	7,026,274	3,261,701
Намалување	-	-
Набавки	1,305,421	-
Состојба на 31 декември, 2023	8,331,695	3,261,701
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари, 2023	5,106,662	3,261,701
Пренос	263,867	-
Состојба на 31 декември, 2023	5,370,529	3,261,701
Нето сметководствена вредност на		
- 31 декември 2023	2,961,166	-
- 31 декември 2022	1,919,612	-

	Во денари	
	Софтвер	Вложувања во изнајмени објекти
	Вкупно	
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари, 2022	5,970,811	3,334,940
Намалување	-	(73,239)
Набавки	1,055,463	-
Состојба на 31 декември, 2022	7,026,274	3,261,701
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари, 2022	566,695	3,261,701
Пренос	4,539,967	-
Состојба на 31 декември, 2022	5,106,662	3,261,701
Нето сметководствена вредност на		
- 31 декември 2022	1,919,612	-
- 31 декември 2021	5,404,116	73,239

На 31 декември 2023 и 2022 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

17. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари, 2023	58,123,146	34,814,896	9,399,714	17,818,937	120,156,693
Набавки	-	3,252,325	-	1,771,814	5,024,139
Продажби	-	-	-	(4,652,179)	(4,652,179)
Состојба на 31 декември, 2023	<u>58,123,146</u>	<u>38,067,221</u>	<u>9,399,714</u>	<u>14,938,572</u>	<u>120,528,653</u>
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари, 2023	21,794,278	29,476,580	4,939,272	13,997,456	70,207,586
Трошок за годината	1,453,079	3,272,525	1,138,835	1,400,069	7,264,508
Отуѓувања	-	-	-	(2,736,407)	(2,736,407)
Состојба на 31 декември, 2023	<u>23,247,357</u>	<u>32,749,105</u>	<u>6,078,107</u>	<u>12,661,118</u>	<u>74,735,687</u>
Нето сметководствена вредност на					
- 31 декември, 2023	<u>34,875,789</u>	<u>5,318,116</u>	<u>3,321,607</u>	<u>2,277,454</u>	<u>45,792,966</u>
- 31 декември, 2022	<u>36,328,868</u>	<u>5,338,316</u>	<u>4,460,442</u>	<u>3,821,481</u>	<u>49,949,107</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари, 2022	58,123,146	31,871,227	4,844,368	28,345,010	123,183,751
Набавки	-	2,943,669	4,555,346	785,419	8,284,434
Продажби	-	-	-	(11,311,492)	(11,311,492)
Состојба на 31 декември, 2022	<u>58,123,146</u>	<u>34,814,896</u>	<u>9,399,714</u>	<u>17,818,937</u>	<u>120,156,693</u>
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари, 2022	20,341,200	30,519,843	4,249,613	15,633,101	70,743,757
Трошок за годината	1,453,078	3,605,576	689,659	2,269,259	8,017,572
Останато	-	(4,648,839)	-	-	(4,648,839)
Отуѓувања	-	-	-	(3,904,904)	(3,904,904)
Состојба на 31 декември, 2022	<u>21,794,278</u>	<u>29,476,580</u>	<u>4,939,272</u>	<u>13,997,456</u>	<u>70,207,586</u>
Нето сметководствена вредност на					
- 31 декември, 2022	<u>36.328.868</u>	<u>5.338.316</u>	<u>4.460.442</u>	<u>3.821.481</u>	<u>49.949.107</u>
- 31 декември, 2021	<u>37.781.946</u>	<u>1.351.384</u>	<u>594.755</u>	<u>12.711.909</u>	<u>52.439.994</u>

На 31 декември 2023 и 2022 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

19. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Хартии од вредност со рок на достасување над 1 година	326,338,044	293,472,995
Хартии од вредност со рок на достасување до 1 година	30,518,103	20,718,962
	<u>356,856,147</u>	<u>314,191,957</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 356,856,147 денари (2022: 314,191,957 денари) се однесуваат на државни обврзници издадени од Министерство за финансии на Република Северна Македонија со каматни стапки од 1.95% до 8.27% (2022: од 1.36% до 5.29%). Портфолиото се состои од обврзници за денационализација со рок на доспевање од 10 години, Државни записи со рок на доспевање од 1 година и државни обврзници издадени од Министерството за Финансии со рок до 30 години.

19А. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања кои се чуваат за тргување во износ од 47,602,650 денари (2022: 43,050,882 денари) се однесуваат на средства вложени во домашни инвестициски фондови. Вкупниот приход остварен во текот на 2023 година, од промена на објективната вредност, изнесува 1,051,768 денари (2022: 457,769 денари).

19Б. ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за Осигурување – Скопје	26,045,479	24,274,834
	<u>26,045,479</u>	<u>24,274,834</u>

Вложувањето во НБО се состои од депозит во Гарантен фонд во износ од 25,985,479 денари (2022: 24,214,834 денари) и удел во НБО во износ од 60,000 денари (2022: 60,000 денари).

20. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Депозити во домашни банки	556,955,800	522,113,060
	<u>556,955,800</u>	<u>522,113,060</u>

На 31 декември 2023 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 1 месец до 5 години (2022: од 1 месец до 5 години) и каматни стапки од 0.1% до 3.5% (2022: 0.01% до 3.3%).

Од вкупните депозити во домашни банки на 31 декември 2023 година, депозити во износ од 513,660 денари (2022: 624,590 денари) се однесуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

21. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ (Продолжува)

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
На 1 јануари	118,359,978	128,016,275
Трошок за годината, нето од ослободување	22,302,412	16,410,941
Наплатени отпишани побарувања	103,078	513,134
Отпис на побарувања	23,378,118	(26,580,372)
На 31 декември	117,387,350	118,359,978

Во текот на 2023 година, Друштвото наплати претходно отпишани побарувања во износ од денари 103,078 денари (2023: 513,134 денари).

22. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

	2023	31 декември 2022
Останати пресметани приходи и одложени трошоци	82,163,607	81,624,693
Побарувања по основ на финансиски вложувања	26,470,219	19,520,354
Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета	11,293,588	11,158,234
Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети	-	3,796,028
Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување	1,501,959	1,475,495
Побарувања по основ на дадени аванси	1,500,036	1,490,895
Нето побарувања по основ на регрес и гарантен фонд	599,006	1,083,737
Побарувања од вработени	7,174	32,174
Останати побарувања	944,112	944,113
Исправка на вредност	(310,696)	(310,696)
	124,169,005	120,815,027

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
На 1 јануари	310,696	310,696
Трошок за годината, нето од ослободување	-	-
На 31 декември	310,696	310,696

22.A ОСТАНАТИ ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ И ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Почетна состојба	81,624,693	19,405,770
Зголемување на останати трошоци за стекнување	538,914	62,218,923
Останати пресметани приходи и одложени трошоци	82,163,607	81,624,693

Останати пресметани приходи и одложени трошоци во износ од 82,163,607 денари (2022: 81,624,693 денари) се однесуваат на приходи по основ на нереализирани провизии за кои друштва за застапување го имаат изгубено правото на провизија согласно договорите.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

23. ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	2023	31 декември 2022
На 1 Јануари	184,891,685	151,943,351
Зголемување на одложени трошоци за стекнување	5,905,692	32,948,334
Вкупно одложени трошоци за стекнување	<u>190,797,377</u>	<u>184,891,685</u>

24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2023	31 декември 2022
Сметки во банки:		
- во денари	26,090,141	21,951,221
- во странска валута	2,570,922	1,670,366
Пари во благајна:		
- во денари	4,311	23
- во странска валута	-	-
	<u>28,665,374</u>	<u>23,621,610</u>

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Акционерски капитал

На 31 декември 2023 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични акции (2022: 1,881) со номинална вредност од 1,595 ЕУР (2022: 1,595 ЕУР) по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи:

	Број на акции		Во илјади денари	
	2023	2022	2023	2022
Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија	1,880	1,880	183,904,881	183,904,881
UNIQA Internacional Beteiligungs Verwaltungs GMBH, Австрија	1	1	98,100	98,100
	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>	<u>184,002,981</u>	<u>184,002,981</u>

Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број Уп.18-2 834 од 29.07.2020 година издаде согласност за индиректно стекнување на квалификувано учество на Uniqa Österreich Versicherungen AG со седиште во Виена, ул.Untere Donaustrasse 21, преку друштвото Сигал Уника Груп Австрија ш.а Тирана да стекне акции кои претставуваат вкупен кумулативен износ кој надминува 75% од вкупно издадените акции со право на глас во Друштвото УНИКА АД Скопје.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (продолжува)

Статутарни резерви

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност. Друштвото го нема достигнато законскиот минимум.

Во текот на 2023 и 2022 година, Друштвото нема исплатено дивиденда.

26. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

На 21 јуни 2021 година Друштвото обезбеди субординиран кредит во износ од 1,000,000 Евра од Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија, со отплата на 6 август 2026 година, и фиксна каматна стапка од 1.8% на годишно ниво. Со состојба на 31 декември 2023 година, во вкупниот износ од 64,249,786 денари (2022: 63,141,044 денари) е вклучена и пресметана камата во износ од 1,108,742 денари (2022: 1,647,844 денари).

27. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

	2023	31 декември 2022
Пренос на премија	621,091,961	552,299,321
Пренос на премија за реосигурување	(29,103,624)	(27,351,651)
	<u>591,988,337</u>	<u>524,947,670</u>

Движењето на резервирањата за пренесената премија е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2023	2022
На 1 јануари	524,947,670	444,531,305
Пренесена премија	68,792,641	82,587,750
Пренесена премија за реосигурување	(1,751,974)	(2,171,385)
На 31 декември	<u>591,988,337</u>	<u>524,947,670</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА (продолжение)

Преносна премија по класи на осигурување

	2023	31 декември 2022
Автоодговорност	305,920,103	271,867,557
Каско	47,874,086	44,214,416
Осигурување на имот	108,039,833	102,424,564
Осигурување на патници	1,352,579	943,323
Лични незгоди	22,545,926	20,310,416
Зелен картон	82,131,506	67,584,666
Гранични полиси	417,129	416,338
Патничко осигурување	4,170,968	3,084,182
Одговорност	15,048,123	13,282,430
Здравствено осигурување	28,148,614	21,620,795
Транспорт	837,122	912,857
ЦМР-превоз на стока	2,455,242	2,491,589
Каско пловни објекти	28,657	33,903
АО пловни објекти	228,277	187,637
Финансиски загуби	1,893,796	2,924,648
	<u>621,091,961</u>	<u>552,299,321</u>

Пренесената премија за реосигурување по класи на осигурување е како што следи:

	2023	31 декември 2022
Транспорт – реосигурување	7,025	7,045
Имот – реосигурување	15,763,111	17,485,257
Имот – соосигурување	7,447,614	3,977,392
Незгода	-	-
ЦМР	1,435	2,506
Одговорност - реосигурување	5,271,559	5,879,451
Одговорност - соосигурување	391,525	-
Финансиски загуби - реосигурување	166,420	-
Финансиски загуби - соосигурување	54,935	-
	<u>29,103,624</u>	<u>27,351,651</u>

26. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

	2023	31 декември 2022
Настанати, пријавени и неисплатени штети	150,417,120	167,489,620
Настанати непријавени штети	257,807,057	232,725,413
Резерви за обработка на штети	7,756,260	6,603,550
Резерви за бонуси и попусти	35,177	45,852
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	<u>(18,591,968)</u>	<u>(29,823,832)</u>
	<u>397,423,646</u>	<u>377,040,603</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на резервирањата за штети е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
На 1 јануари	377,040,603	333,287,714
Настанати, пријавени и неисплатени штети	(17,072,499)	19,021,306
Настанати непријавени штети	25,081,643	45,741,786
Резерви за обработка на штети	1,152,711	1,907,221
Промени во резерви за бонуси и попусти	(10,675)	(126)
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	11,231,863	(22,917,298)
На 31 декември	397,423,646	377,040,603

Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2023	31 декември 2022
Автоодговорност	84,190,268	90,651,489
Каско	12,569,286	9,017,376
Имот	11,916,150	35,205,779
ЦМР-стока во транспорт	301,521	388,069
Транспорт	52,000	10,000
Незгода	3,415,841	3,223,824
Зелена карта	28,671,065	18,740,004
Гранично осигурување	-	100,000
Одговорност	8,643,529	9,676,329
Патничко осигурување	191,400	261,436
Приватно здравствено	466,060	215,314
	150,417,120	167,489,620

Настанатите непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2023	31 декември 2022
Автоодговорност	200,764,030	184,972,871
Каско	5,133,570	3,901,622
Имот	4,968,076	2,058,334
Одговорност	3,889,596	2,515,476
Незгода	9,539,978	10,518,194
Зелена карта	29,943,377	26,197,005
Гранично осигурување	-	-
ЦМР-стока во транспорт	-	388,069
Транспорт	-	-
Патничко осигурување	565,319	392,418
Здравствено осигурување	3,003,111	1,781,424
	257,807,057	232,725,413

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Резервите за обработка на штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2023	31 декември 2022
Автоодговорност	5,414,133	4,547,804
Каско	336,354	213,163
Имот	320,800	614,858
Одговорност	238,129	201,165
Незгода	246,161	226,743
Зелена карта	1,113,674	741,461
Гранично осигурување	-	1,650
ЦМР-стока во транспорт	5,729	12,806
Транспорт	988	165
Патничко осигурување	14,378	10,789
Здравствено осигурување	65,914	32,946
	<u>7,756,260</u>	<u>6,603,550</u>

27. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	2023	31 декември 2022
Обврски спрема осигуреници по основ на штети	-	27,698,267
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	<u>42,417</u>	<u>42,417</u>
	<u>42,417</u>	<u>27,740,684</u>

28. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2023	31 декември 2022
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за осигурување	7,640,962	6,753,690
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	<u>92,444,790</u>	<u>92,438,198</u>
	<u>100,085,752</u>	<u>99,191,888</u>

29. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2023	31 декември 2022
Обврски по основ на провизија	24,508,565	26,031,750
Обврски спрема добавувачи во земјата и останати обврски	12,829,541	21,096,550
Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси	6,894,944	4,825,298
Обврски по основ на нето плати	5,251,198	4,424,227
Обврски по основ на придонеси од плати	3,612,115	3,116,083
Обврски за даноци од плати	799,864	685,905
	<u>53,896,227</u>	<u>60,179,813</u>

30. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на статистички упросечената вредност.

Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност од промената на условите.

Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото.

Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве:

Осигурување на возила

Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Северна Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон.

Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг временски период и истите се покомплексни да се проценат.

Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот во Република Северна Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се утврдени со законска регулатива.

Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на штетите се ограничени на осигурениот износ.

Осигурување на имот

Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)*Одговорност кон трети лица*

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата, надлежниот суд за решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се презентирани обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 2023 и 2022 година.

	2023	31 декември 2022
УНИКА РЕ АГ	34,860,472	43,827,765
УНИКА РЕ ЛИХТЕНШТАЈН АГ	28,143,642	28,175,938
АЛИАНЦ ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ САД	12,582,045	8,746,212
УНИКА ПОЛСКА	4,293,404	-
УНИКА ОСИГУРУВАЊЕ БУГАРИЈА	-	1,887,101
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ АУСТРИЈА	-	1,293,288
АЛИАНС ГЛОБАЛ ГЕРМАНИЈА	2,915,973	-
ЏЛ ИНСУРАНЦЕ ЦОМПАНИ СЕ	2,610,397	-
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ШВАЈЦАРИЈА	951,079	-
АИГ ЕУРОПЕ	918,427	-
АЛИАНЦ ТУРЦИЈА	800,419	-

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2023 година дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 989,562,000 денари (2022: 902,352,896 денари).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)**Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)**

	31 декември 2023	31 декември 2022
Средства		
Парични средства на банкарските сметки	28,661,063	23,621,587
Банкарски сметки и депозити во банки	556,442,140	521,488,470
Хартии од вредност што ги издадени од РСМ или НБРСМ	356,856,147	314,191,957
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	47,602,650	43,050,882
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>989,562,000</u>	<u>902,352,896</u>
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1,037,107,575	959,163,756
Дел за реосигурителот	<u>(47,695,592)</u>	<u>(57,175,483)</u>
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>989,411,983</u>	<u>901,988,273</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>150,017</u>	<u>364,623</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување, за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2023 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 2.90% (2022: 2.62%), депозити во банки изнесуваат 56.23% (2022: 57.79%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 36.06% (2022: 34.82%) и акции и удели во инвестициони фондови регистрирани во РСМ изнесуваат 4.81 (2022: 4.77%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.
- други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансната евиенција

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи:

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став 6 од Законот	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	1,305,648,285	1,141,732,394
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110,691,000	110,687,760
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	110,511,726	84,288,063
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	221,202,726	194,975,823
Бруто исплатени штети	7	485,127,985	409,489,297
Нето исплатени штети	8	448,729,637	406,505,683
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0.92	0.99
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	204,606,252	193,555,193
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	1,303,121,893	1,135,522,636
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	415,980,437	406,818,582
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	327,349,527	354,891,193
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	463,917,601	395,816,675
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	111,920,900	102,912,336
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	7,694,098	-
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	119,614,998	102,912,336
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	110,640,483	102,162,497
Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))	22	204,606,252	193,555,193

Конечната пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи:

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	204,606,252	193,555,193

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи

	Ознака	Износ 2023	Износ 2022
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	385,257,103	351,275,129
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	184,002,981	184,002,981
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	106,875,468	95,200,959
Пренесена нераспределена добивка	I4	97,339,820	73,990,801
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	2,961,166	1,919,612
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	385,257,103	351,275,129
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
КАПИТАЛ I + II - IV	V	385,257,103	351,275,129
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	204,606,252	193,555,193
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	-	-
Капитал	VI3	385,257,103	351,275,129
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000	184,479,600
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	200,772,103	166,795,529
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	180,650,851	157,719,936
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	-	-

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот, кој изнесува 3,000,000 евра, во денарска противвредност.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2023 изнесува 5.09% (2022: година изнесува 5.32%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

34.1 Категории на финансиски инструменти

	31 декември 2023	31 декември 2022
Финансиски средства по амортизирана набавна вредност		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	26,045,479	24,274,834
Дадени депозити	556,955,800	522,113,060
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	356,856,147	314,191,957
Побарувања за премии	251,889,985	262,430,215
Други побарувања	42,353,867	39,580,730
Пари и парични еквиваленти	28,665,374	23,621,610
	<u>1,262,766,652</u>	<u>1,186,212,406</u>
Финансиски обврски		
Обврски кон добавувачи и други обврски	164,852,631	194,228,799
Субординиран долг	64,249,786	63,141,044
	<u>229,102,417</u>	<u>257,369,843</u>

34.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

34.3 Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.4 Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2023 и 2022:

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2023 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Вкупно средства	001	1,165,697,056	550,810,159	427,996	11,553	-	1,716,946,764
1. Нематеријални средства	002	2,961,166	-	-	-	-	2,961,166
2. Вложувања	003	535,468,618	489,144,701	-	-	-	1,024,613,319
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	47,695,592	-	-	-	47,695,592
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	348,468	-	-	-	-	348,468
6. Побарувања	007	282,056,889	11,838,494	-	-	-	293,895,383
7. Останати средства	008	34,734,176	2,131,372	427,996	11,553	-	37,305,097
8. Активни временски разграничувања	009	310,127,739	-	-	-	-	310,127,739
II. Вкупно обврски	010	1,136,417,901	580,528,863	-	-	-	1,716,946,764
1. Капитал и резерви	011	97,339,820	353,396,953	-	-	-	450,736,773
2. Субординирани обврски	012	0	64,249,786	-	-	-	64,249,786
3. Бруто технички резерви	013	977,736,414	59,371,161	-	-	-	1,037,107,575
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	4,999,356	-	-	-	-	4,999,356
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	5,828,878	-	-	-	-	5,828,878
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	50,513,433	103,510,963	-	-	-	154,024,396
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	29,279,155	(29,718,704)	427,996	11,553	-	-

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2022 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Вкупно средства	001	1,095,003,815	509,737,187	-	10,866	-	1,604,751,868
1. Нематеријални средства	002	1,919,612	0	-	-	-	1,919,612
2. Вложувања	003	505,839,575	437,941,507	-	-	-	943,781,082
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	2,538,453	54,637,030	-	-	-	57,175,483
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	390,396	-	-	-	-	390,396
6. Побарувања	007	286,121,397	15,499,152	-	-	-	301,620,549
7. Останати средства	008	31,750,004	1,659,498	-	10,866	-	33,420,368
8. Активни временски разграничувања	009	266,444,378	-	-	-	-	266,444,378
II. Вкупно обврски	010	1,075,525,621	529,226,247	-	-	-	1,604,751,868
1. Капитал и резерви	011	73,990,801	314,227,468	-	-	-	388,218,269
2. Субординирани обврски	012	-	63,141,044	-	-	-	63,141,044
3. Бруто технички резерви	013	913,572,893	45,590,863	-	-	-	959,163,756
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	5,181,691	-	-	-	-	5,181,691
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,934,723	-	-	-	-	1,934,723
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	80,845,513	106,266,872	-	-	-	187,112,385
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	19,478,194	(19,489,060)	-	10,866	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)***Анализа на сензитивноста на странски валути*

Друштвото во најголем дел е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Позитивен износ подолу означува зголемување на добивката која што се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на странските валути за 1%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на странските валути за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Година што завршува на 31 декември 2023		Година што завршува на 31 декември 2022	
	Зголемување од 1%	Намалување од 1%	Зголемување од 1%	Намалување од 1%
ЕУР	(297,187)	297,187	(194,891)	194,891
УСД	4,280	(4,280)	-	-
ЦХФ	116	(116)	109	(109)

34.5 Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	31 декември 2023	31 декември 2022
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	26,045,479	24,274,834
Побарувања за премии	251,889,985	262,430,215
Други побарувања	42,353,867	39,580,730
Пари и парични еквиваленти	4,311	23
	<u>320,293,642</u>	<u>326,285,802</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Вложувања кои се чуваат до доспевање	356,856,147	314,191,957
Долгорочни депозити	556,955,800	522,113,060
	<u>913,811,947</u>	<u>836,305,017</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	28,661,063	23,621,587
	<u>28,661,063</u>	<u>23,621,587</u>
	<u>1,262,766,652</u>	<u>1,186,212,406</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	164,852,631	194,228,799
	<u>164,852,631</u>	<u>194,228,799</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Субординиран долг	64,249,786	63,141,044
	<u>64,249,786</u>	<u>63,141,044</u>
	<u>229,102,417</u>	<u>257,369,843</u>

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**34.5 Управување со каматниот ризик (продолжение)***Анализа на сензитивноста на каматни стапки*

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 %, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабли непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 би била повисока, односно пониска, за 11,712,337 денари (2022: 10,914,693 денари).

34.6 Управување со ликвидносниот ризик

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2023 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	931,691,584	436,324,726	82,405,861	180,483,045	9,793,918	-	76,247,630	1,716,946,764
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	2,961,166	-	-	-	2,961,166
2. Вложувања	003	255,462,913	431,950,135	73,636,844	177,521,879	9,793,918	-	76,247,630	1,024,613,319
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	43,191,707	4,374,591	129,294	-	-	-	-	47,695,592
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	348,468	-	-	-	-	-	-	348,468
6. Побарувања	007	293,895,383	-	-	-	-	-	-	293,895,383
7. Останати средства	008	28,665,374	-	8,639,723	-	-	-	-	37,305,097
8. Активни временски разграничувања	009	310,127,739	-	-	-	-	-	-	310,127,739
II. Вкупно обврски	010	986,463,295	239,899,985	57,314,287	234,310,777	9,771,616	3,985,016	185,201,788	1,716,946,764
1. Капитал и резерви	011	62,518,504	-	-	204,215,288	-	-	184,002,981	450,736,773
2. Субординирани обврски	012	-	64,249,786	-	-	-	-	-	64,249,786
3. Бруто технички резерви	013	762,103,975	175,581,414	57,253,353	29,759,880	9,011,749	3,397,204	-	1,037,107,575
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	1,987,542	68,785	60,934	335,609	759,867	587,812	1,198,807	4,999,356
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	5,828,878	-	-	-	-	-	-	5,828,878
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	154,024,396	-	-	-	-	-	-	154,024,396
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	(54,771,711)	196,424,741	25,091,574	(53,827,732)	22,302	(3,985,016)	(108,954,158)	-

Вкупниот недисконтиран износ на Субординираните обврски, на 31 декември 2023 година изнесува 67,029,550 денари (67,027,588) денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2022 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	894,479,494	406,610,029	48,322,003	173,213,010	21,523,630	-	60,603,702	1,604,751,868
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	1,919,612	-	-	-	1,919,612
2. Вложувања	003	249,730,963	402,391,526	38,350,678	171,180,583	21,523,630	-	60,603,702	943,781,082
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	52,671,598	4,218,503	172,567	112,815	-	-	-	57,175,483
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	390,396	-	-	-	-	-	-	390,396
6. Побарувања	007	301,620,549	-	-	-	-	-	-	301,620,549
7. Останати средства	008	23,621,610	-	9,798,758	-	-	-	-	33,420,368
8. Активни временски разграничувања	009	266,444,378	-	-	-	-	-	-	266,444,378
II. Вкупно обврски	010	946,074,850	158,796,560	111,768,582	196,038,337	3,761,159	2,940,499	185,371,881	1,604,751,868
1. Капитал и резерви	011	35,023,528	-	-	169,191,760	-	-	184,002,981	388,218,269
2. Субординирани обврски	012	-	-	63,141,044	-	-	-	-	63,141,044
3. Бруто технички резерви	013	719,882,820	158,684,234	48,577,478	26,509,094	3,121,868	2,388,262	-	959,163,756
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	2,121,394	112,326	50,060	337,483	639,291	552,237	1,368,900	5,181,691
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,934,723	-	-	-	-	-	-	1,934,723
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	187,112,385	-	-	-	-	-	-	187,112,385
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	-51,595,356	247,813,469	-63,446,579	-22,825,327	17,762,471	-2,940,499	-124,768,179	-

Вкупниот недисконтиран износ на Субординираните обврски, на 31 декември 2022 година изнесува 67,027,588 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.7 Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи:

	31 декември 2023		31 декември 2022	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	26,045,479	26,045,479	24,274,834	24,274,834
Дадени депозити	556,955,800	556,955,800	522,113,060	522,113,060
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	356,856,147	356,856,147	314,191,957	314,191,957
Побарувања за премии	251,889,985	251,889,985	262,430,215	262,430,215
Други побарувања	42,353,867	42,353,867	39,580,730	39,580,730
Пари и парични еквиваленти	28,665,374	28,665,374	23,621,610	23,621,610
	<u>1,262,766,652</u>	<u>1,262,766,652</u>	<u>1,186,212,406</u>	<u>1,186,212,406</u>
Финансиски обврски				
Обврски кон добавувачи и други обврски	164,852,631	164,852,631	194,228,799	194,228,799
Субординиран долг	64,249,786	64,249,786	63,141,044	63,141,044
	<u>229,102,417</u>	<u>229,102,417</u>	<u>257,369,843</u>	<u>257,369,843</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции.

Кај краткорочните побарувања не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

Субординираниот долг е со фиксна каматна стапка од 1.8%, која е приближна со каматните стапки на истиот инструмент кај други финансиски институции на пазарот, односно е во рамки на пазарната цена. Поради тоа неговата објективна вредност се прикажува како еднаква на неговата сметководствена вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.8 Управување со кредитниот ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и други побарувања. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на вложена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Друштвото со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	31 декември 2023	31 декември 2022
Финансиски средства		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	26,045,479	24,274,834
Дадени депозити	556,955,800	522,113,060
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	356,856,147	314,191,957
Побарувања за премии	251,889,985	262,430,215
Други побарувања	42,353,867	39,580,730
Пари и парични еквиваленти	28,665,374	23,621,610
	<u>1,262,766,652</u>	<u>1,186,212,406</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2023 и 2022 година. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 23.30% (2022: 25.46%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и други побарувања од неживотно осигурување, додека 44.11% (2022: 44.02%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2023 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2023 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	31 декември 2023 Нето изложеност
Недоспеани побарувања	91,095,396	-	91,095,396
Доспеани, но не оштетени побарувања	77,081,094	-	77,081,094
Доспеани и оштетени побарувања	201,100,845	(117,387,350)	83,713,495
	<u>369,277,335</u>	<u>(117,387,350)</u>	<u>251,889,985</u>

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2022 година е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	31 декември 2022 Нето изложеност
Недоспеани побарувања	94,951,360	-	94,951,360
Доспеани, но не оштетени побарувања	70,366,896	-	70,366,896
Доспеани и оштетени побарувања	215,471,937	(118,359,978)	97,111,959
	<u>380,790,193</u>	<u>(118,359,978)</u>	<u>262,430,215</u>

Останатите финансиски средства прикажани во табелата за максимална изложеност на кредитен ризик се недоспеани или доспеани но неоштетени како што е прикажано во табелата подолу.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од осигуреници

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници согласно нивната нето сметководствена вредност на денот на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи:

	31 декември 2023	31 декември 2022
до 30 дена	77,081,094	70,366,896
31-60 дена	40,726,692	45,719,926
61-120 дена	30,068,913	35,218,770
121-270 дена	10,185,951	12,811,619
271-365 дена	2,731,939	3,361,644
над 365 дена	-	-
	<u>160,794,589</u>	<u>167,478,855</u>

35. ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ

Продукти, услуги и главни потрошувачи

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Фирмата нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

	Република Македонија	Остатокот од Европа	Вкупно
2023			
Приходи од бруто премија од осигурување	1,305,648,285	-	1,305,648,285
Приходи од вложувања	23,587,114	-	23,587,114
Не-тековни средства	48,754,132	-	48,754,132
Приходи од провизија од реосигурување	-	19,163,504	19,163,504
2022			
Приходи од бруто премија од осигурување	1,141,732,394	-	1,141,732,394
Приходи од вложувања	19,392,160	-	19,392,160
Не-тековни средства	51,868,719	-	51,868,719
Приходи од провизија од реосигурување	-	17,228,664	17,228,664

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

36. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната/разводната загуба по акција на 31 декември 2023 година е направена врз основа на нето добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 62,518,504 денари (2022: добивка од 35,023,528 денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2023 година од 1,881 (2022: 1,881), пресметано како што следува:

	Година што завршува на	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Добивка расположива на имателите на обични акции		
Нето (загуба)/добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	62,518,504	35,023,528
Пондериран просечен број на обични акции		
Број на акции		
Издадени акции на 1 јануари	1,881	1,881
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	1,881	1,881
Основна/разводенета (загуба)/добивка по акција	33,237	18,620

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

37. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал и УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото.

	31 декември 2023	31 декември 2022
Побарувања:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	1,698,308	2,225,483
Uniqa Bulgaria	480,768	480,762
Uniqa Romania	12,300	12,339
Uniqa Sashversicherung	-	92,301
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	201,273	-
	<u>2,392,649</u>	<u>2,810,885</u>
Обврски:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	64,466,442	64,858,065
UNIQA Austria	10,494,740	12,527,456
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	-	567,833
Uniqa Re AG	34,860,472	43,827,765
Uniqa Poland	4,293,404	635,360
Uniqa IT Services GMBH	770,291	-
Uniqa Re Lichtenstein AG	28,143,642	28,175,938
Uniqa Serbia	98,241	-
Uniqa Bulgaria	-	1,887,101
Uniqa Sashversicherung	196,539	53,911
Uniqa Lajf AD Skopje	738,627	228,564
	<u>144,062,398</u>	<u>152,761,993</u>
Приходи:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	983,167	1,681,611
Uniqa Lajf AD Skopje	5,053,209	11,498,651
Uniqa Re Lichtenstein AG	12,025,132	741,672
Uniqa Hungary	-	12,299
Uniqa Bulgaria	-	790,580
Uniqa Bosnia and Herzegovina	-	82,609
UNIQA Austria	-	422,672
Uniqa Sashversicherung	93,728	-
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	199,232	355,171
	<u>18,354,468</u>	<u>15,585,265</u>

37. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА (продолжение)

	31 декември 2023	31 декември 2022
Трошоци:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	3,516,096	4,094,309
UNIQA Austria	9,874,017	14,665,657
Uniqa Re AG	42,274,583	42,394,406
Uniqa IT Services GMBH	6,009,913	3,007,902
Uniqa Lajf AD Skopje	9,029,195	4,641,714
Uniqa Romania	651,346	229,212
Uniqa Serbia	3,470,955	2,182,906
Uniqa Croatia	345,182	116,408
Uniqa Bulgaria	113,603	2,729,688
Uniqa Montenegro	161,056	44,895
Uniqa Czech Republic	331,299	
Uniqa Poland	4,608,629	674,435
Uniqa Hungary	446,781	99,036
Uniqa Bosnia and Herzegovina	3,136	200,367
Uniqa Re Lichtenstein AG	37,928,581	37,714,027
Uniqa Slovakia	611,741	-
Uniqa Sashversicherung	142,844	-
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	1,666,593	1,250,092
	<u>121,185,550</u>	<u>114,045,054</u>

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	31 декември 2023	31 декември 2022
Краткорочни користи за клучниот менаџерски персонал	7,660,714	7,232,693
	<u>7,660,714</u>	<u>7,232,693</u>

38. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

На 31 декември 2022 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета во вкупен износ од 51,630,106 денари (2022: 53,165,382 денари). Друштвото се јавува како тужител во судски спорови по основ на регрес на исплатена штета во износ од 176,863,599 денари и долгови по основ на полиси за осигурување во износ од 48,486,591 денари (2022: 59,348,632 денари). За горенаведените износи, Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резервации за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2018 до 2023 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2023 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2023 година.

Годишен коефициент на штети ^[1]		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	37,8%	37,3%
Здравствено	02	48,0%	48,0%
каска моторни возила	03	71,6%	71,6%
каска пловни објекти	06	0,0%	0,0%
Карго	07	0,4%	0,5%
имоти пожар	08	20,3%	20,3%
имоти останато	09	9,2%	14,2%
АО	10	47,7%	46,3%
одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	-11,0%	8,1%
финансиски загуби	16	37,8%	25,1%
туристичка помош	18	17,1%	17,1%

Годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2022 година:

Годишен коефициент на штети ^[1]		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	47.5%	47.1%
Здравствено	02	52%	52%
каска моторни возила	03	60.5%	60.5%
каска пловни објекти	06	0%%	0%
Карго	07	0.3%	0.7%
имоти пожар	08	6.6%	2.5%
имоти останато	09	42.4%	34%
АО	10	52.6%	51.1%
одговорност пловни објекти	12	0%	0%
општа одговорност	13	9.7%	15.2%
финансиски загуби	16	0%	%
туристичка помош	18	20%	20%

^[1] Годишните коефициенти на штети на 31.12.2023 година се пресметани во согласност со одредбите од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

39. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ

По 31 декември 2023 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

40. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Странски валута на 31 декември 2023 и 2022 година, се следните:

	31 декември 2023	31 декември 2022
ЕУР	61.4950	61.4932
ЦХФ	66.4093	62.4487
УСД	55.6516	57.6535

ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ

Централните деловни системи на Уника А.Д. Скопје се два посебни специјализирани системи за неживотно и животно осигурување, готови решенија кои се набавени и имплементирани од софтверската компанија Ултра ДОО Скопје.

- Уника А.Д. Скопје користи Информациски систем за неживотно осигурување (OSIS) и финансиско работење

Целокупниот развој и одржување на решението е од страна на добавувачот Ултра ДОО Скопје, без било каков пристап до изворниот код од страна на вработените во Уника и Уника Лајф. Системите се во постојан процес на развој и ги пратат најновите законски и подзаконски регулативи како и упатствата на Агенцијата за Супервизија во Осигурувањето (АСО). Истото така според договорот со УЛТРА се вршат надградби и дополнувања во однос на нови барања од страна на деловните корисници, како и изработка на нови извештаи за различни потреби и институции.

Покрај овие два система за продажба на задолжителното осигурување се користи системот на Националното Биро за Осигурување (НБО) од каде автоматски се преземаат и обработуваат податоците во интерните системи.

За подготовка и продажба на другите видови на полиси изработен е WEB интерфејс со кои се пристапува до ОСИС програмата од сите канцеларии низ државата. Во одделни канцеларии каде има потреба за пристап и до други податоци од ОСИС програмата овозможена е VPN (виртуелна приватна мрежа) конекција од канцелариите до локалната мрежа во главната канцеларија.

Хардверската инфраструктура на која работат решенијата е заедничка за двата системи и е исто така имплементирана и одржувана од страна на добавувачот Ултра ДОО Скопје.


Централниот систем за Уника А.Д. е имплементиран на примарната локација која се наоѓа во сервер салата во просториите на Уника А.Д. во Скопје, и на секундарната оддалечена локација која се наоѓа во Телеком Центарот во Струмица.

На секундарната локација се имплементирани сите потребни компоненти за да во случај на достапност на системите на примарната локација, сервисите може да се префрлаат и користат од секундарната локацијата.

Мрежната околина е заштитена со два Firewall-и на примарната локација и еден firewall на секундарната локација. Преку овие firewall-и преку централните рутери се овозможуваат конекции кон интернет и кон внатрешната мрежа преку VPN пристап.

На сликата подолу е даден дијаграм на мрежното поврзување на двете локации Скопје-Струмица.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)



Податоците од системот се чуваат на 3 локации со развиен систем за автоматско креирање на резервни копии и тоа активна и пасивна копија, покрај работната верзија на податоците.

Со цел постигнување на оперативна стабилност на ИТ системите, понатамошно дигитализирање на процесите за работа со крајна цел збогатување на палетата на услугите кон клиентите главните насоки на работа и развој на ИТ секторот во рамките на Уника а.д. во текот на годината беа реализирани следните проекти:

Во хардверскиот дел :

- Набавка на два нови централни firewall-и PaloAlto PA440 за примарниот дата центар и еден PA440 за секундарната локација во Струмица
- Набавка на нов сториџ систем IBM TSM 5010 за примарната локација
- Редовно сервисирање на серверската и складишната (сториџ) инфраструктура (замена на дискови во сториџ системот како во примарната локација во Скопје така и во ДР локацијата во Струмица).
- Редовно сервисирање и замена на батерии во централните UPS уреди на примарната локација
- Набавка на нови работни станици, лаптопи, печатачи и останата ИТ опрема за потребите на корисниците

ИТ проекти:

Инсталирање и работа со дополнителни ИТ административни и сигурносни алатки односно апликации и системи за:

- Прва фаза од имплементација на SIEM/SOC сигурносни системи (IBM QRadar, Microsoft Defender for Endpoint) за управување со логови и инциденти од системите на Уника и Уника Лајф
- Прва фаза од имплементација на CMDB (Lansweeper) за управување со ИТ средства, сервиси и апликации.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Започната е имплементација на дво-факторна автентикација (PingID) за пристапот на корисниците преку VPN конекција.
- Започната е имплементација на систем за управување со барања и проблеми (ServiceNow) за сите корисници на Уника
- Започнат е проект за модернизација на локалната мрежна инфраструктура со која што ќе се имплементира дополнителна сегментација и контроли за пристап со што ќе се подигне целокупното ниво на ИТ безбедност
- Имплементација на безбедносни сертификати (SSL) за web страната, web апликациите, мрежните уреди и серверите

Во софтверскиот дел:

Во однос на централните апликативни системи, во текот на годината реализирани се повеќе барања за надградба и подобрувања на постоечките функционалности на апликациите, како и изработка на нови извештаи. Најзначајни промени се извршени во делот на:

- Воведување на нов продукт СОС асистенција на пат
- Докомплетирање на панелот за Присилна наплата на побарувањата
- Автоматско испраќање на рекапитулари за исплатени плати и придонеси за секој вработен посебно
- Извештаи за СОС асистенција на пат, извештај за штети
- Имплементација на нов софтвер за Архивско работење – Digital office

КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Управен и Надзорен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето,

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето со 4 годишен мандат со право на реизбор.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот одбор кој брои 4 члена од кои еден од нив е независен со 4 годишен мандат.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските измени извештај за своето работење дава на Надзорниот одбор на Друштвото.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвото е Г-дин Дејан Георгијев именуван со одлука на Но 2020-0202-14 од 23.04.2020 година, но функцијата ја презема од 01.05.2020 година.




Двостепен систем на управување

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

НАДЗОРЕН ОДБОР

УПРАВЕН ОДБОР

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Членови на УО УНИКА:

1. Претседател на УО: Дритон Азизи
2. Член: Борче Богески од Скопје
3. Член: Емил Кратовалиев од Скопје

Членови на НО на УНИКА

1. Претседател: Авни Понари од Тирана Албанија
2. Член: Алма Тотокоци од Тирана
3. Член /независен член: Арбен Чаволи, од Тирана Албанија
4. Член: Гералд Мулер од Баден, Австрија

Од страна на Собранието на Акционери на Друштвото, Надзорниот и Управниот одбор во 2019 година се одржани следниве седници:

- Управниот одбор на Друштвото одржал 30 седници, покрај одлуките донесени за тековното работење на Друштвото.
- Надзорниот Одбор на Друштвото одржал 11 седници
- 1 седница на Собранието на Друштвото

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Република Северна Македонија на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот одбор на Друштвото од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје се како што следи:

- Приходи на Управниот одбор на Друштвото по основ плата

Рб.	Членови на Управен Одбор	Бруто Плата за 2023 година
1	Дритон Азизи	3.314.337 МКД
2	Борче Богески	2.488.810 МКД
3	Емил Кратовалиев	1.857.567 МКД

Сите горенаведени членови на Управниот Одбор на Друштвото се во редовен работен однос во Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје.

- Приходи по основ на дополнителни примања и надоместоци на трошоци на кој не се платени придонеси од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје

Рб.	Членови на Управен Одбор	Регрес за год.одмор 2023 година
1	Дритон Азизи	16.667 МКД
2	Борче Богески	16.667 МКД
3	Емил Кратовалиев	16.667 МКД

Регресот за годишен одмор на членовите на Управниот Одбор на УНИКА АД Скопје е исплатен од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Рб.	Членови на Управен Одбор	Дополнителни примања - бруто износ
1	Дритон Азизи	275.593 МКД
2	Борче Богески	86.125 МКД
3	Емил Кратовалиев	431.218 МКД

Членовите на Надзорниот Одбор на УНИКА АД Скопје немаат примања по основ на паушал или други основи од Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје.

Овластен Ревизор

Согласно членовите 478 и 479 од Законот за трговски друштва, акционерите на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје на Годишното собрание на акционери одржано на ден 26.06.2023 година, донесе одлука бр.2023-0201-6 од 28.09.2022 година, со која го именуваше Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за овластен ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година.

Согласно член 129 од Законот за супервизија на осигурување. Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје до Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе барање бр.14-2-784 од 07.07.2023 за добивање на согласност Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година. Во прилог на барањето Друштвото ги достави сите потребни документи предвидени во член 6 став 3 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија во осигурување.

Постапувајќи согласно член 202 и член 222 став 3, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување и член 6 став 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, Агенцијата за супервизија го разгледа барањето и поднесената документација при што утврди дека кон барањето е приложена комплетната документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување при што донесе одлука бр.14-2-784 од 11.07.2023 година каде дава согласност ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје за 2023 година.

Контакт:

Друштвото за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје,

ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје

Бул. 8 Септември бр.16 Хипериум Бизнис Центар 2 кат 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

ЕМБС: 6333370

ЕДБ: МК4030008022586

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПРОДАЖНА МРЕЖА

Кон структура на дирекцијата се приклучени и деловните единици во следниве градови:


ред.бр.	Град	Улица
1	Прилеп	К.Ј.Питу 37 бр.1-
2	Велес	Никола Оровчанов бр.1
3	Велес	Моша Пијаде бр.1/1
4	Кавадарци	ул. М.Тито бр.11
5	Битола	Васко Каранѓелески ББ
6	Битола	Новачки Пат бб Битола
7	Битола	1-ви мај бр.169 Безистен - Столарска бб
8	Крива Паланка	Маршал Тито влез 001
9	Ресен	Ленинова бр.33
10	Штип	Тошо Арсов бр.32
11	Радовиш	22 ри Октомври
12	Свети Николе	ул.Пл.Илинден бр.2
13	Делчево	бул.Македонија бр.2/4
14	Виница	КЕЈ 30 Август 87
15	Струмица	Ленинова 3
16	Струмица	Младинска 45
17	Кочани	29 ноември бр.1 влез 3
18	Кочани	29 ноември бр.1 влез 2
19	Гевгелија	ул.Борис Кидрич бр.17
20	Гевгелија	Маршал Тито бр.2
21	Кичево	К.Ј.Питу бб
22	Охрид	Туристичка бр.50/4-3
23	Охрид	Јане Сандански бр.52
24	Дебар	Вељко Влаховиќ бб
25	Струга	Караорман бр.10
26	Куманово	11 Октомври бр.1/2-
27	Куманово	ул.Македонска ударна бригада бр.2
28	Куманово	Трг Нова Југославија 1/01-
29	Тетово	Илинденска бр.51/08-49
30	Тетово	Љ.Б.Пиш бб
31	Тетово	29 Ноември бр.68
32	Гостивар	Димитар Влахов бб
33	Гостивар	Тоде Богдановски бр.1/1
34	Скопје	ИСТ ГЕЈТ МАЛЛ (EAST GATE)
35	Скопје	ул.192 бр.25
36	Скопје	Јане Сандански бр.12
37	Скопје	А.Авдовиќ бр.1
38	Скопје	ВМРО 3

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

39	Скопје	ул.Никола Русински 3Б бр.1/1-6
40	Скопје	Васил Ѓоргов 21
41	Скопје	ул.Хо Ши Мин
42	Скопје	Антон Попов бр.27
43	Скопје	Лондонска-ТЦ Тафталице
44	Куманово	Ѓорче Петров бр.45-2
45	Крива Паланка	Индустриска бб влез 1 кат 1
46	Неготино	ул.Маршал Тито бр.258а



Деловни единици Експозитури и продажни места



Организациска поставеност на продажната мрежа

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје работите од своја надлежност во однос на **формите на организирана продажна мрежа** истото го обавува преку

- референти во осигурување,
- лиценцирани застапници во осигурување,
- осигурителни брокерски друштва и
- друштва за застапување во осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

• РЕФЕРЕНТИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Основна цел на Друштвото е организирање на продажна мрежа во која ќе се рефлексира еден од основите постулати на Друштвото

- правилна и навремена информација до потрошувачот,
- пристапност на продуктите,
- акцептирано однесување и
- услужливост.

• ЗАСТАПНИЦИ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Согласно член 134 од Законот за супервизија на осигурување, Друштвото склучува договори со физички лица-лиценцирани застапници во осигурување со сите права и должности согласно деловните политики на друштвото и законските права и обврски.

Политиката на друштвото се заснова на потребата за севкупна застапеност на продуктите на УНИКА АД Скопје преку мрежна застапеност на територијата на цела Р. Македонија.

Застапничката мрежа овозможува поголема пристапност до клиентите - потенцијални потрошувачи и сегашни корисници.

Постојаната едукација, одржувањето на работни средби, обуки, тестирања, се дел од колективната свест за унапредување и развој на друштвото.

• ДРУШТВА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Согласно член 134 –а од Законот за супервизија на осигурување, Друштвото склучува договори со Друштва за застапување во осигурување кои согласно законот се организирани како акционерски друштва со утврден капитал права и обврски. Согласно законските одредби друштвата за застапување во осигурување склучуваат договор со лиценцирано друштво за осигурување и истото врши работи во осигурување исклучиво со тоа друштво за осигурување.

Ваквата законска поставеност овозможува дополнителна стабилност и сигурност на пазарот од аспект на задоволни потрошувачи како и воспоставување на деловни релации кои се базираат на стабилност, сигурност и доверба.

Друштвата за застапување во осигурување дејствуваат преку сопствената застапничка мрежа која пак дополнително ја зајакнува продажната структура на пазарот.

Ваквата поставеност не си конкурира меѓусебно туку напротив овозможува една конзистентност и соработка а се со една цел задоволни клиенти.

• ОСИГУРИТЕЛНИ БРОКЕРСКИ ДРУШТВА

Согласно член 145 од Законот за супервизија на осигурување Друштвото склучува договор со осигурително брокерски друштва.

Начинот на регулирање на меѓусебните односи е согласно условите утврдени во договорот за соработка како и во рамки на законските права и обврски.

Корелацијата на овој деловен однос е во поглед на заштита на правата и интересите на осигурениците како од аспект на осигурителните продукти така и во однос на оштетните побарувања.

Законот јасно и прецизно ги објаснува правата и обврските на осигурителен брокер и осигурителното брокерско друштво

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

• АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2023

Друштво за осигурување УНИКА АД Скопје на 31 Декември 2023 година брои 141 вработени лица од кои преовладуваат оние со ВСС и ССС.

Број на вработени по кадровска структура (состојба на последниот ден од Периодот)							Просечен број на вработени (на база на сатнина)	Број на вработени во:	
100	101	102	103	104	105	106	107	прием во осигурување	ликвидација и проценка на штети
ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно			
0	8	91	1	41	0	141	141	92	21

Кадровска политика-администрација

Структурата на друштвото се потпира врз основа на позитивното досегашно стекнато искуство и врз човечките ресурси со кои Друштвото располага. Друштвото е организирано во повеќе сектори во кои се вработени лица кои поседуваат потребно искуство и стручност неопходна за исполнување на секојдневните обврски кои произлегуваат од предметот на работење.

Друштвото обезбедува константна едукација на вработените во сите сегменти на работењето при тоа користејќи ја можноста за размена на искуства со колегите од осигурителните друштва членки на УНИКА Групацијата.

Соработката во УНИКА Групацијата е на солидно ниво особено соработката на ниво на Сигал Уника Груп каде комуникацијата е поинтензивна.

Развој на кадровска политика и задоволни вработени се основната цел на УНИКА АД Скопје.

Заштита на потрошувачи

Во насока на подобрување на услугите и остварување на потребите на потрошувачите (осигурениците и корисниците на осигурување) УНИКА АД Скопје организира начин и постапка за заштита на правата на потрошувачите согласно Законот за супервизија на осигурувањето како и останатите закони поврзани со оваа материја.

Комисијата за постапување по преставки активно работи во насока на разгледување и утврдување на правата на потрошувачите. Внатрешниот ревизор е активно вклучен во постапката за унапредување на условите и превземање на соодветни мерки околу заштита на правата на потрошувачите.

Во тековната 2023 година разгледани беа 811 претставки (326 позитивно решени, 458 негативно решени и 27 во процес на решавање).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани застапниците во осигурување на УНИКА АД Скопје заклучно со 31.12.2023:

Регистар на застапници во осигурување				
Друштво за осигурување UNIQA а.д. Скопје, бул.Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800. факс 02 3215 128, www.uniqa.mk				
РБ	ЗАСТАПНИК ВО ОСИГУРУВАЊЕ (име и презиме)	Број и датум на решение за вршење работи на застапување во осигурување издадена од Агенција за супервизија во осигурување	Број и Датум на Договор за вршење работи на застапување во осигурување	Класи за кои застапникот е овластен да врши работи на застапување во осигурување
ТЕТОВО				
1	АГРОН ТАИРИ	09-1175/2 од 28.05.2012	1005/12 од 30.04.2012 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
2	ФАТОН ИДРИЗИ	09-4166/2 од 15.12.2011- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-109 од 05.02.2013	2377/11 од 01.12.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
3	АВНИ РЕЏЕПИ	УП 19-3-65 од 17.03.2017	1401/4124 од 28.02.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
4	РЕМЗИЈА ИЗАИРИ ЈОНУЗИ	УП 19-3-899 од 15.11.2018	1401/21027 од 31.10.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
5	АГОН БАФТИЈАРИ	УП 19-3-1128 од 19.12.2019	1401/23560 од 28.11.2019 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
6	СУМЕЈА ЈАКУПИ	13-3-1055	1501/18507 од 01.09.2022 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
БИТОЛА				
7	НИКОЛИНА РА ЛЕВСКИ АНГЕЛОВСКА	09-130/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-23 од 22.01.2013	2304/11 од 09.09.2011 год	,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
8	ДУШКО КОСТОВСКИ	09-117/1 од 05.01.2012	2281/11 од 09.09.2011 год	,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
9	ЈОВАН КИТАНОВСКИ	09-123/1 од 05.01.2012	2303/11 од 09.09.2011 год	,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
10	СТЕВЧЕ СЕКУЛОВСКИ	УП 07-3-846 од 16.06.2014	2008-1401 од 28.05.2014 год	,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
11	ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВСКА	УП 07-3-1043 од 09.09.2014 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 19-3-31 од 27.02.2017 год	1401/2697 од 04.08.2014 год	,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
12	А ЛЕКСАНДРА МИЦЕВА	УП -19-3-486 од 10.04.2019	1401/20663 од 26.10.2018 год	,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
СКОПЈЕ				

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

13	АДНАН ЈАШАР	09-104/1 од 05.01.2012	2292/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
14	ВЛА ДИМИР КАИМОВСКИ	УП 07-3-317 од 03.06.2013	2315/11 од 14.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
15	ЗЛАТКО ЛАЗАРОВСКИ	09-121/1 од 05/01.2012 престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-1491/2 од 20.07.2012 година	203/11 од 01.02.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
16	БИДЕ АМБАРИ	09-110/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр.09-1779/1 од 01.10.2012	2287/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
17	БОЈАН ОГЊЕНОВСКИ	09-113/1 од 05.01.2012	2326/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
18	АРБЕН НУХИЈИ	УП 07-3-931 од 21.11.2013	1781/13 од 16.07.2013 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
19	АБДУЛА БАЈРАМИ	УП 07-3-12 од 13.01.2014	48/14 од 09.01.2014 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
20	ИВАН ПЕТРОВ	УП 07-3-271 од 21.02.2014	1401/621 од 11.02.2014 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
21	ДАМЈАН ПАВЛОВСКИ	УП-07-3-10 од 13.01.2014	49/14 од 09.01.2014 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
22	КАТЕРИНА ПРЕНКОВА	УП 19-3-73 од 09.03.2015	1401/12560 од 11.02.2015 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
23	НА ДА КОСТОВСКА	УП 07-3-1435 од 29.10.2014	1401/3326 од 03.10.2014 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
24	ДАНИЕЛА ЧИЧЕВСКА	УП 19-3-32 од 17.02.2016	1401/2683 од 09.02.2016 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
25	ВАСКО КОКАЛАНОВ	УП 19-3-19 од 16.02.2017	1401/2094 од 31.01.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
26	ЉУБИША СТОШИЌ	УП 19-3-280 од 26.10.2017	1401/3638 од 21.02.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
27	МАРТИН БОШКОСКИ	УП 19-3-299 од 07.12.2017	1401/20148 од 02.11.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
28	АНТОНИО НИКОЛОВСКИ	УП 19-3-426 од 08.06.2018	1401/10595 од 05.06.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
29	ДЕСПИНА НИКЧЕВСКА	УП 19-3-903 од 14.12.2018	1401/20130 од 19.10.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
30	САЊА ЈОВЕСКА	УП 19-3-397 од 22.03.2019	1401/4127 од 26.02.2019 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
31	ДАРКО БОЖИНОСКИ	УП 19-3-485 од 10.04.2019	1401/5706 од 20.03.2019 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
32	ТАНКИЦА ЈАНКОВСКА	19-3-425 од 08.06.2018	1401/10594 од 05.06.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
33	ИЛИР МЕХМЕТИ	УП 19-3-568 од 23.08.2018	1401/15511 од 17.08.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
34	МИРОСЛАВ ЗЛАТЕСКИ	УП 19-3-40 од 16.02.2017	1401/2095 од 13.01.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
35	АНТОНИО ИВАНОВ	УП 19-3-21 од 16.02.2017	1401/2479 од 06.02.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
36	ЌЕФСЕРЕ НУРЕДИНИ	УП 18-3-49 од 28.1.2020	1501/1557 од 21.01.2020 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
37	ЛАВДРИМ ВЕЛИУ	УП 18-3-44 од 28.1.2020 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 14-3-278 од 9.6.2021	1501/1109 од 15.01.2020 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

38	АЛЕЈНА БАЈРАМИ	УП 18-3-48 од 28.1.2020	1501/1558 од 21.01.2020 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
39	КРИСТИАН ВУРМО	УП 18-3-70 од 11.02.2020	1401/16669 од 27.08.2023 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
40	ЗЕХРА ТЕРЗИЌ	УП 14-3-46 од 16.2.2021	1501/2756 од 04.02.2021 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
41	НИНА ДАМЧЕСКИ	УП 14-3-360 од 13.04.2022 година	0402/7443 од 31.03.2022 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
42	БЕКИМ ЉУТА	УП 14-3-397 од 14.04.2022 година	1501/6750 од 24.03.2022 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
КУМАНОВО				
43	БАРИЈЕ МИСИНИ	УП 19-3-23 од 29.01.2015	1401/142 од 09.01.2014 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
44	АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЌ	УП 19-3-332 од 19.04.2018	1401/3398 од 14.02.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
45	АНТУН ЧУРИЌ	УП 19-3-135 од 13.02.2019	1401/2305 од 01.02.2019 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
46	БЉЕРИМ АБАЗИ	УП 19-3-488 од 10.04.2019	1401/5943 од 22.03.2019 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
47	АРСИМ ОСМАНИ	УП 18-3-117 од 06.03.2020	1501/3898 од 18.02.2020 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
48	МИРЈЕТА ФЕТАХИ	УП 18-3-931 од 24.12.2020	1501/24459 од 11.12.2020 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
КРИВА ПАЛАНКА				
49	СТАНОЈКО ДОДЕВСКИ	УП 19-3-22 од 27.02.2017	2325/11 од 9.9.2011	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
ГОСТИВАР				
50	МИРАЉИМ САЉИУ	09-129/1 од 05.01.2012	2220/11 од 02.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
51	АМЕТ ЕМРУЛИ	09-108/1 од 05.01.2012	2291/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
52	ТОНИ МИЛОШЕСКИ	09-137/1 од 05.01.2012	2293/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
53	АРБЕН КА ДРИЈА	09-982/4 од 28.05.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-982/4 од 28.05.2012	871/12 од 11.04.2012 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
ДЕБАР				
54	ПЛЕУРАТ КУРТИШИ	09-3327/2 од 16.09.2011	2290/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
КАВА ДАРЦИ				
55	РОДНЕ ТАШЕВА	09-132/1 од 05.01.2012	2298/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
56	ЌИРО ЈОВКОВ	УП 19-3-313 од 28.05.2015	1401/8262 од 11.05.2015 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
57	ДУШИЦА КОСТАДИНОВА	УП 19-3-441 од 27.06.2018	1401/11513 од 20.06.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

58	СТЕФАНИЈА ЈОВАНОВА	УП 19-3-849 од 25.09.2018	1401/16577 од 05.09.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
ПРИЛЕП				
59	ЕЛЕНА ТРАЈКОСКА КОСТОСКА	09-118/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-2153/2 од 06.12.2012	2322/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
ГЕВГЕЛИЈА				
60	МИТКО ЃАВАТАЛИЕВ	09-3857/2 од 15.11.2011	2431/11 од 19.10.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
61	НА ДИЦА РИСТОВСКИ	УП 10-3-627 од 29.09.2015	1401/14856 од 23.09.2015 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
62	ТРАЈЧЕ ЛАЗАРОВ	УП 19-3-97 од 16.03.2015	0307/3755 од 02.03.2015 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
ОХРИД				
63	КЛИМЕ СТОЈАНОСКИ	09-125/1 од 05.01.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 09-1479/2 од 18.07.2012	1275/11 од 19.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
64	ЕЛЕНА НИКОЛОСКА	УП 19-3-715 од 13.11.2015	1401/16450 од 20.10.2015 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
65	ЕРДИН ДА ЛИП	09-2380/2 од 20.12.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-32 од 24.01.2013	2630/12 од 07.12.2012 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
66	ИРИНА ШАЈНОСКА	УП 19-3-73 од 25.01.2019	1401/866 од 14.01.2019 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
67	ФИЛИП СТРЕЗОСКИ	УП 14-3-1009 од 17.08.2023	0307/16191 од 04.08.2023 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
ВЕЛЕС				
68	БОЖАНА ОРДЕВА	09-112/1 од 05.01.2012	1375/11 од 06.07.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
69	ИВАНА КОЦЕВА	09-2282/2 од 20.05.2011 престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-22 од 22.01.2013 год	2283/11 од 09.09.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
70	БОЈАН КОЦЕВ	УП 19-3-927 од 27.12.2018	1401/24466 од 17.12.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
СТРУМИЦА				
71	ГОРЃЕ КУСИВАНОВ	09-4498/2 од 28.12.2011	01.11.2011 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,18
72	СТЕФАНИЈА МАНАСИЕВСКА	УП 19-3-634 од 22.10.2015	1401/8647 од 18.05.2015 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

73	ВАНГЕЛИЦА ВЕСЕВА	УП 19-3-635 од 15.10.2015	1401/8646 од 18.05.2015 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
74	БИЉАНА ПЕТРОВИЌ	УП 19-3-48 од 17.03.2017	1401/3175 од 14.02.2017 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
75	БИЉАНА КОЦЕВА	УП 19-3-450 од 13.07.2018	1401/10763 од 07.06.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
СТРУГА				
76	УРИМ ДАНИ	09-1643/2 од 30.08.2012- престанато да важи со донесување на Решение бр. 07-3-62 од 30.01.2013	1820/12 од 16.08.2012 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
77	А ЉБАН МЕХМЕДИ	УП 07-3-949 од ден 21.07.2014	1401/2401 од 07.07.2014 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
78	АМДИЈА ТАФИЛОСКИ	УП 14-3-341 од 13.04.2022 година	1501/1353 од 25.01.2022 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
КИЧЕВО				
79	ЛИРИМ МАКСУДИ	УП 19-3-918 од 27.12.2018	1401/23055 од 28.11.2018 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
80	ШУКРИ АЛИУ	УП 19-3-930 од 27.12.2018	1401/25108 ОД 24.12.2018 ГОД	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
КОЧАНИ				
81	ВЕСНА КАРАКАШОВСКА	УП 19-3-418 од ден 22.07.2015 престанато да важи со донесување на Решение бр. УП 19-3-16 од 27.02.2017 год.	1401/10820 од 25.06.2015 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18
РА ДОВИШ				
82	САШКО НИКОЛОВ	УП 14-3-227 од 30.3.2022 година	1501/5942 од 16.03.2022 год	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани друштвата за застапување во осигурување со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор заклучно со 31.12.2023:

Регистар на Друштва за застапување во осигурување				
Друштво за осигурување UNIQA а.д. Скопје, бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800. факс 02 3215 128, www.uniq.mk				
Друштво за застапување во осигурување (назив и седиште)	Број и датум на решение за вршење работи на застапување во осигурување издадено од Агенција за супервизија на осигурување	Број и датум на Договор за вршење работи на застапување во осигурување	Класи на осигурување за кои друштвото за застапување е овластено да врши работи на застапување во осигурување за друштвото за осигурување	Интернет страница
Друштво за застапување во осигурување ЛАЈОН ИНС А Д Скопје бул. Авној бр. 20/2-23, Скопје	09-3873/4 од 28.12.2011 год	1401/11528 од 10.07.2015 година	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18	https://www.lionins.mk/en
Друштво за застапување во осигурување РЕА ИНШУРЕНС АД Скопје ул. Максуд Садик бр. 11, Скопје	09-1389/2 од 24.08.2012 год	1991/12 од 20.09.2012 година	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18	www.reinsurencgroup.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани брокерските друштва со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор за соработка заклучно со 31.12.2023:

Регистар на осигурително брокерски друштва					
Друштво за осигурување UNIQA а.д. Скопје, бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800. факс 02 3215 128, www.uniqa.mk					
Осигурително Брокерско Друштво (назив и седиште)	Матичен Број	Одговорно лице/лиценциран брокер	Број на дозвола за вршење Осигурително брокерски работи	РБС	Веб страна на Друштвото
Осигурително брокерско друштво ЈДБ Брокер А Д Скопје ул. Градски Сид блок 13, Скопје	6533027	Бранкица Павлеска со ОБ-0070 и Јулијана Станковска со ОБ-0167	12-27681/2 од 30.09.2009	ОБ09	www.jdb.mk
Осигурително брокерско друштво ИН Брокер А Д Скопје ул. Т.Гологанов бр. 58/ ДТЦ Унија-кат 3, Скопје	5847974	Панче Ивановски со ОБ-0011 и Златко Михајловски со ОБ-0006	11-43442/2 од 03.12.2007	ОБ04	www.inbroker. com.mk
Осигурително брокерско друштво ЛЕГРА А Д Скопје ул. . Филип Втори Македонски бр. 15/1-11, Скопје	6550606	Владимир Кипријановски со ОБ-432 и Марина Тимевска со ОБ-0150	09-184/2 од 28.12.2009	ОБ12	/
Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување А Д Кочани ул. Стево Теодосиевски бр. 2/2, 2300 Кочани	6519695	Верица Ѓоргиевска со ОБ-0061 и Венцо Митев со ОБ-0051	12-23704/2 од 27.07.2009	ОБ08	www. naseosiguruvanje. com.mk
Осигурително брокерско друштво ВФП А Д Скопје ул. Загребска бр. 28Б локал 19, Скопје	6008135	Блаже Петрески со ОБ-0026 и Суазана Ѓукиќ со ОБ-0025	11-23524/2 од 19.09.2006	ОБ05	www.wvp.mk
Осигурително брокерско друштво Делта Инс Брокер А Д Скопје ул. Максим Горки бр. 16/3 бр. 11/1-4, Скопје	6479952	Јасмина Мацароска Сотирова со ОБ-0047	12-5156/4 од 06.04.2009	ОБ10	www.deltains. com.mk
Осигурително брокерско друштво Еуромак Брокер А Д Скопје бул. Свети Климент Охридски бр. 52, Скопје	5758874	Жарко Јовановски со ОБ-0021 и Драган Лазаревски со ОБ-0002	12-50972/3-07 од 24.03.2008	ОБ02	www.euromak. com.mk
Осигурително брокерско друштво Мобилити А Д Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54/3, Скопје	6366067	Емилија Манојлова со ОБ-0184 и Владо Исјановски со ОБ-0106	12-6568/7 од 15.04.2008	ОБ06	www. mobilitybroker. com.mk
Осигурително брокерско друштво СЕДА Брокер А Д Скопје ул. Франц Прешерн бр. 85-Б, Скопје	6367607	Ѓока Марковиќ со ОБ-0035 и Дарко Атанасовски со ОБ-0035	12-13085/2 од 23.05.2008	ОБ07	www.sedabroker. com.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурително брокерско друштво ЕуроЕксперте А Д Скопје бул. Кочо Рацин бр. 38/3-13, Скопје	5747660	Гоце Атанасов со ОБ-0003 и Биљана Атанасовска со ОБ-0087	11-47768/2 од 17.12.2007	ОБ01	www.euroexperts.com.mk
Осигурително брокерско друштво Супер Брокер А Д ул. Александар Урдаревиќ бб, Чучер-Сандево, Скопје	67449445	Сервет Салих со ОБ-0153 и Јулијана Павлова со ОБ-0092	09-3106/2 од 07.10.2011	ОБ16	www.sb.mk
Осигурително брокерско друштво Кораб Инс А Д Скопје ул. Маршал Тито бр. 33, Скопје	6759866	Даниела Јовановска ОБ -0360 и Горица Костова ОБ-0365	09-355/2 од 26.01.2012	ОБ18	www.korabins.com
Осигурително брокерско друштво Цертус А Д Скопје ул. Васил Ѓоргов“ бр.21/1, Скопје	6782817	Трајче Митровски со ОБ-0207 и Билјана Петреска со ОБ -0207	09-656/2 од 18.04.2012	ОБ19	www.certus.mk
Осигурително брокерско друштво Полиса Плус А Д Скопје ул. Народен Фронт бр. 29/32, Скопје	6704115	Теодора Божиновска со ОБ -0245 и Катарина Бошковска со ОБ-0351	09-1712/2 од 07.06.2011	ОБ15	www.polisaplus.com.mk
Осигурително брокерско друштво Мега Брокер А Д Кеј 13 Ноември, зграда 3/1, Скопје	6892469	Горан Василевски со ОБ-0303 и Александар Велковски со ОБ – 0307	УП 07-1-386 од 19.07.2013	ОБ24	www.megabroker.com.mk
Осигурително брокерско друштво Нов Осигурителен Брокер А Д Скопје Ул. Коле Неделковски бр. 12А-1, Скопје,	6805620	Велко Николовски со ОБ-0201 и Деница Мишевска со ОБ-0079	09-1073/5 од 06.07.2012	ОБ20	www.nob.mk
Осигурително брокерско друштво Асуц Брокер А Д Скопје ул.Едвард Кардељ 266, Скопје	6848397	Магдалена Гечева со ОБ-0253, Драгица Илиевска со ОБ-0252	УП-07-1-111 од 05.02.2013	ОБ22	www.asucbroker.mk
Осигурително брокерско друштво ЦВО Брокер А Д ул.15ти Корпус бр.292, Охрид	6852262	Пешевска Верица со ОБ-0288 и Македонка Ангеловска.	УП 07-1-45 од 21.01.2013	ОБ21	www.cvobroker.mk
Осигурително брокерско друштво АМ Брокер А Д Скопје, ул. 16та Македнска Бригада бр. 2, Скопје	6923054	Елена Тодорова со ОБ-0040 Радмила и Крстевска Веселинова со ОБ-0076	УП 07-1-1011 од 26.12.2013	ОБ26	www.ambroker.mk
Осигурително брокерско друштво ВИА БРОКЕР А Д Скопје, ул. 1721 бр. 29, Глумово-Сарај, Скопје	6932541	Идриз Нуиши со ОБ-0306 Алие Нуиши со ОБ-0329	УП 07-1-206 од 31.01.2014	ОБ27	www.via.com.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурително брокерско друштво ВЕБЕР ГМА А Д Битола, ул. Михајло Бојациев бр.6, Битола	6995683	Зоран Брглевски со ОБ-0346 и Ивановска Лилјана со ОБ-0210	УП 07-1-1020 од 07.10.2014	ОБ28	/
Осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР А Д Скопје, ул. Н.Русински бр. 3А-1/13, Скопје	7000901	Горјан Трајковски со ОБ-0367 и Робертина Ивановска со ОБ-0364	УП 07-2-1438 од 28.11.2014	ОБ30	www.maktrendbroker. mk
Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР А Д Битола, ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, Битола	7000324	Зоран Пејчиновски со ОБ-0350 и Христо Кондовски со ОБ-0349	УП 07-1-1044 од 13.10.2014	ОБ29	www.snbroker.mk
Осигурително брокерско друштво Порше Брокер А Д Скопје, ул. Босна и Херцеговина бр.3, Скопје	7074158	Александар Димитријевиќ со ОБ- 0414 и Симона Илиоска со ОБ- 0413	УП 19-1-436 од 24.09.2015	ОБ31	www.porscheleasing. com.mk
Осигурително брокерско друштво ЕОС БРОКЕР А Д Скопје ул. Перо Наков бр. 25, Гази Баба, Скопје	7123590	Васо Чавдаровски со ОБ-316 и Маја Галевска со ОБ-0426	УП 19-1-37 од 01.04.2016	ОБ33	www.eosbroker.mk
Осигурително брокерско друштво РИЗИКО ОСИГУРУВАЊЕ А Д СКОПЈЕ, ул. Балканска бр.1/1- 28, Скопје	7216572	Борис Спасовски со ОБ-0476 и Петар Стојановски со ОБ-0477	УП 19-1-136 од 19.06.2017	ОБ36	www.riziko.mk
Осигурително брокерско друштво ОНЕ БРОКЕР А Д Скопје, ул. Франклин Рузвелт бр. 35, Скопје	7238541	Горан Дамчески со ОБ-0495 и Иван Стевков	УП 19-1-258 од 10.10.2017	ОБ494	www.onebroker.mk
Осигурително брокерско друштво АУРОН БРОКЕР А Д Струга, ул. Индустриска бр. 4 – Босна/Пу теви Струга	7215266	Бојан Спасевски со ОБ-0327 и Горан Којчески со ОБ-0481	УП 19-1-117 од 19.6.2017	ОБ35	www.auronbroker. com
Осигурително брокерско друштво БРОЛИНС АД Скопје, ул. 8ма Ударна Бригада бр. 31/1-5, Скопје	7328257	Лолита Младеновска со ОБ-0537 и Соња Саболиќ со ОБ-0262	УП 19-1-904 од 27.12.2018	ОБ38	www.brolins.mk
Осигурително брокерско друштво ПЕТРОЛ ОИЛ БРОКЕР А Д Скопје, ул. 1 бр. 36, Ново Село, Скопје	7151403	Бојан Змејковски со ОБ-0461 и Јовица Латиновски со ОБ- 0358	УП 19-1-640 од 2.9.2016	ОБ34	www.petrol-oil.mk
Осигурително брокерско друштво МАКОАС БРОКЕР А Д СТРУМИЦА, ул. Јанко Цветинов број 43, Струмица	6884210	Александар Иванов со ОБ-0565	УП 19-1-93 од 25.02.2019	ОБ40	www.makoas.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурително брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС АД Скопје, ул. Благој Давков бр.16/1-1, Скопје	7359276	Жарко Настевски со ОБ-0292 и Маја Николовска со ОБ-0505	УП 19-1-536 од 07.06.2019	ОБ41	/
Осигурително брокерско друштво ИБИС ОСИГУРУВАЊЕ АД Струмица, ул. Маршал Тито бр.4- 1, Струмица	7379005	Бранислав Најдов	УП 19-1-639 од 27.08.2019 год	ОБ42	www.ibisins.mk
Осигурително брокерско друштво ЕНСА БРОКЕР АД Скопје, ул. 1723, Сарај, Скопје	7351267	Таќи Хаџи Лега со ОБ-0048 и Кристина Кулумоска со ОБ-0393	18-1-50 од 06.02.2020 год	ОБ44	www.ensabroker.mk
Осигурително брокерско друштво ВЕГА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Бул. Свети Климент Охридски бр.45 мез.лок.10 Скопје	7432976	Диме Саров со ОБ-0393	УП1 18-1-465 од 10.06.2020 година	ОБ45	/
Осигурително брокерско друштво МИНТ ИНС АД Скопје, ул. Пиринска бр. 52, Скопје	6464033		12-2677/7 од 10.03.2009	ОБ11	www.mintins.mk
Осигурително брокерско АД ЛФА БРОКЕР АД Куманово, ул. Доне Божинов бр.2 Куманово	7388306	Маја Антевска Додевска со ОБ-0071	/	ОБ43	www.alfabroker.mk
Осигурително брокерско Друштво М Брокер АД Скопје, ул. Пајак бр. 9/1-1, Скопје	7594232	/	УП1-14-1-52 од 07.04.2022 година	/	https://mcash.mk/mbroker
Осигурително брокерско друштво БД Брокер АД Дебар, ул.Скопска бр.1-2/1	7603053	Беатриса Колеци	УП 14-1-608 од 30.06.2022	/	https://www.bdbrokerdebar.com
Осигурително брокерско Друштво ВИНЕРС ГРУП АД Скопје, ул. 11ти Октомври бр. 25 Скопје	7597452	Кирил Каранаков ОБ- 0078 и Роберт Османовиќ ОБ - 0530	УП1-14-1-436 од 14.6.2022 година		https://www.winnersgroup.mk/
Осигурително Брокерско Друштво Премиум Иншуренс АД Скопје, ул. Мајаковски бр. 21-5, Скопје	7694334				
Осигурително Брокерско Друштво ГРЕКО Интернационал АД Скопје, ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 28/1-кат4 ДП1 Скопје	7698950		УП 14-1-809 од 20.9.2023		www.greco.mk www.greco.com.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Во табелата подолу се презентирани туристичките агенции со кои УНИКА АД Скопје има склучено договор:

Регистар на туристички агенции						
Друштво за осигурување UNIQA а.д. Скопје, бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје, тел. 02 3288 800. факс 02 3215 128, www.uniqa.mk						
Туристичка агенција (назив и седиште)	Овластено лице	Број и датум на склучување на Договор за продажба на полиси патничко осигурување	Класа на осигурување	Град	Веб страна	Важност
Друштво за транспорт, трговија и услуги Лим Бус Дооел Експорт- Импорт - ул.101 бр.100 Челопек Тетово	А лим Лимани	1895/13-2 од 01.08.2013	18	Тетово	http://www.limbus.mk/	неопределено
Друштво за трговија, туризам и услуги Шар Експрес Рамадан Дооел Увоз-Извоз -ул.Илинденска бб локал 2 Тетово	Рамадан Идризи	489/12-1 од 01.03.2012	18	Тетово	https://www.sharrexpress.com/	неопределено
Трговско Друштво за производство, трговија и превоз на патници Алба Туристфарт Дооел Увоз-Извоз -ул. Иво Лола Рибар бр.359 Тетово	Бежим Али	731/11-1 од 01.04.2011	18	Тетово	www.facebook.com/albaturist.dk/	неопределено
Друштво за организација на туристички пат увања и продажба на билети АО Генералт турист - ул.Климент Охридски бр.60 Скопје	Аркан Керим	1006/11-1 од 06.05.2011	18	Скопје	http://www.generaltourist.com.mk/	неопределено
Туристичка Агенција Војажер Туристички Сервис Доо -Бул.Авној бр.106-4/6, Скопје	Мимоза Конеска	1044/10-1 од 31.05.2010	18	Скопје	http://www.voyager.com.mk/za-nas/	неопределено
Друштво за производство, трговија, туризам и услуги Гема Дооел - ул.Даме Груев бр.39 Охрид	Румен Атанасоски	2374/12-1 од 06.11.2012	18	Охрид	http://www.gematravel.com/	неопределено
Компанија Ике Трејд Доо Скопје -ТА Мак Свисс -ул.Максим Горки бр.17, Скопје	Елизабета Дуковска	1201/10-1 од 18.06.2010	18	Скопје	/	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за промет и туризам Еуро-Турс Травел Дооел Експорт- Импорт Тетово	Емин Бислими	01/12-1 од 13.01.2012	18	Тетово	http://www.euroturst.com.mk/	неопределено
Трговско Друштво за производство, трговија и услуги Елида Дооел Експорт Импорт - ул.Боро Шаин бр.4 Охрид	Елида Битрак	1254/12-1 од 04.06.2012	18	Охрид	http://elidaturs.mk/	неопределено
Туристичка Агенција ЕМ Травел & ЕР Сервис Охрид Доо - Бул. Туристичка бр.50 Охрид	Михајло Арсенов	1511/12-1 од 09.07.2012	18	Охрид	/	неопределено
Туристичка Агенција Каннес Турс Дооел - ул.Маршал Тито Т.Ц.Импортане бр.9, Гостивар	Елмедин Хасани	592/12-1 од 16.03.2012	18	Гостивар	/	неопределено
Трговско Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги Лале Дооел - с.Пештани Охрид	Кристијан Башоски	2283/12-1 од 29.10.2012	18	Охрид	http://www.laletours.com/	неопределено
Туристичка Агенција Њујорк Компани Експорт Импорт- Бул.Гоце Делчев бб Гостивар	Азис Исмаили	610/12-1 од 16.03.2012	18	Гостивар	/	неопределено
Туристичка Агенција Авионет Доо - ул.Градски Сид 4/7 Скопје	Бојан Рафајловски	2367/11-1 од 01.12.2011	18	Скопје	http://www.avio.net.mk/page-contact-us/	неопределено
Друштво за трговија, транспорт, туризам, угостителство и услуги ТД Делфина Турс -Скопје	Венера Гиевска	323/12-1 од 13.02.2012	18	Скопје	http://www.delfinaturs.com.mk/	неопределено
Друштво за туризам, трговија и услуги Хисар Туризам Дооел - ул.Качанички Пат бб, Визбегово Скопје	Риза Балкан	1820/13-1 од 22.07.2013	18	Скопје	http://www.hisartravel.com.mk/	неопределено
Друштво за Туризам Либерти Аир Дооел - ул.Александар Здравковиќ бр.20 Куманово	Веби Бедиу	1926/13-1 од 06.08.2013	18	Куманово	http://www.libertyair.info/	неопределено
Друштво за превоз на патници, трговија и туристички услуги Шарп Травел Дооел Експорт-Импорт - ул.Илинденска бр.47 Тетово	Мемет Скендери	2258/13 од 17.09.2013	18	Тетово	/	неопределено
Друштво за производство, трговија и превоз на патници и стоки Еуро- Спринт Дооел, Тетово	Ајет Селмани	2256/13 од 17.09.2013	18	Тетово	http://www.eurosprint.com.mk/	неопределено
Друштво за трговија и услуги Вардар -Турс Митат Дооел Експорт Импорт - ул.Цветан Димов бр.29 ТЦ Чаирчанка локал 4 Скопје	Митат Зекири	1763/13-1 од 01.07.2013	18	Скопје	/	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за производство, трговија и услуги ИТА АИР Травел Дооел Увоз-Извоз - ул.Битпазарска бр.37 Чаир Скопје	Енвер Асани	370/13 од 13.02.2013	18	Скопје	/	неопределено
Друштво за т уризам, промет и услуги Џет Ер Конекшн Доо - ул.Битпазарска бр.75 Чаир Скопје	Атнан А деми	203/11-1 од 01.02.2011	18	Скопје	/	неопределено
Друштво за автотранспорт, трговија и услуги ПАН-ПРОМЕТ Увоз-Извоз Дооел,Подружница Туристичка Агенција Мартин - ул.Ленинов бр.18 Велес	Божана Ордева	02/11-1 од 03.01.2011	18	Велес	https://martintravel.com.mk/web/	неопределено
Друштво за т уризам ,трговија и услуги Еуро Турист Зибер Дооел - ул.Илинденска бр.64/9 Тетово	Зибер Бислими	1030/13-1 од 09.04.2013	18	Тетово	/	неопределено
Друштво за производство, трговија и услуги Либертас Флај Дооел Увоз- Извоз - ул.Битпазарска бр.19 Скопје	Назмие Пацоли-Бектеши	2200/11-1 од 01.09.2011	18	Скопје	/	неопределено
Друштво за производство,т уризам, трговија и услуги Шар Реисен Дооел Експорт-Импорт - ул.Маршал Тито бр.146 Тетово	Јумни Јакупи	03/11-1 од 03.01.2011	18	Тетово	/	неопределено
Друштво за т уризам, трговија и услуги АА. Скај Лаин Дооел - Бул. Кочо Рацин бр.14 локал 10 Скопје	Сеад Зиљкиќ	1011/12-1 од 02.05.2012	18	Скопје	http://www.skyline.mk/	неопределено
Друштво за т уризам,услуги,трговија и превоз Сат-Бус Травел Дооел Увоз-Извоз - ул.Борис Кидрич бб Тетово	Дритон Исмаили	2336/13 од 26.09.2013	18	Скопје	http://satbus.mk/	неопределено
Друштво за промет,трговија и услуги Саб Турс Дооел Увоз Извоз - ул.Цветан Димов ТЦ Чаирчанка лок.5, Скопје	Бурхан А лили	1401/18970 од 01.10.2019	18	Скопје	/	01.10.2021
Друштво за транспорт,трговија и услуги Идо -Тоурс Дооел Експорт- Импорт -ул.174 бр.18 с.Мала Речица- Тетово	Несим Исмаиљи	1401-1088 од 11.03.2014	18	Скопје	http://idotours.com.mk/	неопределено
Друштво за услуги, трговија,деловни активности и образование ЖК Травел Дооел Увоз- Извоз Битола-ул.Страшо Пинџур бр.7 Битола	Горан Јошевски	1401-1208 од 14.03.2014	18	Скопје	https://jk.com.mk/	неопределено
Јавно трговско друштво за т уризам,трговија и услуги Христо Пајаковски и др.Орбита Битола ЈТД -ул.Прилепска бр.13/А/7 Битола	Миле Пајаковски	1401-1446 од 04.04.2014	18	Скопје	www.orbita.mk	неопределено

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за транспорт, трговија и туристички услуги Рилинджа Турист Дооел Експорт-Импорт Тетово ул.Илинденска бр.81/А Тетово	Мирсад Рамадани	1401-3532 од 27.10.2014	18	Тетово	http://rilindjaturist.com	неопределено
Агенција за туризам и услуги Пеликан Љубин Котевски ДОО Ресен - ул.Ленинова бр.33 Ресен	Љубин Котевски	1401/18859 од 30.09.2019	18	Ресен	/	30.09.2021
Друштво за производство, трговија и услуги Арби Реисен Дооел Експорт-Импорт - ул.Ван Вардарска бб Тетово	Севди Емшија	1401/21372 од 25.11.2016	18	Тетово	http://www.arbi-reisen.de/	неопределено
Друштво за транспорт, трговија и туристички услуги Полог Турист - ИИБ Дооел Тетово	Кујтим Шабани	1401/18862 од 30.09.2019	18	Тетово	www.pollogtunist.ch	30.09.2021
Трговско друштво за угостителство, туризам, трговија и услуги Вис Пој Дооел Охрид - бул.Македонски Просветители бр.1 Охрид	Олег Маленко	1401/18855 од 30.09.2019	18	Охрид	http://vispoj.com.mk/mak/	30.09.2021
Друштво за производство, трговија и услуги Маркијан Амон Дооел увоз-извоз Прилеп, Туристичка агенција ОРБИТА -ул. А лександар Македонски бр.125А Прилеп	Сузана Ширкоска	1401/7605 од 17.04.2018	18	Прилеп	/	27.03.2020
Друштво за туризам и услуги Интер Травел Сервис Охрид Дооел - ул. СВ.Климент Охридски бр.37 Охрид	Олгица Мирческа	1401/24179 од 12.12.2018	18	Охрид	/	12.12.2020
Друштво за туризам, трговија и услуги Туристичка Агенција Конзул Травел Дооел Скопје - ул.Никола Карев бр.20/локал 29 Скопје	Олга Дика	1401/1824 од 25.01.2019	18	Скопје	/	25.01.2021
Друштво за туризам, трговија и услуги Туристичка Агенција ДППУ Т Весна -Турс Дооел Скопје - ул.Анри Барбис бр.61-1/2 Скопје	Весна Филипова	1401/1824 од 25.01.2019	18	Скопје	/	25.01.2021
Друштво за трговија, транспорт и услуги Арсами Цомпани Дооел увоз-извоз Тетово	Артон Нуредини	1401/2725 од 07.02.2019	18	Тетово	/	07.02.2021
Друштво за туризам, трговија и услуги Туристичка Агенција Корали Травел Дооел увоз-извоз Неготино - ул.Пекарев бр.2 Неготино	Анита Ѓорчева	1401/339 од 04.01.2019	18	Неготино	/	04.01.2021

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Туристичка Агенција Викторија Турист Цаколи Дооел Скопје - ул.Битпазарска бр.89 Скопје Чаир	Нијази Исени	1401/3123 од 13.02.2019	18	Скопје	/	13.02.2021
Друштво за трговија и услуги Стаф 2014 Доо Скопје - ул.Балканска бр.1 Скопје Кисела Вода	Ана Марија А лексова	1401/3209 од 14.02.2019	18	Скопје	/	14.02.2021
Друштво за трговија, транспорт и услуги Фламинго Травел Дооел експорт-импорт Тетово - ул.19-ти Ноември бр.3 Тетово	Бесар Нуредини	1401/7657 од 17.04.2019	18	Тетово	/	19.03.2021
Друштво за производство трговија и услуги Арбус Травел Дооел Тетово - ул.Иво Лола Рибар бр.345 Тетово	Ружди Јонузи	1401/8745 од 07.05.2019	18	Тетово	/	07.05.2021
Трговско друштво за трговија и услуги и туризам Вас Тоур Оператор Доо -ул. Васил Главинов бр.14-2/6 Скопје- Центар	Беркан Ибиши	1401/9678 од 17.05.2019	18	Скопје	www.vas.mk	неопределено
Друштво за туризам ЕТЦ Травел Дооел Скопје - ул.Васил Главинов бр.3 Скопје Центар	Ветон Груби	1401/19869 од 15.10.2019	18	Скопје	/	неопределено
Друштво за транспорт, производство, промет и услуги Беса Транс БТБ Дооел експорт - импорт Рашче Скопје -ул.1 бр.1 Рашче Сарај	Бежим Хациу	1401/20865 од 28.10.2019	18	Скопје	/	одземена лиценца за вршење туристичка дејност на ден 12.01.2022
Друштво за трговија и услуги Голден Груп Г ТП Дооел Струмица - ул.Браќа Миладинови бр.8 Струмица	Елена Павлова	1401/25549 од 25.12.2019	18	Струмица	/	25.12.2021
Друштво за услуги АВИО ТРАВЕЛ ЦЕНТЕР ДОО Скопје, ул Ѓуро Ѓаковик бр.18-л.2 Скопје	Блашко Велиновски	1501/20175 од 09.10.2020	18	Скопје	http://atc.com.mk/	09.10.2022
Туристичка агенција ВЕРОНА ТРАВЕЛ ТП Бедрие Ракип Рауфи, ул Борис Кидрич бр.13/А , Скопје	Бедрие Рауфи	1501/25715 од 28.12.2020	18	Тетово	/	28.06.2021
РЕА ТРАВЕЛ АГЕНЦИИ ТП ТЕТОВО, ул Илинденска бр.53Г , Тетово	Фатлинд Руфати	1501/3932 од 18.02.2021	18	Тетово	/	10.02.2023
Друштво за трговија туризам и транспорт ЕУРО-ФЕСТ Јамин ДООЕЛ, ул 101 бр.15, Тетово	Енис Џафери	1502/6303 од 24.03.2021	18	Тетово	/	24.03.2023

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштво за транспорт трговија и услуги ЛИМ БУС ДООЕЛ, ул. 101 бр. 100, Челопек Брвеница	А лим Лимани	1203/10782 од 16.05.2022	18	Тетово	http://www.limbus.mk/mk/index.html/	16.05.2023
Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги РЕА ТРАВЕЛ 20 ДООЕЛ Тетово, ул.Илинденска бр. 53Г, Тетово	Фатлинд Руфати	1501/13446 од 17.06.2022	18	Тетово	/	17.06.2023
Друштво за т уризам и услуги ГВЛ Соколов Травел ДООЕЛ Оризари, Кочани	Валирија Соколова	0306/5316 од 08.03.2023 година	18	Кочани	http://sokolov.mk	неопределено
Туристичка агенција ПОИНТ ОФ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Тетово	Љирим Рамадани	1301/5766 од 15.03.2023 година	18	Тетово	/	неопределено
Друштво за т уризам трговија и услуги Сансет травел ДОО, Кавадарци	Илија Даневски	0306/7045 од 04.04.2023	18	Кавадарци	https://sansettravel. online/	неопределено
Друштво за производство, трговија и услуги МАЈТРИП увоз- извоз дооел Битола	Мартин Гроздановски	0306/7348 од 07.04.2023	18	Битола	https://mytrip.mk	неопределено
Друштво за т уризам, трговија и услуги СУПЕР ТРАВЕЛ ДООЕЛ Кавадарци	Родне Ташева	0306/7633 од 11.04.2023	18	Кавадарци	https://supertravel. com.mk	неопределено
Туристичка агенција ИНТЕР ТРАВЕЛ СЕРВИС ДООЕЛ Охрид	Олгица Мирческа	1301/8303 од 20.04.2023	18	Охрид	https://www. intertravelohrid.com/	неопределено
ХАНИ ТРАВЕЛ АГЕНЦИ ДООЕЛ Охрид	Хани Абу Маллух	1301/8304 од 20.04.2023	18	Охрид	/	неопределено
Туристичка агенција Еурот урс- Ехп ДООЕЛ Струга	Шенај Мустафаи	1301/8711 од 27.04.2023	18	Струга	/	неопределено
Друштво за транспорт и т уризам ПИЛОТ ТРАВЕЛ Скопје	Ивица Крстевски	1301/9105 од 05.05.2023	18	Скопје	https://www. pilottravel.com.mk	неопределено
ОСКАР ТУРИСТ ДООЕЛ ДЕБАР, ул. 8ми септември бр. 40 Дебар	Виган Скара	1501/17548 од 22.08.2023	18	Дебар	/	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЛИСТА НА ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Друштвото за осигурување Уника а.д. Скопје во текот на деловната 2023 година има склучено договори за осигурување во следните класи на осигурување (износите се во илјади денари):

		Премија			Штети			
		Број на склучен и договор и	Бруто полисиран а премија	Бруто резерви за пренос и премии	Број на ликвидира-ни штети	Бруто исплатени (ликвидира-ни) штети	Број на резервира-ни штети	Бруто резерви за настанат и и пријавен и штети
		100	101	102	200	201	202	203
КЛАСА 01 - Осигурување од последици на несреќен случај - НЕЗГОДА	01	75.309	58.073	23.899	720	21.440	42	3.416
Осигурување на лица од последици на незгода при и надвор од редовна дејност	0101	329	34.168	11.151	309	17.274	32	3.303
Осигурување на лица од последици на незгода во моторните возила и при извршување на посебна дејност	0102	73.570	17.804	9.310	14	284	0	0
Осигурување на ученици и студенти од последици на незгода и посебни осигурувања на младина од последици на незгода	0103	82	3.064	1.967	395	3.876	7	66
Осигурување на гости, посетители на приредби, излетници и туристи од последици на незгода	0104	1	98	56	0	0	0	0
Осигурување на потрошувачи, претплатници, корисници на останати јавни услуги и сл. од последици на незгода	0105	0	0	0	0	0	0	0
Останати посебни осигурувања од последици на незгода	0106	1	6	1	0	0	0	0
Задолжително осигурување на патници во јавниот сообраќај од последици на незгода	0107	1.136	2.773	1.353	1	4	2	46
Осигурување на раководители (менаџери) од последици на незгода	0108	1	81	23	0	0	0	0
Останати осигурувања од последици на незгода	0199	189	79	38	1	2	1	1
КЛАСА 02 - Здравствено осигурување	02	370	73.264	28.149	3.297	30.529	47	466
Дополнително здравствено осигурување согласно Законот за доброволно здравствено осигурување	0201	0	0	0	0	0	0	0
Приватно здравствено осигурување согласно Законот за доброволно здравствено осигурување	0202	0	0	0	0	0	0	0
Останати доброволни здравствени осигурувања	0299	370	73.264	28.149	3.297	30.529	47	466
КЛАСА 03 - Осигурување на моторни возила (каска)	03	3.397	87.371	43.129	629	55.015	150	12.569
Каска осигурување на моторни возила на сопствен погон	0301	2.668	82.648	40.605	535	52.258	138	12.209
Останати осигурувања на моторни возила	0399	729	4.723	2.524	94	2.757	12	360
КЛАСА 04 - Осигурување на шински возила (каска)	04	0	0	0	0	0	0	0
Каска осигурување на шински возила	0401	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на шински возила	0499	0	0	0	0	0	0	0
КЛАСА 05 - Осигурување на воздухоплови (каска)	05	0	0	0	0	0	0	0
Каска осигурување на воздухоплови	0501	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на воздухоплови	0599	0	0	0	0	0	0	0
КЛАСА 06 - Осигурување на пловни објекти (каска)	06	3	52	29	0	0	0	0
Каска осигурување на пловни објекти	0601	3	52	29	0	0	0	0
Останати осигурувања на пловни објекти	0699	0	0	0	0	0	0	0
КЛАСА 07 - Осигурување на стока во превоз (карга)	07	235	15.844	837	4	44	2	52

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурување на стока во меѓународен превоз	0701	141	9.255	834	4	44	2	52
Осигурување на стока во домашен превоз	0702	94	6.589	3	0	0	0	0
Останати осигурувања на стока во превоз	0799	0	0	0	0	0	0	0
КЛАСА 08 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	08	4.115	37.032	14.118	15	3.727	11	4.264
Осигурување на имот на физички лица	0801	2.967	8.200	3.798	3	613	3	239
Осигурување на посеви и плодови	080101	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на животни	080102	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	080103	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080105)	080104	1.152	3.096	1.504	2	115	3	239
Домаќинско осигурување	080105	1.556	3.399	1.699	0	0	0	0
Останати осигурувања на имот на физички лица	080199	259	1.705	595	1	498	0	0
Осигурување на имот на правни лица	0802	1.148	28.832	10.320	12	3.114	8	4.025
Осигурување на посеви и плодови	080201	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на животни	080202	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	080203	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 080205 и 080206)	080204	888	16.734	5.284	9	2.195	6	3.895
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	080205	13	461	140	2	197	0	0
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	080206	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на имот на правни лица	080299	247	11.637	4.896	1	722	2	130
КЛАСА 09 - Други осигурувања на имот	09	2.902	181.647	93.922	273	51.470	71	5.672
Осигурување на имот на физички лица	0901	1.647	2.912	1.396	61	1.369	9	238
Осигурување на посеви и плодови	090101	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на животни	090102	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	090103	6	16	5	0	0	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090105)	090104	0	0	0	0	0	0	0
Домаќинско осигурување	090105	1.598	2.718	1.320	58	1.306	9	238
Останати осигурувања на имот на физички лица	090199	43	178	71	3	63	0	0
Осигурување на имот на правни лица	0902	1.255	178.735	92.526	212	50.101	62	5.434
Осигурување на посеви и плодови	090201	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на животни	090202	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	090203	71	47.487	56.091	3	2.371	2	202
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 090205 и 090206)	090204	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	090205	29	24.509	6.664	9	17.786	11	3.831
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	090206	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на имот на правни лица	090299	1.155	106.739	29.771	200	29.944	49	1.401
КЛАСА 08+09 - Осигурување на имот	89	4.471	218.679	108.040	288	55.197	82	9.936
Осигурување на имот на физички лица	8901	3.066	11.112	5.194	64	1.982	12	477
Осигурување на посеви и плодови	890101	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на животни	890102	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	890103	6	16	5	0	0	0	0
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890105)	890104	1.152	3.096	1.504	2	115	3	239
Домаќинско осигурување	890105	1.606	6.117	3.019	58	1.306	9	238
Останати осигурувања на имот на физички лица	890199	302	1.883	666	4	561	0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурување на имот на правни лица	8902	1.405	207.567	102.846	224	53.215	70	9.459
Осигурување на посеви и плодови	890201	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на животни	890202	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на објекти во градба и монтажа	890203	71	47.487	56.091	3	2.371	2	202
Осигурување на градби и/или нивна содржина (освен 890205 и 890206)	890204	0	16.734	5.284	9	2.195	6	3.895
Осигурување на имот на електроенергетски претпријатија	890205	34	24.970	6.804	11	17.983	11	3.831
Осигурување на имот на телекомуникациски претпријатија	890206	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на имот на правни лица	890209	1.300	118.376	34.667	201	30.666	51	1.531
КЛАСА 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	10	139.764	784.343	390.924	4.485	317.029	930	113.163
Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица (ЗАО)	1001	99.490	590.484	305.920	4.336	288.033	812	84.190
Патнички автомобили	100101	81.951	468.087	244.870	3.633	233.015	684	70.067
Товарни возила	100102	8.695	94.609	47.610	473	38.417	78	7.925
Автобуси	100103	742	16.753	8.072	156	11.136	33	4.157
Влечни возила	100104	794	622	393	1	17	8	1.113
Специјални возила	100105	59	189	98	3	165	0	0
Моторцикли и скутери	100106	5.187	8.554	4.022	55	4.878	6	841
Приклучни возила	100107	1.774	572	284	1	25	1	30
Работни моторни возила	100108	288	1.098	571	14	380	2	57
Возила за време на пробни возења и престој во складишта	100109	0	0	0	0	0	0	0
Возила за време на доопремување на сопствени оски (пер акс)	100110	0	0	0	0	0	0	0
Моторни возила со пробни таблци	100111	0	0	0	0	0	0	0
Возила за време на поправка во автомеханичарски и авторемонтни работилници и во работилници за перење и подмакување	100112	0	0	0	0	0	0	0
Возила со посебни регистарски ознаки кои се во промет на територија на РМ	100113	0	0	0	0	0	0	0
Зелен картон (ЗК)	1002	39.241	184.413	82.132	144	28.393	115	28.671
Патнички автомобили	100201	36.392	158.405	70.125	59	10.205	55	14.021
Товарни возила	100202	1.102	17.455	8.106	75	15.599	57	14.205
Автобуси	100203	124	2.033	964	4	1.527	2	345
Влечни возила	100204	7	39	25	0	0	0	0
Специјални возила	100205	21	111	49	0	54	1	100
Моторцикли и скутери	100206	491	845	351	1	43	0	0
Приклучни возила	100207	1.100	5.503	2.504	5	965	0	0
Работни моторни возила	100208	4	22	8	0	0	0	0
Гранично осигурување (ГР)	1003	809	3.824	417	3	209	0	0
Патнички автомобили	100301	809	3.824	417	3	209	0	0
Товарни возила	100302	0	0	0	0	0	0	0
Автобуси	100303	0	0	0	0	0	0	0
Влечни возила	100304	0	0	0	0	0	0	0
Специјални возила	100305	0	0	0	0	0	0	0
Моторцикли и скутери	100306	0	0	0	0	0	0	0
Приклучни возила	100307	0	0	0	0	0	0	0
Работни моторни возила	100308	0	0	0	0	0	0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Доброволно осигурување на сопственици, односно корисници на моторни возила од одговорност за штети на трети лица	1004	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на возачот за примена роба за превоз во патен сообраќај	1005	224	5.622	2.455	2	394	3	302
Останати осигурувања од одговорност од употреба на моторни возила	1099	0	0	0	0	0	0	0
КЛАСА 11 - Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	11	0	0	0	0	0	0	0
Задолжително осигурување на сопственици, односно корисници на воздухоплови од одговорност за штети на трети лица	1101	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на воздухоплови за стока примена за превоз	1102	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања од одговорност од употреба на воздухоплови	1199	0	0	0	0	0	0	0
КЛАСА 12 - Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	12	93	423	228	0	0	0	0
Задолжително осигурување на сопственици односно корисници на пловни објекти од одговорност за штети на трети лица	1201	93	423	228	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на сопственикот, односно корисникот на пловни објекти за стока примена за превоз	1202	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања од одговорност од употреба на пловни објекти	1299	0	0	0	0	0	0	0
КЛАСА 13 - Општо осигурување од одговорност	13	2.095	40.661	15.048	15	2.754	19	8.644
Осигурување од одговорност на изведувачи на градежни и монтажни работи	1301	59	1.883	1.842	0	0	2	6
Осигурување од одговорност на домаќинства	1302	64	19	5	0	0	0	0
Осигурување од одговорност во филмска индустрија	1303	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност во железничкиот сообраќај	1304	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на произведувачи, продавачи и добавувачи	1305	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања од општа одговорност	1306	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на проектанти	1307	40	381	140	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на адвокати	1308	45	210	86	0	2	0	0
Осигурување од одговорност на нотари	1309	13	265	85	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на друштва за ревизија	1310	9	358	68	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на осигурително брокерски друштва и друштва за застапување во осигурувањето	1311	11	468	56	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на стечајни управители	1312	10	153	66	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на шпедитери во домашен превоз	1313	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на шпедитери во меѓународен превоз	1314	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност на издавачи на сертификати	1315	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност за извршување на дејноста управување со недвижности	1316	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од одговорност за извршување на лекарска, стоматолошка и фармацевтска дејност	1317	36	143	71	0	0	0	0
Осигурување од одговорност за вршење туристичка дејност	1318	11	216	134	0	0	0	0
Останати осигурувања од професионална одговорност	1388	1	90	52	0	0	0	0
Останато општо осигурување од одговорност	1399	1.796	36.475	12.443	15	2.752	17	8.638
КЛАСА 14 - Осигурување на кредити	14	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на кредити и заеми дадени на физички лица	1401	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на кредити и заеми дадени на правни лица	1402	0	0	0	0	0	0	0
Осигурувања на побарувања од работи на финансиски лизинг	1403	0	0	0	0	0	0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Останати осигурувања на кредити	1499	0	0	0	0	0	0	0
КЛАСА 15 - Осигурување на гаранции	15	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на гаранции за ТИР карнети	1501	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на гаранции	1599	0	0	0	0	0	0	0
КЛАСА 16 - Осигурување од финансиски загуби	16	32	7.007	1.894	0	0	2	1.980
Осигурување на загубен приход поради ризик од пожар и други опасности	1601	32	7.007	1.894	0	0	2	1.980
Осигурување на загубен приход поради неспособност за вршење на работна дејност	1602	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на штети поради откуп на фалсификувани странски средства за плаќање	1603	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од откажување на настани и приредби	1604	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на финансиски загуби	1699	0	0	0	0	0	0	0
КЛАСА 17 - Осигурување на правна заштита	17	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување на трошоци за правна помош и судски спорови	1701	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на правна заштита	1799	0	0	0	0	0	0	0
КЛАСА 18 - Осигурување на туристичка помош	18	43.792	19.931	4.171	226	3.120	5	191
Патничко осигурување	1801	42.917	18.487	3.617	219	3.088	5	191
Патничко осигурување за странци при патување или привремен престој во Р.Македонија	1802	0	0	0	0	0	0	0
Осигурување од откажување на туристички патувања	1803	0	0	0	0	0	0	0
Останати осигурувања на туристичка помош	1899	875	1.444	554	7	32	0	0
ВКУПНО	0000	194.099	1.305.648	616.348	9.664	485.128	1.279	150.417

Условите по горенаведените класи на осигурување се објавени на следниот линк на страната на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје:

http://www.unika.mk/home/03_Uslugi/02_Uслови/01_UсловиNezivot/index.php

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Реосигурување

Друштвото е должно во друштво за осигурување регистрирано за активно реосигурување да ги реосигура обврските од договорите за осигурување, над износот што со табелата за максимално покритие е предвидено друштвото да ги покрие со сопствени средства.

Друштвото за осигурување регистрирано за активно реосигурување е должно понудените вишоци на ризици кои не може да ги покрие со сопствени средства да ги реосигура кај други друштва за осигурување регистрирани за активно реосигурување.

Друштвото секоја деловна година донесува Програма за потребите од реосигурување, во зависност од структурата на осигурителното портфолио и да определи со кои договори за реосигурување ќе го обезбеди вишокот на ризик.

Друштвото изготвува и опис на статистичките основи кои се користат за следење на адекватноста на реосигурителното покритие, вклучително со презентација на статистичките методи кои се користени за соодветна процена на ризик.

Принципи за реосигурување, вклучувајќи и табели за максимално покритие за сите класи на осигурување

3.3.1 Управувачки принципи

Управувачки принципи во областа на реосигурување за друштвото ќе бидат:

- контрола на ризикот
- финансиска поддршка
- техничка поддршка

Исто така, во некои аспекти на инвестиционата политика, реосигурување ќе имаат важна улога во планирањето и управувањето на посебни портфолија.

Преку реосигурувањето, истовремено ќе се добие асистенција при оценувањето на ризикот, во подготовка на специфични производи, во администрација на побарувања, маркетинг и сл. Се очекува реосигурувачите да ги поддржат активностите на друштвото преку нудење на краткорочни и на по долг период, обуки на вработените во компанијата.

Со оглед на горенаведените принципи, покритието на друштвото во реосигурување ќе биде изведена во овие правци.

Мерка на почетниот капитал на друштвото од 3.000.000 Евра овозможува друштвото да ја прошири својата активност со задржување на задоволително ниво на ризик, како резултат на тоа и соодветните премии.

Понатамошното зголемување на нивото може да се постигне со пренесување на значителен дел од активностите во реосигурување врз основа на посебни портфолија или доброволни реосигурување за специјални покритија.

Зголемувањето на активностите во наредните години ќе биде проследено со зголемување на волуменот на реосигурување што ќе го купи друштвото.

Сепак, треба да се наведи дека условите на пазарот на реосигурување имале флукуација во последните години. Овие ќе го услови на некој начин и купувањето на оптимални форми и нивоа, во зависност од понудената цена на капацитетите.

Видови можни договори

1. Quota Share (сразмерно делење), ја пренесува истата сразмерност на секој ризик во паричникот на реосигурувачот. Сразмерноста на добиените премии од реосигурувачот е еднаква на сразмерноста на штетите кои истиот ќе ги плати. Предноста на овој вид договор е едноставноста на постапките и намалувањето на управните трошоци. Може да се примени на моторните осигурувања.
2. Surplus (договор за вишокот), пренесува еден дел од ризикот од полисите со висок ризик на осигурување. Во овој вид на договори реосигурувачот дел се изразува како множество на делот што го задржал што го задржал осигурувачот. Управните

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- трошоци се повисоки, но предност претставува определувањето на границата на задржување, во зависност од природата на ризикот.
3. Excess of Loss (вишок на загуби) го ограничува трошоците на осигурувачот за една или повеќе штети поврзани за една полиса. Договорите од овој вид го заштитуваат осигуреникот од загуби кои преминуваат определен фиксен износ.
 4. Катастрофа го ограничува вкупниот износ на трошоците на сите штети кои произлегуваат од само еден настан.

Факултативно осигурување

Преку овој вид на реосигурување на реосигурувачот го презема секој ризик на посебен начин. Причини за примена на овој вид на реосигурување се:

- Договорите имаат ограничувања за видот на ризикот кој го покриваат. За сите ризици кои се исклучени од договорот нужно е факултативно реосигурување.
- Покриваат нивоа кои се исклучени од основниот договор за реосигурување
- Ги релативизираат промените во искуствата на штети, ограничувајќи го влијанието на одреден поголем ризик

УНИКА АД Скопје работи со реосигурителната компанија UNIQA RE која поред Standard & Poor има висок рејтинг А.

Висината на вкупниот самопридржај на друштвото се утврдува врз основа на:

- структурата и развиеноста на портфолиото;
- гарантните резерви;
- техничките резерви;
- премиите според видови осигурувања;
- техничкиот резултат на работење според видови осигурувања и
- можностите за пласман на вишоци од ризици на пазарот на реосигурување и соосигурување.

Критериумите кои се клучни за утврдување на долните и горните граници во табелата со износи на самопридржај, односно на капацитетот на сопственото внатрешно срамнување за одделни ризици се:

- начинот на договарање на висината на покритието;
- осигурувањето од опасност;
- најголемата можна обврска по еден штетен случај;
- големината на портфолиото во одделен вид осигурување (број на осигурувања и годишна премија);
- акционерскиот капитал;
- искуствата на матичната кука од Австрија во работењето со осигурување

Висината на самопридржајот за видови осигурувања со кое UNIQA а.д. Скопје се занимава на крајот од секоја деловна година за наредната деловна година, со своја одлука ја утврдува органот на управување на Друштвото, а врз основа на следењето на ризиците на пазарот на осигурување.

Основи и критериуми за утврдување највисоки можни штети, врз основа на присутните околности од значење за ризикот и нивото на договореното покритие.

При реосигурувањето и при одредување на максимално можни штети во портфолиото Друштво за осигурување ќе води сметка особено за:

1. Висината на осигурителното покритие (сума на осигурување), што претставува горна граница на обврската на осигурувачот и
2. Поединечната проценка на ризикот на обврските што го надминуваат нивото на максимално покритие, водејќи при тоа особено сметка за:
 - Класата на заштитни мерки кај секој посебен комплекс;

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Класата на осетливост;
- Висината на толеранција на реосигурувачите поради погрешна проценка на максималната можна штета (50 или 100%);
- Просторната дисперзираност на објектите (комплексите) и залихите на осигуреникот; и
- Квалитетот на осигурителното покритие, односно дали со договорот за осигурување се обезбедува осигурителна заштита од основни или и од дополнителни ризици.

Табела за максимално покритие

класа	(опис)	Максимален самопридржај	Максимално покритие	Реосигурителен договор
1	Незгода	150.000 € индивидуален ризик, 300.000 € по штетен настан	1.000.000 €	excess of loss
2	Здраствено	150.000 € индивидуален ризик, 300.000 € по штетен настан	1.000.000 €	excess of loss
3	Осигурување на моторни возила (Каско)	300.000 €	1.000.000 €	excess of loss
4	Одговорност од употреба на шински возила	300.000 €		факултатива
5	Осигурување на воздухоплови (Каско)	300.000 €		факултатива
6	Пловни објекти (Каско)	300.000 €		факултатива
7	Осигурување на стока во превоз (Карго)	300.000 €	5.000.000,00 €	excess of loss
7	Одговорност на превозникот	400.000 €		факултатива
7	Осигурување на пари во превоз	300.000 €	2.500.000,00 €	excess of loss
8	Осигурување на Имот од Пожар	300.000 €	20.000.000,00 €	excess of loss
8	Осигурување на Имот од Пожар	20.000.000 €	80.000.000,00 €	surplus
9	Други осигурувања на Имот	300.000 €	20.000.000,00 €	excess of loss
9	CAT	500.000 €	40.000.000,00 €	excess of loss
9,16	Тероризам и прекин на работа поради тероризам	2%	25.000.000,00 €	Quota share
10	Одговорност од употреба на автобуси и товарни возила	250.000 €	1.012.500,00 €	excess of loss

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10	Одговорност од употреба на останати моторни возила	250.000 €	506.250,00 €	excess of loss
10	Одговорност од употреба на м. Возила кои превезуваат опасни материи	250.000 €	1.518.750.00 €	excess of loss
10	Зелена Карта	250.000 €	нелимитирано	excess of loss
11	Одговорност од употреба на воздухоплови	500.000 €		факултатива
12	Одговорност од употреба на пловни објекти	500.000 €		факултатива
13	Општа одговорност и одговорност од производи	300.000 €	5.000.000,00 €	excess of loss
13	Одговорност на Директори и Раководители	5%	5.000.000 € годишен агрегатен лимит	Quota share
18	Патничко осигурување	50.000 € индивидуален ризик, 300.000 € по штетен настан	1.000.000 €	excess of loss

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ПЛАН ЗА РАБОТА И ОСТВАРУВАЊЕ 2023

Опис на позиција	Реализирано.2023	План.2023	%
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)	1.144.974.348	1.068.003.501	7,21%
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	1.066.666.778	996.855.285	7,00%
1. Бруто полисирана премија за осигурување	1.298.387.306	1.203.493.918	7,88%
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	7.260.979	6.975.000	4,10%
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	0	0	0,00%
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	21.018.108	19.129.559	9,87%
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	150.922.732	172.660.591	-12,59%
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	68.792.641	27.331.963	151,69%
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	3.916.683	0	100,00%
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	-2.164.709	5.508.480	-139,30%
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	27.375.289	21.413.344	27,84%
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	0	0	0,00%
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	2.736.407	0	100,00%
2.1 Приходи од наемнини	0	0	0,00%
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	0	0	0,00%
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	2.736.407	0	100,00%
3. Приходи од камати	21.775.486	19.687.155	10,61%
4. Позитивни курсни разлики	1.811.628	1.055.891	71,57%
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	1.051.768	380.851	176,16%
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	0	0	0,00%
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	0	0	0,00%
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0	0	0,00%
6.3 Останати финансиски вложувања	0	0	0,00%
7. Останати приходи од вложувања	0	289.447	-100,00%
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	19.163.504	33.586.233	-42,94%
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	20.675.496	14.493.707	42,65%
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	11.093.281	1.654.932	570,32%
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	1.072.272.790	1.008.544.975	6,32%
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	454.316.624	427.785.223	6,20%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. Бруто исплатени штети	485.127.985	457.611.036	6,01%
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	14.806.731	10.164.428	45,67%
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	4.512.388	4.576.110	-1,39%
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	31.885.960	38.728.331	-17,67%
5. Промени во бруто резервите за штети	9.161.855	25.457.408	-64,01%
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	12.821	149.809	-91,44%
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	-11.244.684	1.664.543	-775,54%
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	-10.675	0	100,00%
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	0	0	0,00%
1.1 Промени во бруто математичката резерва	0	0	0,00%
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	0	0	0,00%
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	0	0	0,00%
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	0	0	0,00%
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	0	0	0,00%
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	-10.675	0	100,00%
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	-10.675	0	100,00%
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	0	0	0,00%
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	0	0	0,00%
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	0	0	0,00%
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	0	0	0,00%
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	13.784.485	11.636.356	18,46%
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	0	0	0,00%
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	13.784.485	11.636.356	18,46%
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	512.254.345	492.889.803	3,93%
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	350.617.509	348.792.640	0,52%
1.1 Провизија	319.386.828	270.072.558	18,26%
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	64.502.087	70.122.707	-8,02%
1.3 Останати трошоци за стекнување	9.873.041	12.526.548	-21,18%
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	-43.144.447	-3.929.173	998,05%
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	161.636.836	144.097.163	12,17%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	7.528.375	9.314.256	-19,17%
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	52.147.658	53.619.695	-2,75%
2.2.1 Плати и надоместоци	33.008.517	34.114.081	-3,24%
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	3.344.901	3.443.215	-2,86%
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	13.531.975	13.929.704	-2,86%
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	0	0	0,00%
2.2.5 Останати трошоци за вработени	2.262.265	2.132.695	6,08%
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	4.412.437	1.875.951	135,21%
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	97.548.366	79.287.261	23,03%
2.4.1 Трошоци за услуги	56.185.422	48.415.508	16,05%
2.4.2 Материјални трошоци	13.589.815	11.927.963	13,93%
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	27.773.129	18.943.790	46,61%
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	2.659.962	857.752	210,11%
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	0	0	0,00%
2. Трошоци за камати	1.109.728	0	100,00%
3. Негативни курсни разлики	1.550.234	857.752	80,73%
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	0	0	0,00%
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	0	0	0,00%
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	0	0	0,00%
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	0	0	0,00%
5.3 Останати финансиски вложувања	0	0	0,00%
6. Останати трошоци од вложувања	0	0	0,00%
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	56.932.878	62.708.050	-9,21%
1. Трошоци за превентива	0	0	0,00%
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	56.932.878	62.708.050	-9,21%
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	22.302.412	11.410.229	95,46%
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	10.032.759	1.257.562	697,79%
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	72.701.558	59.458.526	22,27%
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	0	0	0,00%
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	10.183.054	8.945.853	13,83%
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	0	0	0,00%
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	62.518.504	50.512.673	23,77%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Премија

Бруто полисираната премија во 2023 година е 7.21% над планираното ниво пред се поради зголемувањето на премијата за осигурување на имот за 8.23%, АО 13.83%, Зелен картон за 20.71%, ПЗО за 44.66%, Приватно здравствено за 66.74%, Карго за 21.45%, Незгода за 22.45%, ПЈП за 45.15% и Каско за 10.31% во споредба со бруто полисираната премија во 2022 година. Намалувања на премијата е забележано кај Финансиските загуби од 7.76% (поради високите полиси издадени во 2022 а кој се повеќегодишни) и кај ЦМР од 10.68% поради поконзервативниот пристап воведен при преземање на ризик од страна на Друштвото.

Растот на БПП во УНИКА АД Скопје заклучно со 4К2023 во однос на 4К2022 е 14.36%. Пазарот за осигурување во Република Северна Македонија за 2023 година оствари раст од 12.2% (12.8% неживотно осигурување и 9.3% животно осигурување).

Брокерите, како еден од продажните канали на Друштвото, во 2023 година оствариле пораст од 30.4% во споредба со истиот период минатата година. Најголемиот раст кај овој продажен канал е забележан во Приватно здравствено осигурување од 78.9%, Одговорност спрема трети лица од 31.6%, Каско од 12.3%, Осигурување на имот од 25.4%, Одговорност од 39.4% и Осигурување од незгода од 3.4%.

Ексклузивната мрежа остана доминантен продажен канал за задолжителни осигурувања со учество во вкупното портфолио од задолжителни осигурувања на УНИКА АД Скопје од 53.02%. Најголемиот дел од продажбата на ексклузивната мрежа преставуваат задолжителните производи (Автоодговорност, Зелен Картон и Гранично Осигурување) кои учествуваат со 67.5% (2022: 65.6%) од бруто полисираната премија на ексклузивната мрежа. Развојот на сопствената мрежа останува еден од главните приоритети на Друштвото и во наредните периоди.

Зголемувањето на премијата кај имотните осигурувања се должи пред се на поголемиот број на осигуреници во класата Други имотни осигурувања за 6.9%.

Здравственото осигурување во 2023, во споредба со 2022 година, порасна за 66.7% најмногу поради квалитетот на производот кој се нуди на пазарот, зголемената продажба од страна на брокерите и обуката на мрежата за продажба на истиот во претходните години.

Реосигурување

Премијата за реосигурување е намалена во однос на планираното ниво за 12.59% пред се поради помалиот процент од планираниот за реосигурување.

Преносна премија

Зголемувањето на бруто преносната премија се должи пред се на надминување на планот за продажба за 2022 година, пред се во делот на задолжителни осигурувања (АО 13.83%, Зелен картон за 20.71%), Приватно здравствено осигурување за 66.74%, Карго 21.45% и имотни осигурувања 8.23%

Приходи од инвестиции

Приходите од инвестициите се над планираното ниво за 27.4% пред се зголемените каматни стапки по кои се вложуваат средствата на Друштвото.

Штети

Трошоците за штети се зголемени за 6.2% во однос на планот за 2023 година пред се поради зголемувањето во износот на платени штети за 27.5 милион денари или 6.01%.

Зголемување на платените штети во однос на 2022 година е забележано кај: Автоодговорност 13.76%, Приватно здравствено осигурување 105.19%, Имот 307.95% и ПЗО 22.63%. Намалување на платените штети е утврдено кај Зелен Картон 2.88% и Незгода 23.46%.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Број на резервирани штети за период од 01.01.2023 до 31.12.2023

Ред. бр.	Класа на осигурување	неживот											Вкупно
		Македонија	Триглав	Евроинс	Сава	Винер	Еуролинк	Граве н.	Уника	Ос.Полиса	Халк	Кроација	
1	Незгода	52	402	35	346	48	193	93	42	68	93	190	1.562
2	Здравствено осигурување	76	487	60	546	31	945	0	47	0	119	1.858	4.169
3	Моторни возила - каско	96	343	242	226	121	375	77	150	164	206	280	2.280
4	Шински возила - каско	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Воздухоплови - каско	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Пловни објекти - каско	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Стока во превоз - карго	1	2	2	0	0	0	0	2	0	0	1	8
8	Имот од пожари и други непогоди	15	25	6	32	4	66	15	11	22	7	32	235
9	Останати осигурувања на имот	69	92	79	161	92	44	6	71	32	24	81	751
10	АО (вкупно)	475	1.095	944	827	802	1.505	2.497	930	832	811	1.168	11.886
11	Одговорност воздухоплови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Одговорност пловни објекти	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
13	Општо осигурување од одговорност	41	14	8	8	27	25	2	19	19	4	4	171
14	Осигурување на кредити	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13
15	Осигурување на гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Осигурување од финансиски загуби	0	0	0	4	0	1	0	2	0	0	0	7
17	Осигурување на правна заштита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Осигурување на туристичка помош	23	365	123	215	4	264	50	5	205	98	249	1.601
	Вкупно	848	2.843	1.499	2.366	1.129	3.418	2.740	1.279	1.342	1.362	3.865	22.691
% по друштво за неживотно осигурување		3,74%	12,53%	6,61%	10,43%	4,98%	15,06%	12,08%	5,64%	5,91%	6,00%	17,03%	100,00%

Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје во вкупниот број на резервирани штети учествува со 5.64% додека во вкупната премија учествува со 11%. Горенаведениот податок укажува на брзото решавање на штетите со што бројот на резервирани штети се одржува на исто ниво и покрај значителниот раст на премијата.

Нето трошоци за спроведување на осигурување

Износот на трошоци за провизија е зголемен за 0.52% во споредба со планот за 2023 и е во рамките на планираниот износ.

Трошоци од вложувања

Трошоците за вложување се зголемени најмногу поради пресметаната камата за субординираниот заем кој Друштвото го има добиено од SIGAL UNIQA Group sh.a Tirana.

Земјиште, градежни објекти и останати материјални средства

Намалувањето на градежните објекти од 7.5% во 2023 година во однос на претходниот период се однесува во најголем дел на пресметаната амортизација и продажба на вложувањата во недвижности кои не служат за вршење на дејност.

Вложување во заеднички контролирани ентитети

Вложувањето во заеднички контролирани ентитети е претставено преку вложувањето во Националното Биро за осигурување. Зголемувањето на продажбата на УНИКА АД Скопје на задолжителните класи на осигурување резултираше со зголемување на уделот во Националното Биро за Осигурување. Уделот на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје на 31.12.2023 на пазарот за задолжителни класи на осигурувања изнесува 14.085%.

Финансиски вложувања

Структурата на финансиски вложувања се состои од вложувања во депозити, обврзници од денационализација, записи, обврзници издадени на примарен пазар од министерството за финансии и вложувања во инвестициони фондови.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Државните хартии од вредност во вкупното портфолио на финансиски вложувања партиципираат со 36.1%, инвестиционите фондови партиципираат со 4.8% додека пак депозитите партиципираат со 56.2%.

УНИКА АД Скопје има усвоено конзервативна инвестициона стратегија согласно пазарните услови каде нивото на депозитите се држи на максимално законски дозволеното рамниште. Зголемувањето на депозитите од 6.7%, обврзниците од 13.6% и вложувањата во инвестициски фондови од 10.6% се должи на сопствени средства обезбедени од наплата на побарувањата од една страна додека пак од друга страна се должи на зголемената продажба на Друштвото.

Резерви – дел за соосигурување и реосигурување

Резервите за соосигурување и реосигурување се претставени преку преносна премија предадена во реосигурување и штети предадени во реосигурување.

Преносната премија предадена во реосигурување и соосигурување е зголемена за 6.4% како резултат на зголеменото портфолио на друштвото кое подлежи под реосигурување и истото го следи растот на вкупната премија.

Намалувањето на резервите за штети во реосигурување се должи на исплатата на една пријавена штета во 4 квартал 2022 која е настаната како резултат на поплавите кои го зафатија Скопје во Август 2022 година. Наведената штета беше реосигурена над 300.000 Евра со рамковниот договор кој УНИКА АД Скопје го има со УНИКА Ре и поради исплата на истата во првиот квартал 2023 година резервите за штети под реосигурување се намалени за 37.7%.

Побарувања

Вкупните побарувања на УНИКА АД Скопје се состојат од побарувања од осигуреници 85.7% (2022:87.01%), побарувања од реосигурување и соосигурување 0.5% (2022:1.75%) и останати побарувања 13.8% (2022:11.24%).

Намалувањето на побарувањата од купувачи за 4% во однос на 2022 година (БПП во 2022 година е порасната за 14.36%) е како резултат на подобрените процеси за наплата на истите.

Опрема

Вложувањето во нова опрема во 2023 година е првенствено се состои од набавка компјутерска опрема, обновување на опремата за топлење и ладење и вложувања во канцелариски мебел и инвентар. Намалувањето од 11.8% во однос на 2022 година е поради набавката на две нови патнички возила во 2022 година (во 2023 нема набавка на нови возила).

Парични средства и останати еквиваленти

Паричните средства се состојат во најголем дел од парични средства во денари на тековни сметки во комерцијалните банки во РСМ и парични средства во благајна.

Одложени трошоци за стекнување

Во пресметката на одложените трошоци на стекнување се земени предвид следните трошоци: попусти, провизии и плати од продажна мрежа. Податоците се подготвуваат од секторот за финансии, и притоа трошоците за провизии, попусти и плати се точно поделени по класи, додека трошоците за издавање полиси се делат пропорционално.

Трошоците за стекнување се распределуваат по квартали согласно просечното времетраење на полиси за секоја класа одделно (во ова пресметка тоа е една година). Трошоците за стекнување кои се распределени во идните квартали се земат како одложени трошоци на стекнување.

Капитал и резерви

Капиталот на друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје заклучно со 31 Декември 2023 година изнесува 450.7 милиони денари и во целост ги задоволува барањата согласно законот за супервизија во осигурување и во однос на пресметаната маргина на солвентност и во однос на минималниот капитал пропишан согласно Законот за Супервизија во Осигурување кој изнесува 3 милиони евра во денарска против вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Технички резерви

Бруто техничките резерви на Друштвото со 31.12.2023 изнесуваат 1.037.107.575 денари (2022:959.163.756 денари) и истите се зголемени за 8.12%

Резервите за преносни премии изнесуваат 621.091.961 денари (2022: 552.299.321 денари) и истите се зголемени за 12.5% во однос на 4 квартал 2022 година и истото е резултат на зголемената продажба од 14.36%.

Резервите за штети изнесуваат 415.980.437 денари (2022: 406.818.583) денари и се зголемени за 19.6%. Резервите за настанати и пријавени штети во 2022 се зголемени за 2.3%.

Обврски спрема осигуреници

Обврските спрема осигуреници се обврски по основ на ликвидирани но сеуште не исплатени штети во 2022. Во 2023 обврските по основ на ликвидирани и неисплатени штети е нула.

Обврски по основ на реосигурување и со-осигурување


Обврските по основ на реосигурување и со-осигурување се зголемени за 0.9% пред се поради поради зголемувањето на обврските по excess of loss договорот како резултат на зголемена продажба во 2023.

Дритон Азизи




Претседател на УО на УНИКА АД Скопје

Борче Богески



Член на УО на УНИКА АД Скопје

Емил Кратовалиев



Член на УО на УНИКА АД Скопје



УНИКА АД Скопје

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2023 година

Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2023
УНИКА АД Скопје



СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)	3 - 6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)	7 - 11
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	12 - 13
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	14 - 15
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ	16 – 72

Извештај на независниот ревизор

До Надзорниот одбор и Акционерите на УНИКА АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на УНИКА АД Скопје, кои што ги вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2023 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во главнината и извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија („Стандарди“). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Како што е обелоденето во белешка 9 кон приложените финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2022, Друштвото има евидентирано зголемување на бруто техничките резерви и соодветен трошок во вкупен износ од 66,670,313 денари. Врз основа на извршените ревизорски процедури, идентификувавме дека овој износ е преценет за 20,000,000 и истиот е поврзан со промена на бруто техничката резерва за годината која завршува на 31 декември 2021. Ваквиот пристап не е во согласност со сметководствената политика во примена која бара бруто техничките резерви да бидат признати во периодот за кој се однесуваат.

Следствено, на 1 јануари 2022 година, нераспределената добивка е преценета, промените во бруто техничката резерва се преценети и профитот за годината која завршува на 31 декември 2022 е потценет за износ од 20,000,000 денари. Нашето мислење издадено за финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2022 година беше квалификувано за ова прашање.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за ефектите од прашањата опишани во делот во Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на УНИКА АД - Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.

Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Раководството во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, член 384.

Раководството е одговорно за подготвувањето на годишната сметка и годишниот извештај на УНИКА АД Скопје, кои се одобрени од Надзорниот одбор на УНИКА АД Скопје.

Според барањата на Законот за ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во годишниот извештај подготвен од страна на Раководството на УНИКА АД Скопје во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на УНИКА АД Скопје, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2023 година. Сепак, според наше мислење, годишниот извештај е материјално погрешен поради истата причина во однос на прашањето споменато во делот Основа за мислење со резерва погоре.


Драган Давитков
Управител




Симе Јовановски
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО СКОПЈЕ

25 април 2024 година

Скопје, Република Северна Македонија

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ
Година што завршува на 31 декември 2023

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		1,144,974,348	1,038,364,673
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	1,066,666,778	914,987,600
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	5	1,298,387,306	1,134,937,394
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		7,260,979	6,795,000
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	5	21,018,108	16,130,525
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	5	150,922,732	130,197,904
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	5	68,792,641	82,587,750
7. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување	208	5	3,916,683	51,158
8. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување	209	5	(2,164,709)	2,120,227
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		27,375,289	26,119,531
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		2,736,407	6,269,602
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		2,736,407	6,269,602
3. Приходи од камати	216	6	21,775,486	17,675,327
4. Позитивни курсни разлики	217	7	1,811,628	1,716,833
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	19A	1,051,768	457,769
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-
7. Останати приходи од вложувања	223	6	-	-
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a	8	19,163,504	17,228,664
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	8	20,675,496	74,875,981
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	8	11,093,281	5,152,897

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2023

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година-коригирана
1	2	3	4	5
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		1,072,272,790	995,939,941
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	9	454,316,624	442,426,959
1. Бруто исплатени штети	228	9	485,127,985	409,489,297
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	9	14,806,731	7,831,738
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230	9	4,512,388	50,490
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	9	31,885,960	2,933,124
5. Промени во бруто резервите за штети	232	9	9,161,855	66,670,313
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233	9	12,821	937,244
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	9	(11,244,684)	21,980,055
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	9	(10,675)	(126)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквизационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквизационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	9	(10,675)	(126)
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243	9	(10,675)	(126)
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		13,784,485	20,906,398
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	2,695,720
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		13,784,485	18,210,678

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2023

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		512,254,345	455,070,952
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252		350,617,509	296,594,185
1.1 Провизија	253	10	319,386,828	260,455,349
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	12.1	64,502,087	57,809,988
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	11	9,873,041	11,205,182
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	23	(43,144,447)	(32,876,334)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		161,636,836	158,476,767
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		7,528,375	8,017,572
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	12.1	52,147,658	47,206,630
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		33,008,517	30,073,117
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		3,344,901	3,023,593
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		13,531,975	12,232,105
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		2,262,265	1,877,815
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	12	4,412,437	2,652,967
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260	13	97,548,366	100,599,598
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		56,185,422	57,796,575
2.4.2 Материјални трошоци	260б		13,589,815	14,007,973
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		27,773,129	28,795,050
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		2,659,962	2,700,592
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	18	-	-
2. Трошоци за камати	263	6	1,109,728	1,105,408
3. Негативни курсни разлики	264	7	1,550,234	1,595,184
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266	17	-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА УСПЕХ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2023

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
6. Останати трошоци од вложувања	270		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		56,932,878	56,663,570
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	14	56,932,878	56,663,570
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274		22,302,412	16,410,941
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		10,032,759	1,760,655
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		72,701,558	42,424,732
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	15	10,183,054	7,401,204
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		62,518,504	35,023,528
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2023

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на бележка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	17	2,961,166	1,919,612
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		2,961,166	1,919,612
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		1,024,613,319	943,781,082
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		37,153,243	40,150,349
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	18	37,153,243	40,150,349
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008	18	37,153,243	40,150,349
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	18	-	-
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011	18	-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА – ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		26,045,479	24,274,834
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група – подружници и заеми на друштва во група – подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	19Б	26,045,479	24,274,834
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		961,414,597	879,355,899
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	19	356,856,147	314,191,957
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023	19	30,518,103	20,718,962
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024	19	326,338,044	293,472,995
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2023

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	19A	47,602,650	43,050,882
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		47,602,650	43,050,882
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	20	556,955,800	522,113,060
4.1 Дадени депозити	036	20	556,955,800	522,113,060
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		47,695,592	57,175,483
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043	27	29,103,624	27,351,651
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045	28	18,591,968	29,823,832
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		348,469	390,396
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053	16	348,469	390,396
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		293,895,383	301,620,549
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	21	251,889,985	262,430,215
1. Побарувања од осигуреници	056	21	251,889,985	262,430,215
2. Побарувања од посредници	057		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2023

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059	22	1,501,959	5,271,523
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061	22	-	3,796,028
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062	22	1,501,959	1,475,495
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	22	40,503,439	33,918,811
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	22	13,392,630	13,732,866
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	22	26,470,219	19,520,354
3. Останати побарувања	066	22	640,590	665,591
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		37,305,097	33,420,368
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	18	8,639,723	9,798,758
1. Опрема	070		8,639,723	9,798,758
2. Останати материјални средства	071		-	-
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	24	28,665,374	23,621,610
1. Парични средства во банка	073		28,661,063	23,621,587
2. Парични средства во благајна	074		4,311	23
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	22A/23	310,127,739	266,444,378
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080	23	227,904,132	184,819,685
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081	22A	82,163,607	81,624,693
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		1,716,946,765	1,604,751,868
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	084		280,462,783	252,087,525
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		450,736,773	388,218,269
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	25	184,002,981	184,002,981
1. Запишан капитал од обични акции	087		184,002,981	184,002,981
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2023

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на бележка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091			-
1. Материјални средства	092			-
2. Финансиски вложувања	093			-
3. Останати ревалоризациони резерви	094			-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		106,875,468	95,200,959
1. Законски резерви	096		106,875,468	95,200,959
2. Статутарни резерви	097			-
3. Резерви за сопствени акции	098			-
4. Откупени сопствени акции	099			-
5 Останати резерви	100			-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		97,339,820	73,990,801
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102			-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		62,518,504	35,023,528
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104			-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105	26	64,249,786	63,141,044
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106		1,037,107,575	959,163,756
I. Бруто резерви за преносни премии	107	27	621,091,961	552,299,321
II. Бруто математичка резерва	108			-
III. Бруто резерви за штети	109	28	415,980,437	406,818,583
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110	28	35,177	45,852
V. Бруто еквилизациона резерва	111			-
VI. Бруто останати технички резерви	112			-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113			-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		4,999,356	5,181,691
1. Резерви за вработени	115		4,999,356	5,181,691
2. Останати резерви	116			-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117		5,828,879	1,934,723
1. Одложени даночни обврски	118			-
2. Тековни даночни обврски	119		5,828,879	1,934,723
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120			-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		154,024,396	187,112,385
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122	29	42,417	27,740,684
1. Обврски спрема осигуреници	123	29		27,698,267
2. Обврски спрема застапници и посредници	124			-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		42,417	42,417

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА (продолжение)
На 31 декември 2023

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	30	100,085,752	99,191,888
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	30	100,085,752	99,191,888
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	31	53,896,227	60,179,813
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	31	30,221,235	34,216,723
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		-	-
3. Останати обврски	133	30	23,674,992	25,963,090
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		-	-
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136		1,716,946,765	1,604,751,868
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	137		280,462,783	252,087,525

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото на 23 април 2024 година.

Дритон Азизи

Генерален Директор


UNIQA
Друштво за осигурување
УНИКА АД. Скопје 0

Борче Богески

Финансов Директор број на лиценца 0100455

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2023

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак +) или пренесена загуба (со знак -)	Добивка (со знак +)/ загуба (со знак -) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	184,002,981	-	4,423,240	90,777,719	-	-	95,200,959	-	-	96,335,176	-22,344,375	353,194,741
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	184,002,981	-	4,423,240	90,777,719	-	-	95,200,959	-	-	96,335,176	-22,344,375	353,194,741
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,023,528	35,023,528
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,023,528	35,023,528
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,344,375)	22,344,375	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,344,375)	22,344,375	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	184,002,981	-	4,423,240	90,777,719	-	-	95,200,959	-	-	73,990,801	35,023,528	388,218,269

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ (продолжение)

Година што завршува на 31 декември 2023

Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	184,002,981	-	4,423,240	90,777,719	-	-	95,200,959	-	-	73,990,801	35,023,528	388,218,269
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	184,002,981	-	4,423,240	90,777,719	-	-	95,200,959	-	-	73,990,801	35,023,528	388,218,269
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,518,504	62,518,504
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,518,504	62,518,504
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	-	11,674,509	-	-	11,674,509	-	-	23,349,019	(35,023,528)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	-	11,674,509	-	-	11,674,509	-	-	23,349,019	(35,023,528)	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	184,002,981	-	4,423,240	102,452,228	-	-	106,875,468	-	-	97,339,820	62,518,504	450,736,773

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2023

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	1,340,104,664	1,143,955,653
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1,282,192,919	1,114,100,227
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	39,351,083	15,395,494
4. Примени камати од работи на осигурување	304	272,904	368,291
5. Останати приливи од деловни активности	305	18,287,758	14,091,641
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	1,254,329,229	1,030,037,836
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	518,470,067	418,354,981
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	168,380,448	126,402,094
4. Надоместоци и други лични расходи	310	114,999,527	104,789,291
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	294,784,327	227,051,872
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	39,446,325	37,935,058
8. Останати одливи од редовни активности	314	118,248,535	115,504,540
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	85,775,435	113,917,817
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	475,992,533	349,612,001
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	4,652,179	22,379,588
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	463,624,599	278,117,544
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	5,000,000	48,000,000
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	2,715,755	1,114,869

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ (продолжение)
Година што завршува на 31 декември 2023

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	556,985,598	455,118,252
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	1,305,421	982,225
2. Одливи по основ на материјални средства	328	4,996,880	8,284,434
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	541,131,529	387,393,824
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	9,551,768	58,457,769
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	80,993,065	105,506,251
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	1,816,097,197	1,493,567,654
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	1,811,314,827	1,485,156,088
Г. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	4,782,370	8,411,566
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	-	-
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	23,621,610	15,088,395
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	261,394	121,649
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353	28,665,374	23,621,610

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА АД, Скопје (во понатамошниот текст 'Друштвото') е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 15 Април 2004 година под СИГАЛ АД Скопје. Друштвото е основано од СИГАЛ ш.а Тирана, Албанија. Во текот на 2007 година групацијата СИГАЛ станува член на УНИКА групацијата од Австрија, по што Друштвото го менува називот во СИГАЛ УНИКА ГРУП АВСТРИЈА АД Скопје. На собранието на акционерите одржано на ден 20 февруари 2009 година, Друштвото го смени називот во УНИКА АД Скопје.

Како основач со 99.95% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 1,880 акции и Uniqa International Beteiligungs Verwaltungs GMBH Austria, со сопственост на 1 акција (0.05%). Основачкиот капитал се состои од 1.881 обични акции со номинална вредност од 1,595 ЕУР. Крајно матично друштво е Uniqa Österreich Versicherungen AG, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје.

На 31 декември 2023 година Друштвото има 141 вработени (2022: 131 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат нивните имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето преку следните класи на осигурување:

- Осигурување од последици на несреќен случај – незгода (класа 1)
- Здравствено осигурување (класа 2)
- Осигурување на моторни возила (класа 3)
- Осигурување на шински возила (класа 4)
- Осигурување на воздухопловни средства (класа 5)
- Осигурување на пловни објекти (класа 6)
- Осигурување на стоки при превоз – карго (класа 7)
- Осигурување на имот од пожар и природни непогоди (класа 8) – други имотни осигурување (класа 9)
- Осигурување од одговорност при употреба на моторни возила (класа 10)
- Осигурување од одговорност при употреба на воздухопловни средства (класа 11)
- Општо осигурување од одговорност (класа 13)
- Осигурување од финансиски загуби (класа 16)
- Осигурување на туристичка помош (класа 18)

Финансиските извештаи беа одобрени од Управниот и Надзорниот Одбор на 21 февруари 2024 година.

Членови на Управен Одбор

Членовите на Управен Одбор во текот на 2023 и 2022 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Дритон Азизи, Претседател на УО
- Борче Богески, член на УО
- Емил Кратовалиев, член на УО од 29.12.2021

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на 2023 и 2022 година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на надзорен одбор
- Арбен Чаволи, Независен член на надзорен одбор
- Алма Тотокоци, Член на надзорен одбор
- Гералд Мулер, Независен член на надзорен одбор

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управен и Надзорен Одбор на 23 април 2024 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 27/02 и сите последователни промени) и Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04 и сите последователни промени), како и дополнителната законска и подзаконска регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Согласно, оваа регулатива Друштвото го применува Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РСМ бр. 159/2009 и 164/2010) за изготвување на овие финансиски извештаи. Во овој правилник беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21, КТМФИ 22 и КТМФИ 23 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи го и МСФИ1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Дополнително, Друштвото ги применува одредбите од Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Овие финансиски извештаи се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 5/11 и сите последователни промени).

На 3 април 2024 објавен е нов Правилникот за водење сметководство (издаден во Службен весник на РМ бр. 75/24) каде што беа објавени ажурираните МСФИ, КТМФИ, и ПКТ како и МСФИ, КТМФИ, и ПКТ за кои погоре е наведено дека не беа издадени со постоечкиот Правилник за водење сметководство. Новиот Правилник за водење на сметководство ќе започне да се применува од 1 јануари 2025 освен Меѓународниот стандард за финансиско известување 17 Договори за осигурување кој ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2028 година.

Друштвото е во процес на проценка на влијанието на новиот Правилник за водење сметководство врз финансиските извештаи.

Финансиските извештаи се составени врз основа на претпоставката на принципот на континуитет користејќи го методот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Функционалната и известувачка валута на Друштвото е македонски денар ("Денар"). Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во денари, освен доколку не е наведено поинаку.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

3.2 Признавање на приходи

Бруто приходи од премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на провизии за агенти или други обврски. Бруто полисираните (запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани премии во пресметковниот период.

Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на превземен ризик.

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Приходи од камати

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го методот на ефективна каматна стапка.

3.3 Премии од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото го обавува преку склучување на договорите за реосигурување и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок во текот на периодот покриен со реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на реосигурителниот ризик и се презентирани во финансиските извештаи како намалување на бруто приходите од премија.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната премија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Настанатите, пријавените и исплатените штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Конечната пресметка на резервите за настанати, но непријавени штети (понатаму во текстот: IBNR) за класите на осигурување од последици на несреќен случај (незгода), патнички возила (каска) и одговорност од употреба на моторни возила (домашна автоодговорност и зелена карта м.з.) е направена со методот на триангулација на штети (*Chain-Ladder* метод);
- Висината на IBNR-от за здравственото осигурување, како и осигурувањето на туристичка помош е одредена преку методот на очекуван коефициент на штети;
- IBNR-от за осигурувањата на имоти, како и за ЦМР осигурувањето е одреден како процент од резервите за настанати и пријавени штети, додека пак за осигурувањето од општа одговорност истиот е одреден во висина на процент од заработената премија во последните 12 месеци;

3.5 Наеми

Друштвото дава и зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

3.6 Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во државните пензиски фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат како трошок кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Останати долгорочни користи за вработените

Во согласност со локалните регулативи, Друштвото исплаќа две просечни плати на своите вработени во моментот на пензионирање и јубилејни награди во согласност со Општиот колективен договор. Користите за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност. Нема дополнителни обврски во однос на пензионирањето. Според законите и прописите што се применуваат во Северна Македонија, Друштвото нема обврска да плати неискористено годишно отсуство доколку вработените сами решат да не ги користат нивните неискористени денови за годишен одмор.

Заклучно со 31 декември 2023 година, Друштвото има издвоено резерва за ова отпремнини за заминување во пензија и јубилејни награди во вкупен износ од право на вработените во износ од 4.999.356 денари (2022: 5.181.691 денари).

3.7 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, паричните средства искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат.

3.8 Оданочување

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2023 и 2022 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување. На 31 декември 2023 и 2022 година, Друштвото немаше временски разлики, односно разлики меѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во извештајот за финансиската состојба и неговата даночна основа, кои би резултирале со оданочиви и одбитни временски разлики, поради што на 31 декември 2023 и 2022 година не евидентираше одложени даночни средства и обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Недвижности и опрема (продолжение)

Мерење при почетно признавање

Недвижности

Друштвото поседува недвижности, односно земјиште и деловни објекти, кои што служат за дејноста и кои што не служат за дејноста. Без разлика на нивната класификација, при почетното признавање Друштвото ги мери недвижностите по пониската од нивната набавна вредност и проценетата вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Проценетата вредност ја претставува вредноста на недвижностите добиена од страна на независен овластен проценител. Доколку проценетата вредност е пониска од набавната вредност, износот на загубата се евидентира директно во загубата или добивката за периодот.

Опрема

Опремата на друштвото вклучува мебел, компјутерска и канцелариска опрема, транспортни средства и слично. При почетното признавање Друштвото ја мери опремата по набавната вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Последователно мерење

Недвижностите и опремата кои служат за вршење на дејност, последователно по почетното признавање се мерат според нивната почетна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод, на тој начин што се отпишува набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

Градежни објекти	2.5% -5%
Мебел и опрема	10% - 25%
Вложување во туѓи објекти	17%

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

На крајот на секој период на известување Друштвото оценува дали постои индикација дека средствата можеби се оштетени. Доколку постои таква индикација, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на средството. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и за акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниски метод на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Друштвото врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството, и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

3.11 Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства

Друштвото редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување веднаш се признава како приход.

3.12 Вложувања во заеднички контролирани ентитети

Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат основачки удел во Националното Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето. Националното биро за осигурување (во натамошниот текст: Биро) се основа со цел да овозможи примена на меѓународните договори за осигурување на сопствениците, односно корисниците на моторни возила од одговорност за штети причинети, со употреба на моторно возило, на трети лица, да ги претставува друштвата за осигурување од Република Северна Македонија во меѓународните организации и институции за осигурување како и за вршење на други работи предвидени со Договорот за основање на Националното Биро за осигурување бр.01001-02/98 склучен на 11.12.1997 како правен следбеник на Националното биро за зелена карта.

Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува овие средства и да го врати депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Финансиски инструменти

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

Класификација

Друштвото ги класификува финансиските средства како: дадени кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување, и финансиски средства по објективната вредност преку билансот на успех. Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање. Финансиските обврски се класификувани и се вреднуваат како финансиски обврски прикажани по амортизирана вредност.

Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на средствата во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

3.13.1 Кредити и побарувања

Дадените кредити и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котираат на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

3.13.2 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни плаќања и фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Нереализираните приходи од камата и амортизацијата на дисконтот/премијата се признаваат како приходи и расходи за периодот.

Амортизираната набавна вредност претставува вредност на сите идни парични текови дисконтирани со примена на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната, дисконтираната вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот на набавка при почетното мерење, и претставува интерна стапка на принос на финансиското средство.

Загуба поради безвреднување на финансиските средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради безвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Намалување на износот на загубата поради безвреднување се евидентира преку добивката или загубата во периодот. Со состојба на 31 декември 2023 и 2022, Друштвото ги класифицира обврзниците во оваа категорија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Финансиски средства (продолжение)

3.13.3 Финансиски средства за тргување

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Вложувањата во финансиски средства за тргување се мерат по објективна вредност, вредност на датумот на вреднување и известување, која е нивната последна цена за вложувањата за кои што постои активен пазар. За сопственичките инструменти за кои нема активен пазар и нивната објективна вредност не може веродостојно да се утврди се користат техники на вреднување како на пример амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка, според регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. Со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година, Друштвото ги има класифицирано уделите од инвестициски фондови во оваа категорија, односно како хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување.

3.13.4 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки, со оригинален рок на доспевање до 3 месеци и кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.13.5 Побарувања по премија од осигурување

Побарувањата по премија од осигурување се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата по премија од осигурување (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради безвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во Правилникот.

Во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во ризични категории, според староста на побарувањата. Ризичните категории на доспеаните ненаплатени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2023 и 2022 година се како што следи:

Категорија	Критериум
Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Финансиски средства (продолжение)

3.13.6 Побарувања по премија од осигурување (продолжение)

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка на бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	% на исправка на вредност
Категорија А	0%
Категорија Б	10% - 30%
Категорија В	31% - 50%
Категорија Г	51% - 70%
Категорија Д	71% - 90%
Категорија Ѓ	100%

3.13.7 Орочени депозити

Орочените депозити се признаваат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност. Каматата се признава со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

3.14 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски. Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и позајмици.

3.14.1 Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на приходите.

Друштвото ги депризнава останатите финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

3.14.2 Позајмици и субординиран долг

Позајмиците и субординираниот долг почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакцијата. Позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределувањето на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската.

3.14.3 Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

3.15 Одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат провизии за агенти, плати на вработени во продажната мрежа и бонуси и попусти по основ издадени полиси. Трошоците за стекнување се капитализираат и се одбиваат од трошоците во однос на признаениот приход од премијата. За да се поврзат трошоците за стекнување со поврзаниот приход од премија, трошоците за стекнување се распределуваат по договориза осигурување, односно по класи на осигурување, кои се конзистентни со начинот на кој друштвото за осигурување ги признава приходите од полисираната премија, односно се конзистентни со начинот на мерење на профитабилноста по класи на осигурување. Трошоците за стекнување кои не се амортизирани се класифицираат како средства.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.16 Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Друштвото има тековни обврски (законски или изведени) кои се резултат на минати настани, а за кои е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ги плати и за кои износот може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на крајот на периодот на известување, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

3.17.1 Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. Во одредувањето на очекуваните трошоци Друштвото ги вклучува расположливите информации за:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.17.2 Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Конечната пресметка на резервите за настанати, но непријавени штети (понатаму во текстот: IBNR) за класите на осигурување од последици на несреќен случај (незгода), патнички возила (каска) и одговорност од употреба на моторни возила (домашна автоодговорност и зелена карта м.з.) е направена со методот на триангулација на штети (*Chain-Ladder* метод),
- Висината на IBNR-от за здравственото осигурување, како и осигурувањето на туристичка помош е одредена преку методот на очекуван коефициент на штети;
- IBNR-от за осигурувањата на имоти, како и за ЦМР осигурувањето е одреден како процент од резервите за настанати и пријавени штети, додека пак за осигурувањето од општа одговорност истиот е одреден во висина на процент од заработената премија во последните 12 месеци

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење, и соодветно се третираат како промени во сметководствени проценки.

3.17.3 Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото. Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во добивката и загубата на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети (продолжение)

Директни трошоци за обработка на штети (продолжение)

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

Индириктни трошоци за обработка на штети

Индириктните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индириктни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

3.17.5 Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депризнаваат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот исплата, Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

3.18 Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

3.19 Тест на адекватност на обврските

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Друштвото во текот на 2023 година има пресметано резерви за неистечени ризици во класата Каско осигурување во износ од 4,744,279 денари (2022: 4,381,609 денари).

3.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Поврзани субјекти се членките на UNIQA групацијата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.21 Значајни настани и трансакции

Макроекономски предизвици

Финансиски извештаи на 31 декември 2023 година се подготвени врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да работи според принципот на континуитет и дека истото ќе продолжи со својата работа во предвидлива иднина.

Макроекономските услови во кои Друштвото ќе ја остварува својата активност во текот на 2023 година се условени од продолжените геополитички тензии од конфликтот помеѓу Русија и Украина, можното продлабочувањето на енергетската криза, како и домашните политички случувања. Ваквиот амбиент неповолно делува врз изгледите за раст на домашната економија и може да резултира во претпоставки и проценки кои бараат преоценување, што може да доведе до материјално прилагодување на сметководствената вредност на средствата и обврските во рамките на следните финансиски години.

Во моментот на издавање на овие финансиски извештаи е тешко да се процени понатамошното влијание врз работењето на Друштвото. Затоа, Друштвото изврши проценка дека ќе биде способно да го продолжи своето работење според принципот на континуитет. До датумот на ревидираните финансиски извештаи, Друштвото продолжува да ги исполнува своите обврски како што доспеваат.

Друштвото ќе ги презема сите неопходни активности за прилагодување кон новонастанатите состојби, при што и во следниот период ќе биде фокусирано на одржување на квалитетот на услугите и изнаоѓање флексибилни решенија на барањата на клиентите, ефикасно управување со трошоците, унапредување на доброто корпоративно управување и на практиките за одржлив развој.

Раководството на Друштвото верува дека претпоставката за континуитет на Друштвото е соодветна и дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет.

3.22 Споредбени податоци

Со цел да се одржи конзистентност во презентацијата на тековната година, одредени ставки можеби се прекласифицирани за компаративни цели. Материјалните промени во обелоденувањата, доколку ги има, се детално опишани во соодветните белешки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. КЛУЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети

Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на штетата.

Проценка на резервациите за настанати непријавени штети

Резервациите за настанати непријавени штети се прават со примена на Chain-Ladder методата и со примена на други методи превземени од искуството на Групацијата за ваков тип на проценки. Износите за проценетите настанати непријавени штети може да се разликуваат во однос на пријавените штети во наредниот период.

Исправка на вредноста на побарувањата

Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможноста купувачите да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на Раководството, како и врз основа на Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. При утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Бруто полисирани премии	1,305,648,285	1,141,732,394
Промена во преносната премија	<u>(68,792,641)</u>	<u>(82,587,750)</u>
Бруто приходи од премии	1,236,855,644	1,059,144,644
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(171,940,840)	(146,328,429)
Промена на преносната премија за реосигурување	<u>1,751,974</u>	<u>2,171,385</u>
Трошоци за реосигурување	<u>(170,188,866)</u>	<u>(144,157,044)</u>
Нето приходи од осигурување	<u>1,066,666,778</u>	<u>914,987,600</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2023 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2023				
	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Преотс- тапени премии за реосигу- рување	Промена на преносната премија за реосигу- рување	Нето приходи од осигу- рување
Автоодговорност	590,483,824	(34,052,547)	(15,923,404)	-	540,507,873
Каско	87,371,484	(3,659,670)	-	-	83,711,814
Осигурување на имот	218,679,516	(5,615,269)	(118,430,756)	1,969,432	96,602,923
Осигурување на патници	2,773,139	(409,256)	-	-	2,363,883
Лични незгоди	55,299,571	(2,235,510)	(130,541)	-	52,933,520
Зелен картон	184,413,695	(14,546,840)	(5,308,047)	-	164,558,808
Гранични полиси	3,823,643	(791)	-	-	3,822,852
Патничко осигурување	19,930,764	(1,086,786)	-	-	18,843,978
Одговорност	40,661,654	(1,765,693)	(27,441,424)	(216,367)	11,238,170
Транспорт	15,843,713	75,735	(4,614,668)	(1,091)	11,303,689
Здравствено осигурување	73,263,630	(6,527,819)	-	-	66,735,811
ЦМР – превоз на стока	5,621,708	36,347	(92,000)	-	5,566,055
Каско пловни објекти	52,456	5,246	-	-	57,702
АО пловни објекти	422,662	(40,640)	-	-	382,022
Финансиски загуби	7,006,826	1,030,852	-	-	8,037,678
Вкупно	1,305,648,285	(68,792,641)	(171,940,840)	1,751,974	1,066,666,778

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ (продолжение)

Движењето на нето приходите приходите од осигурување по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2022 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2022				
	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Преотс- тапени премии за реосигу- рување	Промена на преносната премија за реосигу- рување	Нето приходи од осигу- рување
Автоодговорност	518,761,616	(16,734,838)	(14,855,194)	-	487,171,584
Каско	79,197,509	1,880,563	-	-	81,078,072
Осигурување на имот	221,270,163	(44,986,996)	(102,792,286)	4,054,971	77,545,852
Осигурување на патници	1,910,493	(136,967)	-	-	1,773,526
Лични незгоди	45,140,236	3,400,914	(808,669)	-	47,732,481
Зелен картон	152,707,822	(14,564,578)	(4,372,923)	-	133,770,321
Гранични полиси	3,304,013	(17,712)	(94,613)	-	3,191,688
Патничко осигурување	13,777,283	(637,253)	-	-	13,140,030
Одговорност	34,341,298	1,594,079	(20,630,639)	(1,293,252)	14,011,486
Транспорт	13,045,227	1,235,526	(2,774,105)	(307,380)	11,199,268
Здравствено осигурување	43,938,615	(12,980,554)	-	-	30,958,061
ЦМР – превоз на стока	6,294,145	76,097	-	2,506	6,372,748
Каско пловни објекти	76,935	10,248	-	-	87,183
АО пловни објекти	371,044	(10,978)	-	-	360,066
Финансиски загуби	7,595,995	(715,301)	-	(285,460)	6,595,234
Вкупно	1,141,732,394	(82,587,750)	(146,328,429)	2,171,385	914,987,600

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Приходи од камати	21,775,486	17,675,327
Расходи за камати	1,109,728	1,105,408
	<u>22,885,214</u>	<u>18,780,735</u>

7. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Позитивни курсни разлики	1,811,628	1,716,833
Негативни курсни разлики	(1,550,234)	(1,595,184)
	<u>261,394</u>	<u>121,649</u>

8. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Приходи од соосигурување и реосигурување	19,163,504	17,228,664
Останати осигурително технички приходи:		
Приходи од застапување и посредување во осигурување	9,177,798	9,947,433
Приходи од НБО (НН и НО) возила	399,750	495,075
Приходи од друштва за застапување	7,831,873	62,218,923
Останато	3,266,075	2,214,550
	<u>20,675,496</u>	<u>74,875,981</u>
Останати приходи:		
Приходи од отпишани обврски	-	3,319,674
Наплатени казни и пенали	169	205
Останати приходи	11,093,112	1,833,018
	<u>11,093,281</u>	<u>5,152,897</u>
	<u>50,932,281</u>	<u>97,257,542</u>

Приходите од друштва за застапување во износ од 7,831,873 денари за годината што завршува на 31 декември 2023 година (2022: 62,218,923 денари), се однесуваат на приходи по основ на нереализирани провизии за кои друштва за застапување го имаат изгубено правото на провизија согласно договорите. Износот на останати приходи од 11,093,112 денари во најголем дел вклучува приходи од поврат на исплатена провизија и приходи од Национално Биро.

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Настанати, пријавени и исплатени штети	485,127,985	409,489,297
Промена во настанати, пријавени и неисплатени штети	(17,072,499)	19,021,306
Промена во настанати непријавени штети	25,081,643	45,741,786
Промена во резерви за обработка на штети	1,152,711	1,907,221
Бруто резерви за штети – дел за реосигурување	11,231,863	(22,917,299)
Бруто реализирани регресни побарувања	(14,806,731)	(7,831,738)
Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	(4,512,388)	(50,490)
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	(31,885,960)	(2,933,124)
Промена во резерви за бонуси и попусти	(10,675)	(126)
	<u>454,305,949</u>	<u>442,426,833</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2023 година е како што следи:

						Година што завршува на 31 декември 2023				Вкупно
	Настанати, пријавени и исплатени штети	Промена во настанати, пријавени и неисклатени штети	Промена во резерви за бонуси и попусти	Промена во настанати непријавени штети	Промена во резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурување	Бруто реализиран и регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за соосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	
Автоодговорност	288,033,192	(6,461,221)	-	15,791,158	866,330	-	(11,326,695)	-	-	286,902,764
Каско	55,015,274	3,551,910	-	1,231,948	123,191	-	(3,480,036)	-	-	56,442,287
Имот	55,196,860	(23,289,629)	-	2,909,742	(294,058)	14,144,139	-	(4,512,388)	(30,909,133)	13,245,533
Одговорност	2,753,798	(1,032,800)	-	1,374,120	36,964	(2,868,641)	-	-	(976,827)	(713,386)
Незгода	21,439,738	146,604	(10,675)	(978,216)	18,555	(1,635)	-	-	-	20,614,371
Зелена карта	28,392,937	9,931,061	-	3,746,372	372,213	-	-	-	-	42,442,583
Гранично осигурување	209,200	(100,000)	-	-	(1,650)	-	-	-	-	107,550
Патничко осигурување	3,120,372	(70,036)	-	172,901	3,589	-	-	-	-	3,226,826
Осигурување на патници	-	45,412	-	-	863	-	-	-	-	46,275
Здравствено осигурување	30,528,732	250,748	-	1,221,687	32,968	-	-	-	-	32,034,135
Финансиски загуби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦМР	393,770	(86,548)	-	(388,069)	(7,077)	-	-	-	-	(87,924)
Транспорт	44,112	42,000	-	-	823	(42,000)	-	-	-	44,935
Вкупно	485,127,985	(17,072,499)	(10,675)	25,081,643	1,152,711	11,231,863	(14,806,731)	(4,512,388)	(31,885,960)	454,305,949

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на трошоците за штети по класи на осигурување за годината што завршува на 31 декември 2022 година е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2022									Вкупно
	Настанати, пријавени и исплатени штети	Настанати, пријавени и неисклатени штети	Резерви за бонуси и попусти	Настанати непријавени штети	Резерви за обработка на штети	Бруто резерви за штети дел за реосигурување	Бруто реализиран и регресни побарувања	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	Бруто исплатени штети дел за реосигурување	
Автоодговорност	265,141,374	(6,278,582)	-	37,501,730	1,126,187	-	(6,416,308)	-	-	291,074,401
Каско	51,167,028	(3,519,320)	-	1,367,235	2,168	-	(1,415,430)	-	-	47,601,681
Имот	13,660,520	31,318,842	-	1,669,641	554,999	(20,856,850)	-	(50,490)	(699,373)	25,597,289
Одговорност	2,513,495	2,188,180	-	687,283	70,736	(1,988,782)	-	-	(2,233,751)	1,237,161
Незгода	28,210,954	(3,424,678)	(126)	(1,042,719)	(28,189)	(77,267)	-	-	-	23,637,975
Зелена карта	29,531,006	(972,360)	-	4,400,534	160,337	-	-	-	-	33,119,517
Гранично осигурување	-	66,023	-	-	1,174	-	-	-	-	67,197
Патничко осигурување	2,569,674	36,788	-	19,126	2,418	-	-	-	-	2,628,006
Осигурување на патници	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здравствено осигурување	14,878,126	(60,487)	-	1,258,785	21,767	-	-	-	-	16,098,191
Финансиски загуби	8,500	-	-	-	-	-	-	-	-	8,500
ЦМР	1,716,632	(337,500)	-	(119,829)	(4,463)	-	-	-	-	1,254,840
Транспорт	91,988	4,400	-	-	87	5,600	-	-	-	102,075
Вкупно	409,489,297	19,021,306	(126)	45,741,786	1,907,221	(22,917,299)	(7,831,738)	(50,490)	(2,933,124)	442,426,833

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИЈА

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурување	52,188,661	49,600,169
Бруто провизии за застапници во осигурување	102,462,483	88,178,263
Бруто провизии за осигурително брокерски друштва	164,735,684	122,676,917
	<u>319,386,828</u>	<u>260,455,349</u>

11. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Трошоци за маркетинг и пропаганда	6,343,343	7,506,399
Трошоци за репрезентација	3,529,698	3,698,783
	<u>9,873,041</u>	<u>11,205,182</u>

12. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
<i>Трошоци за бруто плати:</i>		
Нето плати за постојано вработени	75,545,265	68,217,089
Даноци и придонеси од плати	38,842,215	34,921,714
Останати придонеси за вработени согласно закон	2,262,265	1,877,815
Вкупно трошоци за бруто плати:	116,649,745	105,016,618
Трошоци за договор за дело	4,412,437	2,652,967
	<u>121,062,182</u>	<u>107,669,585</u>

12.1. БРУТО ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
<i>Бруто плати на:</i>		
Вработени во внатрешна продажна мрежа	64,502,087	57,809,988
Останати вработени	52,147,658	47,206,630
	<u>116,649,745</u>	<u>105,016,618</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

13. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Трошоци за раководење и други трошоци од матичната компанија	18,764,763	21,301,371
Дополнителни попусти и одобренија	19,474,056	15,843,650
Трошоци за наемнини	16,133,181	14,012,394
Трошоци за даноци и такси	3,494,219	5,755,078
Трошоци за комунални услуги	3,245,866	5,242,401
Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги	4,966,874	4,935,604
Канцелариски материјали	5,779,439	4,557,905
Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања	1,922,650	4,219,916
Трошоци за правни услуги	4,833,423	4,113,229
Трошоци за услуги за одржување	2,398,910	4,182,675
Банкарски услуги	3,072,933	2,545,214
Трошоци од резервирања	269,136	2,074,938
Потрошено гориво	1,774,239	1,611,395
Трошоци за весници и списанија	1,501,609	1,147,892
Трошоци за останати услуги - преводи	1,039,764	833,955
Трошоци за сметководствени услуги и ревизија	2,253,851	2,751,034
Трошоци за резерви делови	521,274	567,381
Трошоци за стручно усовршување	168,752	48,027
Останати трошоци	5,933,427	4,855,539
	<u>97,548,366</u>	<u>100,599,598</u>

14. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Трошоци по основ на штети за посредување	15,691,751	20,524,615
Трошоци по основ на придонес за безбедност	13,719,633	11,968,590
Трошоци по основ на финансирање на Националното Биро за Осигурување	6,882,277	6,644,405
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган - АСО	8,187,648	6,620,356
Трошоци по основ на останати придонеси ФЗО	5,376,930	6,477,610
Трошоци по основ на противпожарен придонес	4,666,467	4,242,408
Останати	2,408,172	185,586
	<u>56,932,878</u>	<u>56,663,570</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. ДАНОК НА ДОБИВКА

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
(Загуба)/Добивка пред оданочување	72,701,559	42,424,732
Непризнаени расходи за даночни цели	29,232,062	32,054,779
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	101,933,621	74,479,511
Намалување на даночна основа (наплатени побарувања)	103,078	467,472
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>10,183,054</u>	<u>7,401,204</u>
Ефективна даночна стапка	<u>14.01%</u>	<u>17.45%</u>

16. ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

Тековните даночни средства во износ од 348,469 денари (2022: 390,396 денари) се однесуваат на повеќе платен данок на добивка во износ од 301,469 денари (2022: 343,396 денари), а остатокот од 47,000 денари се однесува на побарувања за повеќе платен данок на личен доход (2022: 47,000 денари).

17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Во денари	
	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари, 2023	7,026,274	7,026,274
Намалување	-	-
Набавки	1,305,421	1,305,421
Состојба на 31 декември, 2023	8,331,695	8,331,695
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари, 2023	5,106,662	5,106,662
Трошок за годината	263,867	263,867
Состојба на 31 декември, 2023	5,370,529	5,370,529
Нето сметководствена вредност на		
- 31 декември 2023	2,961,166	2,961,166
- 31 декември 2022	1,919,612	1,919,612

	Во денари	
	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари, 2022	5,970,811	9,305,751
Намалување	-	(73,239)
Набавки	1,055,463	1,055,463
Состојба на 31 декември, 2022	7,026,274	10,287,975
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари, 2022	566,695	3,828,396
Трошок за годината	4,539,967	4,539,967
Состојба на 31 декември, 2022	5,106,662	8,368,363
Нето сметководствена вредност на		
- 31 декември 2022	1,919,612	1,919,612
- 31 декември 2021	5,404,116	5,477,355

На 31 декември 2023 и 2022 година, Друштвото нема нематеријални средства за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари, 2023	58,123,146	34,814,896	9,399,714	17,818,937	120,156,693
Набавки	-	3,252,325	-	1,771,814	5,024,139
Продажби	-	-	-	(4,652,179)	(4,652,179)
Состојба на 31 декември, 2023	<u>58,123,146</u>	<u>38,067,221</u>	<u>9,399,714</u>	<u>14,938,572</u>	<u>120,528,653</u>
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари, 2023	21,794,278	29,476,580	4,939,272	13,997,456	70,207,586
Трошок за годината	1,453,079	3,272,525	1,138,835	1,400,069	7,264,508
Отуѓувања	-	-	-	(2,736,407)	(2,736,407)
Состојба на 31 декември, 2023	<u>23,247,357</u>	<u>32,749,105</u>	<u>6,078,107</u>	<u>12,661,118</u>	<u>74,735,687</u>
Нето сметководствена вредност на					
- 31 декември, 2023	<u>34,875,789</u>	<u>5,318,116</u>	<u>3,321,607</u>	<u>2,277,454</u>	<u>45,792,966</u>
- 31 декември, 2022	<u>36,328,868</u>	<u>5,338,316</u>	<u>4,460,442</u>	<u>3,821,481</u>	<u>49,949,107</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

18. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (продолжение)

	Градежни објекти	Мебел, компјутери и опрема	Моторни возила	Вложување во туѓи објекти	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1 јануари, 2022	58,123,146	31,871,227	4,844,368	28,345,010	123,183,751
Набавки	-	2,943,669	4,555,346	785,419	8,284,434
Продажби	-	-	-	(11,311,492)	(11,311,492)
Состојба на 31 декември, 2022	<u>58,123,146</u>	<u>34,814,896</u>	<u>9,399,714</u>	<u>17,818,937</u>	<u>120,156,693</u>
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1 јануари, 2022	20,341,200	30,519,843	4,249,613	15,633,101	70,743,757
Трошок за годината	1,453,078	3,605,576	689,659	2,269,259	8,017,572
Останато	-	(4,648,839)	-	-	(4,648,839)
Отуѓувања	-	-	-	(3,904,904)	(3,904,904)
Состојба на 31 декември, 2022	<u>21,794,278</u>	<u>29,476,580</u>	<u>4,939,272</u>	<u>13,997,456</u>	<u>70,207,586</u>
Нето сметководствена вредност на					
- 31 декември, 2022	<u>36.328.868</u>	<u>5.338.316</u>	<u>4.460.442</u>	<u>3.821.481</u>	<u>49.949.107</u>
- 31 декември, 2021	<u>37.781.946</u>	<u>1.351.384</u>	<u>594.755</u>	<u>12.711.909</u>	<u>52.439.994</u>

На 31 декември 2023 и 2022 година, Друштвото нема недвижности и опрема за кои постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

19. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСТАСУВАЊЕ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Хартии од вредност со рок на достасување над 1 година	326,338,044	293,472,995
Хартии од вредност со рок на достасување до 1 година	30,518,103	20,718,962
	<u>356,856,147</u>	<u>314,191,957</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 356,856,147 денари (2022: 314,191,957 денари) се однесуваат на државни обврзници издадени од Министерство за финансии на Република Северна Македонија со каматни стапки од 1.95% до 8.27% (2022: од 1.36% до 5.29%). Портфолиото се состои од обврзници за денационализација со рок на доспевање од 10 години, Државни записи со рок на доспевање од 1 година и државни обврзници издадени од Министерството за Финансии со рок до 30 години.

19А. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ТРГУВАЊЕ

Финансиските вложувања кои се чуваат за тргување во износ од 47,602,650 денари (2022: 43,050,882 денари) се однесуваат на средства вложени во домашни инвестициски фондови. Вкупниот приход остварен во текот на 2023 година, од промена на објективната вредност, изнесува 1,051,768 денари (2022: 457,769 денари).

19Б. ВЛОЖУВАЊА ВО ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Депозит за учество во гарантниот фонд на Националното Биро за Осигурување – Скопје	26,045,479	24,274,834
	<u>26,045,479</u>	<u>24,274,834</u>

Вложувањето во НБО се состои од депозит во Гарантен фонд во износ од 25,985,479 денари (2022: 24,214,834 денари) и удел во НБО во износ од 60,000 денари (2022: 60,000 денари).

20. ДАДЕНИ ДЕПОЗИТИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Депозити во домашни банки	556,955,800	522,113,060
	<u>556,955,800</u>	<u>522,113,060</u>

На 31 декември 2023 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 1 месец до 5 години (2022: од 1 месец до 5 години) и каматни стапки од 0.1% до 3.5% (2022: 0.01% до 3.3%).

Од вкупните депозити во домашни банки на 31 декември 2023 година, депозити во износ од 513,660 денари (2022: 624,590 денари) се однесуваат на депозити по основ на издадени гаранции од домашни банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

21. ПОБАРУВАЊА ОД ОСИГУРЕНИЦИ

	2023	31 декември 2022
Побарувања за премии за осигурување	369,277,335	380,790,193
Исправка на вредноста	(117,387,350)	(118,359,978)
	<u>251,889,985</u>	<u>262,430,215</u>

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2023	
На 1 јануари	118,359,978	128,016,275
Трошок за годината, нето од ослободување	22,302,412	16,410,941
Наплатени отпишани побарувања	103,078	513,134
Отпис на побарувања	(23,378,118)	(26,580,372)
На 31 декември	<u>117,387,350</u>	<u>118,359,978</u>

Во текот на 2023 година, Друштвото наплати претходно отпишани побарувања во износ од денари 103,078 денари (2023: 513,134 денари).

22. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА

	2023	31 декември 2022
Останати пресметани приходи и одложени трошоци	82,163,607	81,624,693
Побарувања по основ на финансиски вложувања	26,470,219	19,520,354
Побарувања од друштва за осигурување по основ на надомест на штета	11,293,588	11,158,234
Побарувања од друштва за осигурување по основ на исплатени штети	-	3,796,028
Останати побарувања од работи на осигурување и реосигурување	1,501,959	1,475,495
Побарувања по основ на дадени аванси	1,500,036	1,490,895
Нето побарувања по основ на регрес и гарантен фонд	599,006	1,083,737
Побарувања од вработени	7,174	32,174
Останати побарувања	944,112	944,113
Исправка на вредност	(310,696)	(310,696)
	<u>124,169,005</u>	<u>120,815,027</u>

Движење на исправката на вредност е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2023	
На 1 јануари	310,696	310,696
Трошок за годината, нето од ослободување	-	-
На 31 декември	<u>310,696</u>	<u>310,696</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

22.A ОСТАНАТИ ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ И ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
Почетна состојба	81,624,693	19,405,770
Зголемување на останати трошоци за стекнување	538,914	62,218,923
Останати пресметани приходи и одложени трошоци	82,163,607	81,624,693

Останати пресметани приходи и одложени трошоци во износ од 82,163,607 денари (2022: 81,624,693 денари) се однесуваат на приходи по основ на нереализирани провизии за кои друштва за застапување го имаат изгубено правото на провизија согласно договорите.

23. ОДЛОЖЕНИ ТРОШОЦИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ

	2023	31 декември 2022
На 1 Јануари	184,891,685	151,943,351
Зголемување на одложени трошоци за стекнување	43,144,447	32,948,334
Вкупно одложени трошоци за стекнување	227,904,132	184,891,685

24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2023	31 декември 2022
Сметки во банки:		
- во денари	26,090,141	21,951,221
- во странска валута	2,570,922	1,670,366
Пари во благајна:		
- во денари	4,311	23
- во странска валута	-	-
	28,665,374	23,621,610

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ**Акционерски капитал**

На 31 декември 2023 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 1,881 обични акции (2022: 1,881) со номинална вредност од 1,595 ЕУР (2022: 1,595 ЕУР) по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса. Авторизираниот, издадениот и целосно платениот акционерски капитал на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи:

	Број на акции		Во илјади денари	
	2023	2022	2023	2022
Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија	1,880	1,880	183,904,881	183,904,881
UNIQA International Beteiligungs Verwaltungs GMBH, Австрија	1	1	98,100	98,100
	1,881	1,881	184,002,981	184,002,981

Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број Уп.18-2 834 од 29.07.2020 година издаде согласност за индиректно стекнување на квалификувано учество на Uniqa Österreich Versicherungen AG со седиште во Виена, ул. Untere Donaustrasse 21, преку друштвото Сигал Уника Груп Австрија ш.а Тирана да стекне акции кои претставуваат вкупен кумулативен износ кој надминува 75% од вкупно издадените акции со право на глас во Друштвото УНИКА АД Скопје.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (продолжува)

Статутарни резерви

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината. Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност. Друштвото го нема достигнато законскиот минимум.

Во текот на 2023 и 2022 година, Друштвото нема исплатено дивиденда.

26. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

На 21 јуни 2021 година Друштвото обезбеди субординиран кредит во износ од 1,000,000 Евра од Сигал УНИКА Груп Австрија Ш.а., Албанија, со отплата на 6 август 2026 година, и фиксна каматна стапка од 1.8% на годишно ниво. Со состојба на 31 декември 2023 година, во вкупниот износ од 64,249,786 денари (2022: 63,141,044 денари) е вклучена и пресметана камата во износ од 1,108,742 денари (2022: 1,647,844 денари).

27. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

	2023	31 декември 2022
Пренос на премија	621,091,961	552,299,321
Пренос на премија за реосигурување	(29,103,624)	(27,351,651)
	<u>591,988,337</u>	<u>524,947,670</u>

Движењето на резервирањата за пренесената премија е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември 2023	2022
На 1 јануари	524,947,670	444,531,305
Пренесена премија	68,792,641	82,587,750
Пренесена премија за реосигурување	(1,751,974)	(2,171,385)
На 31 декември	<u>591,988,337</u>	<u>524,947,670</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА (продолжение)

Преносна премија по класи на осигурување

	2023	31 декември 2022
Автоодговорност	305,920,103	271,867,557
Каско	47,874,086	44,214,416
Осигурување на имот	108,039,833	102,424,564
Осигурување на патници	1,352,579	943,323
Лични незгоди	22,545,926	20,310,416
Зелен картон	82,131,506	67,584,666
Гранични полиси	417,129	416,338
Патничко осигурување	4,170,968	3,084,182
Одговорност	15,048,123	13,282,430
Здравствено осигурување	28,148,614	21,620,795
Транспорт	837,122	912,857
ЦМР-превоз на стока	2,455,242	2,491,589
Каско пловни објекти	28,657	33,903
АО пловни објекти	228,277	187,637
Финансиски загуби	1,893,796	2,924,648
	<u>621,091,961</u>	<u>552,299,321</u>

Пренесената премија за реосигурување по класи на осигурување е како што следи:

	2023	31 декември 2022
Транспорт – реосигурување	7,025	7,045
Имот – реосигурување	15,763,111	17,485,257
Имот – соосигурување	7,447,614	3,977,392
Незгода	-	-
ЦМР	1,435	2,506
Одговорност - реосигурување	5,271,559	5,879,451
Одговорност - соосигурување	391,525	-
Финансиски загуби - реосигурување	166,420	-
Финансиски загуби - соосигурување	54,935	-
	<u>29,103,624</u>	<u>27,351,651</u>

28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ

	2023	31 декември 2022
Настанати, пријавени и неисплатени штети	150,417,120	167,489,620
Настанати непријавени штети	257,807,057	232,725,413
Резерви за обработка на штети	7,756,260	6,603,550
Резерви за бонуси и попусти	35,177	45,852
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	<u>(18,591,968)</u>	<u>(29,823,832)</u>
	<u>397,423,646</u>	<u>377,040,603</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Движењето на резервирањата за штети е како што следи:

	Година што завршува на 31 декември	
	2023	2022
На 1 јануари	377,040,603	333,287,714
Настанати, пријавени и неисплатени штети	(17,072,499)	19,021,306
Настанати непријавени штети	25,081,643	45,741,786
Резерви за обработка на штети	1,152,711	1,907,221
Промени во резерви за бонуси и попусти	(10,675)	(126)
Бруто резерви за штети во реосигурување и соосигурување	11,231,863	(22,917,298)
На 31 декември	397,423,646	377,040,603

Настанати, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2023	31 декември 2022
Автоодговорност	84,190,268	90,651,489
Каско	12,569,286	9,017,376
Имот	11,916,150	35,205,779
ЦМР-стока во транспорт	301,521	388,069
Транспорт	52,000	10,000
Незгода	3,415,841	3,223,824
Зелена карта	28,671,065	18,740,004
Гранично осигурување	-	100,000
Одговорност	8,643,529	9,676,329
Патничко осигурување	191,400	261,436
Приватно здравствено	466,060	215,314
	150,417,120	167,489,620

Настанатите непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2023	31 декември 2022
Автоодговорност	200,764,030	184,972,871
Каско	5,133,570	3,901,622
Имот	4,968,076	2,058,334
Одговорност	3,889,596	2,515,476
Незгода	9,539,978	10,518,194
Зелена карта	29,943,377	26,197,005
Гранично осигурување	-	-
ЦМР-стока во транспорт	-	388,069
Транспорт	-	-
Патничко осигурување	565,319	392,418
Здравствено осигурување	3,003,111	1,781,424
	257,807,057	232,725,413

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ШТЕТИ (продолжение)

Резервите за обработка на штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2023	31 декември 2022
Автоодговорност	5,414,133	4,547,804
Каско	336,354	213,163
Имот	320,800	614,858
Одговорност	238,129	201,165
Незгода	246,161	226,743
Зелена карта	1,113,674	741,461
Гранично осигурување	-	1,650
ЦМР-стока во транспорт	5,729	12,806
Транспорт	988	165
Патничко осигурување	14,378	10,789
Здравствено осигурување	65,914	32,946
	<u>7,756,260</u>	<u>6,603,550</u>

29. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

	2023	31 декември 2022
Обврски спрема осигуреници по основ на штети	-	27,698,267
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	<u>42,417</u>	<u>42,417</u>
	<u>42,417</u>	<u>27,740,684</u>

30. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2023	31 декември 2022
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за сосигурување	7,640,962	6,753,690
Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	<u>92,444,790</u>	<u>92,438,198</u>
	<u>100,085,752</u>	<u>99,191,888</u>

31. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2023	31 декември 2022
Обврски по основ на провизија	24,508,565	26,031,750
Обврски спрема добавувачи во земјата и останати обврски	12,829,541	21,096,550
Обврски по основ на членарини, надоместоци и придонеси	6,894,944	4,825,298
Обврски по основ на нето плати	5,251,198	4,424,227
Обврски по основ на придонеси од плати	3,612,115	3,116,083
Обврски за даноци од плати	799,864	685,905
	<u>53,896,227</u>	<u>60,179,813</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористувањето на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоење на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасна делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците, а во делот на реосигурувањето, ризикот од реосигурување се пренесува од Друштвото преку неговото матично друштво до реосигурувачите.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурувањето да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капиталната основа, односно дека нивото на техничките резерви ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на статистички упросечената вредност.

Стратегијата на Друштвото при склучување на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување. Договорите за осигурување се годишни, а при обновувањето на истите Друштвото може повторно да го процени ризикот преку преоценување на премијата за осигурување, да даде попусти или да одбие да ги обнови во зависност од промената на условите.

Друштвото реосигурува дел од ризиците поврзани со договорите за осигурување со цел да обезбеди контрола на својата изложеност на загуби и заштита на капиталот. Друштвото има склучено договори за реосигурување по принципот на вишок над покриеност на загуба преку своето матично друштво кое ги склучува договорите за реосигурување со реосигурувачот во име и за сметка на Друштвото.

Услови на договори за осигурување кои имаат материјален ефект на износот, времето и неизвесноста на идните парични текови

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на неживотно осигурување: осигурување на возила, осигурување на имот, незгода, здравствено осигурување и др. Основните карактеристики на одделните видови на договори за осигурување се следниве:

Осигурување на возила

Договорите вклучуваат осигурување од автоодговорност и каско осигурување. Договорите за автоодговорност покриваат телесни повреди и штети на имот во Република Северна Македонија како и штети настанати во странство предизвикани од осигурени возачи врз основа на системот на зелен картон.

Штетите на имот по овие договори главно се пријавуваат и решаваат во краток рок од настанување на истите. За пријавување и исплата на штета по основ на телесни повреди потребен е подолг временски период и истите се покомплексни да се проценат.

Договорите за автоодговорност се регулирани со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот во Република Северна Македонија. Тарифите и најниските осигурени износи се утврдени со законска регулатива.

Каско осигурување претставува стандарден договор за осигурување од штета во кој исплатите на штетите се ограничени на осигурениот износ.

Осигурување на имот

Овие договори вклучуваат осигурување на имот на ентитети и личен имот. Друштвото користи различни техники за управувањето со ризиците со цел нивно идентификување, анализа на загубите кои најчесто се употребуваат во соработка со матичното друштво.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)*Одговорност кон трети лица*

Овие договори вклучуваат осигурување од одговорност кон трети лица, односно надоместот се исплатува за претрпени повреди на физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Времетраењето на процесот од датумот на пријавување на штетата до датумот на исплата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата, надлежниот суд за решавање во случај на спор итн. Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто е до една година. Најголемиот дел од овие договори не се предмет на значајна комплексност, така да крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално, овие договори резултираат во помала неизвесност во проценките.

Реосигурувањето се користи да се намали ризикот од осигурување. Во табелата подолу се презентирани обврските по основ на реосигурување од најголемите реосигурувачи на 31 декември 2023 и 2022 година.

	2023	31 декември 2022
УНИКА РЕ АГ	34,860,472	43,827,765
УНИКА РЕ ЛИХТЕНШТАЈН АГ	28,143,642	28,175,938
АЛИАНЦ ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ САД	12,582,045	8,746,212
УНИКА ПОЛСКА	4,293,404	-
УНИКА ОСИГУРУВАЊЕ БУГАРИЈА	-	1,887,101
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ АУСТРИЈА	-	1,293,288
АЛИАНС ГЛОБАЛ ГЕРМАНИЈА	2,915,973	-
ЏЛ ИНСУРАНЏЕ ЦОМПАНИ СЕ	2,610,397	-
АЛИАНС ГЛОБАЛ КОРПОРАТЕ ШВАЈЦАРИЈА	951,079	-
АИГ ЕУРОПЕ	918,427	-
АЛИАНЦ ТУРЦИЈА	800,419	-

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2023 година дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 989,562,000 денари (2022: 902,352,896 денари).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

32. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)**Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)**

	31 декември 2023	31 декември 2022
Средства		
Парични средства на банкарските сметки	28,661,063	23,621,587
Банкарски сметки и депозити во банки	556,442,140	521,488,470
Хартии од вредност што ги издадени од РСМ или НБРСМ	356,856,147	314,191,957
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	47,602,650	43,050,882
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>989,562,000</u>	<u>902,352,896</u>
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1,037,107,575	959,163,756
Дел за реосигурителот	<u>(47,695,592)</u>	<u>(57,175,483)</u>
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>989,411,983</u>	<u>901,988,273</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>150,017</u>	<u>364,623</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Банкарските сметки и депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување, за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2023 година паричните средства во благајна и средства на банкарските сметки изнесуваат 2.90% (2022: 2.62%), депозити во банки изнесуваат 56.23% (2022: 57.79%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 36.06% (2022: 34.82%) и акции и удели во инвестициони фондови регистрирани во РСМ изнесуваат 4.81 (2022: 4.77%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да одржува стапка на адекватност на капиталот која во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.
- други потенцијални обврски кои друштвото има обврска да ги прикаже во вонбилансната евиенција

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи:

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување на кое се применуваат одредбите од член 75 став 6 од Законот	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	1,305,648,285	1,141,732,394
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	110,691,000	110,687,760
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	110,511,726	84,288,063
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	221,202,726	194,975,823
Бруто исплатени штети	7	485,127,985	409,489,297
Нето исплатени штети	8	448,729,637	406,505,683
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0.92	0.99
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	204,606,252	193,555,193
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	1,303,121,893	1,135,522,636
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	415,980,437	406,818,582
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	327,349,527	354,891,193
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	463,917,601	395,816,675
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	111,920,900	102,912,336
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	7,694,098	-
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	119,614,998	102,912,336
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	110,640,483	102,162,497
Потребно ниво на маргина на солвентност ([22]=max([10],[21]))	22	204,606,252	193,555,193

Конечната пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи:

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	1	204,606,252	193,555,193

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи

	Ознака	Износ 2023	Износ 2022
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	385,257,103	351,275,129
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	184,002,981	184,002,981
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	106,875,468	95,200,959
Пренесена нераспределена добивка	I4	97,339,820	73,990,801
Нераспределена добивка од тековната година	I5	-	-
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	2,961,166	1,919,612
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	385,257,103	351,275,129
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	-	-
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	-	-
КАПИТАЛ I + II - IV	V	385,257,103	351,275,129
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	204,606,252	193,555,193
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	-	-
Капитал	VI3	385,257,103	351,275,129
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000	184,479,600
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	200,772,103	166,795,529
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	180,650,851	157,719,936
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

33. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот, кој изнесува 3,000,000 евра, во денарска противвредност.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2023 изнесува 5.09% (2022: година изнесува 5.32%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

34.1 Категории на финансиски инструменти

	31 декември 2023	31 декември 2022
Финансиски средства по амортизирана набавна вредност		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	26,045,479	24,274,834
Дадени депозити	556,955,800	522,113,060
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	356,856,147	314,191,957
Побарувања за премии	251,889,985	262,430,215
Други побарувања	42,353,867	39,580,730
Пари и парични еквиваленти	28,665,374	23,621,610
	<u>1,262,766,652</u>	<u>1,186,212,406</u>
Финансиски обврски		
Обврски кон добавувачи и други обврски	164,852,631	194,228,799
Субординиран долг	64,249,786	63,141,044
	<u>229,102,417</u>	<u>257,369,843</u>

34.2 Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временна основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

34.3 Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.4 Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2023 и 2022:

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2023 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Вкупно средства	001	1,165,697,056	550,810,159	427,996	11,553	-	1,716,946,764
1. Нематеријални средства	002	2,961,166	-	-	-	-	2,961,166
2. Вложувања	003	535,468,618	489,144,701	-	-	-	1,024,613,319
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	-	47,695,592	-	-	-	47,695,592
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	348,468	-	-	-	-	348,468
6. Побарувања	007	282,056,889	11,838,494	-	-	-	293,895,383
7. Останати средства	008	34,734,176	2,131,372	427,996	11,553	-	37,305,097
8. Активни временски разграничувања	009	310,127,739	-	-	-	-	310,127,739
II. Вкупно обврски	010	1,136,417,901	580,528,863	-	-	-	1,716,946,764
1. Капитал и резерви	011	97,339,820	353,396,953	-	-	-	450,736,773
2. Субординирани обврски	012	0	64,249,786	-	-	-	64,249,786
3. Бруто технички резерви	013	977,736,414	59,371,161	-	-	-	1,037,107,575
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	4,999,356	-	-	-	-	4,999,356
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	5,828,878	-	-	-	-	5,828,878
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	50,513,433	103,510,963	-	-	-	154,024,396
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	29,279,155	(29,718,704)	427,996	11,553	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)

Сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути за годината што завршува на 31 декември 2022 е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	Странска валута и валутна клаузула УСД	Странска валута и валутна клаузула ЦХФ	Странска валута и валутна клаузула - останати валути	ВКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Вкупно средства	001	1,095,003,815	509,737,187	-	10,866	-	1,604,751,868
1. Нематеријални средства	002	1,919,612	0	-	-	-	1,919,612
2. Вложувања	003	505,839,575	437,941,507	-	-	-	943,781,082
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	2,538,453	54,637,030	-	-	-	57,175,483
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување	005	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	390,396	-	-	-	-	390,396
6. Побарувања	007	286,121,397	15,499,152	-	-	-	301,620,549
7. Останати средства	008	31,750,004	1,659,498	-	10,866	-	33,420,368
8. Активни временски разграничувања	009	266,444,378	-	-	-	-	266,444,378
II. Вкупно обврски	010	1,075,525,621	529,226,247	-	-	-	1,604,751,868
1. Капитал и резерви	011	73,990,801	314,227,468	-	-	-	388,218,269
2. Субординирани обврски	012	-	63,141,044	-	-	-	63,141,044
3. Бруто технички резерви	013	913,572,893	45,590,863	-	-	-	959,163,756
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	5,181,691	-	-	-	-	5,181,691
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,934,723	-	-	-	-	1,934,723
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	80,845,513	106,266,872	-	-	-	187,112,385
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-
III. Разлика - неусогласена валутна структура	020	19,478,194	(19,489,060)	-	10,866	-	-

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.4 Управување со девизен ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото во најголем дел е изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Позитивен износ подолу означува зголемување на добивката која што се јавува во случај доколку денарот ја намали својата вредност во однос на странските валути за 1%. За зголемување на вредноста на денарот во однос на странските валути за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Година што завршува на 31 декември 2023		Година што завршува на 31 декември 2022	
	Зголемување од 1%	Намалување од 1%	Зголемување од 1%	Намалување од 1%
ЕУР	(297,187)	297,187	(194,891)	194,891
УСД	4,280	(4,280)	-	-
ЦХФ	116	(116)	109	(109)

34.5 Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	31 декември 2023	31 декември 2022
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	26,045,479	24,274,834
Побарувања за премии	251,889,985	262,430,215
Други побарувања	42,353,867	39,580,730
Пари и парични еквиваленти	4,311	23
	<u>320,293,642</u>	<u>326,285,802</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Вложувања кои се чуваат до доспевање	356,856,147	314,191,957
Долгорочни депозити	556,955,800	522,113,060
	<u>913,811,947</u>	<u>836,305,017</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	28,661,063	23,621,587
	<u>28,661,063</u>	<u>23,621,587</u>
	<u>1,262,766,652</u>	<u>1,186,212,406</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	164,852,631	194,228,799
	<u>164,852,631</u>	<u>194,228,799</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Субординиран долг	64,249,786	63,141,044
	<u>64,249,786</u>	<u>63,141,044</u>
	<u>229,102,417</u>	<u>257,369,843</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.5 Управување со каматниот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 %, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 2%, а сите други варијабли непроменети, добивката на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 би била повисока, односно пониска, за 11,712,337 денари (2022: 10,914,693 денари).

34.6 Управување со ликвидносниот ризик

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на доволно средства за да ги подмири своите обврски. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ризикот од ликвидност преку управување со активата и пасивата на начин кој ќе овозможи навремено плаќање на обврските во нормални или вонредни услови на работење на Друштвото. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето друштвото пресметува коефициент на ликвидност и минимална ликвидност, што претставува однос меѓу ликвидните средства и доспеаните обврски, односно обврски кои наскоро ќе доспеат.

Планирањето на очекуваните приливи и одливи на парични средства е редовна контрола на ликвидноста и усвојување на мерки за спречување или отстранување на причините за евентуална неликвидност.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2023 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	931,691,584	436,324,726	82,405,861	180,483,045	9,793,918	-	76,247,630	1,716,946,764
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	2,961,166	-	-	-	2,961,166
2. Вложувања	003	255,462,913	431,950,135	73,636,844	177,521,879	9,793,918	-	76,247,630	1,024,613,319
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	43,191,707	4,374,591	129,294	-	-	-	-	47,695,592
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	348,468	-	-	-	-	-	-	348,468
6. Побарувања	007	293,895,383	-	-	-	-	-	-	293,895,383
7. Останати средства	008	28,665,374	-	8,639,723	-	-	-	-	37,305,097
8. Активни временски разграничувања	009	310,127,739	-	-	-	-	-	-	310,127,739
II. Вкупно обврски	010	986,463,295	239,899,985	57,314,287	234,310,777	9,771,616	3,985,016	185,201,788	1,716,946,764
1. Капитал и резерви	011	62,518,504	-	-	204,215,288	-	-	184,002,981	450,736,773
2. Субординирани обврски	012	-	64,249,786	-	-	-	-	-	64,249,786
3. Бруто технички резерви	013	762,103,975	175,581,414	57,253,353	29,759,880	9,011,749	3,397,204	-	1,037,107,575
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	1,987,542	68,785	60,934	335,609	759,867	587,812	1,198,807	4,999,356
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	5,828,878	-	-	-	-	-	-	5,828,878
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	154,024,396	-	-	-	-	-	-	154,024,396
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	(54,771,711)	196,424,741	25,091,574	(53,827,732)	22,302	(3,985,016)	(108,954,158)	-

Вкупниот недисконтиран износ на Субординираните обврски, на 31 декември 2023 година изнесува 67,029,550 денари (67,027,588) денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.6 Управување со ликвидносниот ризик (продолжение)

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски (продолжение)

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност на 31 декември 2022 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	894,479,494	406,610,029	48,322,003	173,213,010	21,523,630	-	60,603,702	1,604,751,868
1. Нематеријални средства	002	-	-	-	1,919,612	-	-	-	1,919,612
2. Вложувања	003	249,730,963	402,391,526	38,350,678	171,180,583	21,523,630	-	60,603,702	943,781,082
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	52,671,598	4,218,503	172,567	112,815	-	-	-	57,175,483
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Одложени и тековни даночни средства	006	390,396	-	-	-	-	-	-	390,396
6. Побарувања	007	301,620,549	-	-	-	-	-	-	301,620,549
7. Останати средства	008	23,621,610	-	9,798,758	-	-	-	-	33,420,368
8. Активни временски разграничувања	009	266,444,378	-	-	-	-	-	-	266,444,378
II. Вкупно обврски	010	946,074,850	158,796,560	111,768,582	196,038,337	3,761,159	2,940,499	185,371,881	1,604,751,868
1. Капитал и резерви	011	35,023,528	-	-	169,191,760	-	-	184,002,981	388,218,269
2. Субординирани обврски	012	-	-	63,141,044	-	-	-	-	63,141,044
3. Бруто технички резерви	013	719,882,820	158,684,234	48,577,478	26,509,094	3,121,868	2,388,262	-	959,163,756
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Останати резерви	015	2,121,394	112,326	50,060	337,483	639,291	552,237	1,368,900	5,181,691
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,934,723	-	-	-	-	-	-	1,934,723
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	017	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	187,112,385	-	-	-	-	-	-	187,112,385
9. Пасивни временски разграничувања	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Разлика - неусогласена рочна структура	020	-51,595,356	247,813,469	-63,446,579	-22,825,327	17,762,471	-2,940,499	-124,768,179	-

Вкупниот недисконтиран износ на Субординираните обврски, на 31 декември 2022 година изнесува 67,027,588 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**34.7 Објективна вредност на финансиските инструменти***Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност*

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи:

	31 декември 2023		31 декември 2022	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	26,045,479	26,045,479	24,274,834	24,274,834
Дадени депозити	556,955,800	556,955,800	522,113,060	522,113,060
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	356,856,147	356,856,147	314,191,957	314,191,957
Побарувања за премии	251,889,985	251,889,985	262,430,215	262,430,215
Други побарувања	42,353,867	42,353,867	39,580,730	39,580,730
Пари и парични еквиваленти	28,665,374	28,665,374	23,621,610	23,621,610
	<u>1,262,766,652</u>	<u>1,262,766,652</u>	<u>1,186,212,406</u>	<u>1,186,212,406</u>
Финансиски обврски				
Обврски кон добавувачи и други обврски	164,852,631	164,852,631	194,228,799	194,228,799
Субординиран долг	64,249,786	64,249,786	63,141,044	63,141,044
	<u>229,102,417</u>	<u>229,102,417</u>	<u>257,369,843</u>	<u>257,369,843</u>

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции.

Кај краткорочните побарувања не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

Субординираниот долг е со фиксна каматна стапка од 1.8%, која е приближна со каматните стапки на истиот инструмент кај други финансиски институции на пазарот, односно е во рамки на пазарната цена. Поради тоа неговата објективна вредност се прикажува како еднаква на неговата сметководствена вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**34.8 Управување со кредитниот ризик**

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и други побарувања. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. Друштвото управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ги покриваат техничките резерви и капиталот. Друштвото со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	31 декември 2023	31 декември 2022
Финансиски средства		
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	26,045,479	24,274,834
Дадени депозити	556,955,800	522,113,060
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	356,856,147	314,191,957
Побарувања за премии	251,889,985	262,430,215
Други побарувања	42,353,867	39,580,730
Пари и парични еквиваленти	28,665,374	23,621,610
	<u>1,262,766,652</u>	<u>1,186,212,406</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2023 и 2022 година. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 23.30% (2022: 25.46%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и други побарувања од неживотно осигурување, додека 44.11% (2022: 44.02%) се однесуваат на орочени депозити.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2023 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)**34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)**

Кредитниот ризик се однесува на ризикот дека договорната страна нема да ги исполни своите договорни обврски што ќе резултира со финансиски загуби за друштвото. Друштвото не е изложено на значајна концентрација на кредитен ризик. Побарувањата за премии за осигурување се состојат од голем број на комитенти. Во таа насока управувањето со кредитниот ризик вклучува разумна дисперзија и намалување на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиенти.

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2023 година е како што следи:

	31 декември 2023		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	91,095,396	-	91,095,396
Доспеани, но не оштетени побарувања	77,081,094	-	77,081,094
Доспеани и оштетени побарувања	<u>201,100,845</u>	<u>(117,387,350)</u>	<u>83,713,495</u>
	<u>369,277,335</u>	<u>(117,387,350)</u>	<u>251,889,985</u>

Состојбата на побарувањата за премии на 31 декември 2022 година е како што следи:

	31 декември 2022		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	94,951,360	-	94,951,360
Доспеани, но не оштетени побарувања	70,366,896	-	70,366,896
Доспеани и оштетени побарувања	<u>215,471,937</u>	<u>(118,359,978)</u>	<u>97,111,959</u>
	<u>380,790,193</u>	<u>(118,359,978)</u>	<u>262,430,215</u>

Останатите финансиски средства прикажани во табелата за максимална изложеност на кредитен ризик се недоспеани или доспеани но неоштетени како што е прикажано во табелата подолу.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

34. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

34.8 Управување со кредитниот ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од осигуреници

Старосната структура на доспеани побарувања од осигуреници согласно нивната нето сметководствена вредност на денот на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи:

	31 декември 2023	31 декември 2022
до 30 дена	77,081,094	70,366,896
31-60 дена	40,726,692	45,719,926
61-120 дена	30,068,913	35,218,770
121-270 дена	10,185,951	12,811,619
271-365 дена	2,731,939	3,361,644
над 365 дена	-	-
	<u>160,794,589</u>	<u>167,478,855</u>

35. ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ

Продукти, услуги и главни потрошувачи

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Република Северна Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Фирмата нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

	Република Македонија	Остатокот од Европа	Вкупно
2023			
Приходи од бруто премија од осигурување	1,305,648,285	-	1,305,648,285
Приходи од вложувања	23,587,114	-	23,587,114
Не-тековни средства	48,754,132	-	48,754,132
Приходи од провизија од реосигурување	-	19,163,504	19,163,504
2022			
Приходи од бруто премија од осигурување	1,141,732,394	-	1,141,732,394
Приходи од вложувања	19,392,160	-	19,392,160
Не-тековни средства	51,868,719	-	51,868,719
Приходи од провизија од реосигурување	-	17,228,664	17,228,664

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

36. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната/разводната загуба по акција на 31 декември 2023 година е направена врз основа на нето добивката/(загубата) за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 62,518,504 денари (2022: добивка од 35,023,528 денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2023 година од 1,881 (2022: 1,881), пресметано како што следува:

	Година што завршува на	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Добивка расположива на имателите на обични акции		
Нето (загуба)/добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>62,518,504</u>	<u>35,023,528</u>
Пондериран просечен број на обични акции		
<i>Број на акции</i>		
Издадени акции на 1 јануари	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>1,881</u>	<u>1,881</u>
Основна/разводенета (загуба)/добивка по акција	<u>33,237</u>	<u>18,620</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

37. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал и УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото.

	31 декември 2023	31 декември 2022
Побарувања:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	1,698,308	2,225,483
Uniqa Bulgaria	480,768	480,762
Uniqa Romania	12,300	12,339
Uniqa Sashversicherung	-	92,301
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	201,273	-
	<u>2,392,649</u>	<u>2,810,885</u>
Обврски:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	64,466,442	64,858,065
UNIQA Austria	10,494,740	12,527,456
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	-	567,833
Uniqa Re AG	34,860,472	43,827,765
Uniqa Poland	4,293,404	635,360
Uniqa IT Services GMBH	770,291	-
Uniqa Re Lichtenstein AG	28,143,642	28,175,938
Uniqa Serbia	98,241	-
Uniqa Bulgaria	-	1,887,101
Uniqa Sashversicherung	196,539	53,911
Uniqa Lajf AD Skopje	738,627	228,564
	<u>144,062,398</u>	<u>152,761,993</u>
Приходи:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	983,167	1,681,611
Uniqa Lajf AD Skopje	5,053,209	11,498,651
Uniqa Re Lichtenstein AG	12,025,132	741,672
Uniqa Hungary	-	12,299
Uniqa Bulgaria	-	790,580
Uniqa Bosnia and Herzegovina	-	82,609
UNIQA Austria	-	422,672
Uniqa Sashversicherung	93,728	-
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	199,232	355,171
	<u>18,354,468</u>	<u>15,585,265</u>

37. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА (продолжение)

	31 декември 2023	31 декември 2022
Трошоци:		
Sigal Uniqa Group Austria sh.a, Albania	3,516,096	4,094,309
UNIQA Austria	9,874,017	14,665,657
Uniqa Re AG	42,274,583	42,394,406
Uniqa IT Services GMBH	6,009,913	3,007,902
Uniqa Lajf AD Skopje	9,029,195	4,641,714
Uniqa Romania	651,346	229,212
Uniqa Serbia	3,470,955	2,182,906
Uniqa Croatia	345,182	116,408
Uniqa Bulgaria	113,603	2,729,688
Uniqa Montenegro	161,056	44,895
Uniqa Czech Republic	331,299	
Uniqa Poland	4,608,629	674,435
Uniqa Hungary	446,781	99,036
Uniqa Bosnia and Herzegovina	3,136	200,367
Uniqa Re Lichtenstein AG	37,928,581	37,714,027
Uniqa Slovakia	611,741	-
Uniqa Sashversicherung	142,844	-
Sigal Uniqa Group Austria Kosovo	1,666,593	1,250,092
	<u>121,185,550</u>	<u>114,045,054</u>

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	31 декември 2023	31 декември 2022
Краткорочни користи за клучниот менаџерски персонал	7,660,714	7,232,693
	<u>7,660,714</u>	<u>7,232,693</u>

38. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

На 31 декември 2022 година, Друштвото е вклучено во повеќе тековни спорови во својство на тужен и тужител. Против Друштвото се поднесени повеќе тужби за надомест на нематеријална и материјална штета во вкупен износ од 51,630,106 денари (2022: 53,165,382 денари). Друштвото се јавува како тужител во судски спорови по основ на регрес на исплатена штета во износ од 176,863,599 денари и долгови по основ на полиси за осигурување во износ од 48,486,591 денари (2022: 59,348,632 денари). За горенаведените износи, Друштвото има признаено резерви за штети согласно политиката за резервации за штети. Врз основа на сопствени проценки, како и интерни и екстерни консултанти, раководството на Друштвото смета дека тужбите нема дополнително да предизвикаат материјални загуби и според тоа не е направена дополнителна резервација во финансиските извештаи.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2018 до 2023 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

39. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2023 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

Во табелата подолу се наведени годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2023 година.

Годишен коефициент на штети ^[1]		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	37,8%	37,3%
Здравствено	02	48,0%	48,0%
каска моторни возила	03	71,6%	71,6%
каска пловни објекти	06	0,0%	0,0%
Карго	07	0,4%	0,5%
имоти пожар	08	20,3%	20,3%
имоти останато	09	9,2%	14,2%
АО	10	47,7%	46,3%
одговорност пловни објекти	12	0,0%	0,0%
општа одговорност	13	-11,0%	8,1%
финансиски загуби	16	37,8%	25,1%
туристичка помош	18	17,1%	17,1%

Годишните коефициенти за штети по класи на осигурување за 2022 година:

Годишен коефициент на штети ^[1]		Коефициент на штети со ефект на реосигурување	Коефициент на штети без ефект на реосигурување
Незгода	01	47.5%	47.1%
Здравствено	02	52%	52%
каска моторни возила	03	60.5%	60.5%
каска пловни објекти	06	0%%	0%
Карго	07	0.3%	0.7%
имоти пожар	08	6.6%	2.5%
имоти останато	09	42.4%	34%
АО	10	52.6%	51.1%
одговорност пловни објекти	12	0%	0%
општа одговорност	13	9.7%	15.2%
финансиски загуби	16	0%	%
туристичка помош	18	20%	20%

^[1] Годишните коефициенти на штети на 31.12.2023 година се пресметани во согласност со одредбите од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

40. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ

По 31 декември 2023 година, датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од дополнително обелоденување во финансиските извештаи.

41. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Странски валута на 31 декември 2023 и 2022 година, се следните:

	31 декември 2023	31 декември 2022
ЕУР	61.4950	61.4932
ЦХФ	66.4093	62.4487
УСД	55.6516	57.6535

УНИКА АД Скопје

Годишна сметка

За годината завршена на 31 декември 2023 година

ЕМБС: 05896100

Целосно име: Друштво за осигурување УНИКА А.Д. - Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	1.919.612,00			2.961.166,00
2	-- Гудвил				0,00
3	-- Останати нематеријални средства	1.919.612,00			2.961.166,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	49.949.107,00			45.792.966,00
5	-- Недвижности (006+007)	40.150.349,00			37.153.243,00
6	-- Земјиште				0,00
7	-- Градежни објекти	40.150.349,00			37.153.243,00
8	-- Постројки и опрема	5.338.315,00			5.318.116,00
9	-- Транспортни средства	4.460.443,00			3.321.607,00
10	-- Аванси за набавка на материјални средства				0,00
11	-- Материјални средства во подготовка				0,00

12	- - Останати материјални средства				0,00
13	- - В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	903.630.733,00			987.460.076,00
14	- - I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА				0,00
15	- - II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	24.274.834,00			26.045.479,00
16	- - Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во подружници				0,00
18	- - Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва				0,00
19	- - Побарувања по дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва				0,00
20	- - Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	24.274.834,00			26.045.479,00
21	- - III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	879.355.899,00			961.414.597,00
22	- - Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	357.242.839,00			404.458.797,00
23	- - Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	314.191.957,00			356.856.147,00
24	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	20.718.962,00			30.518.103,00
25	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	293.472.995,00			326.338.044,00
26	- - Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	43.050.882,00			47.602.650,00
27	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година				0,00
28	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година				0,00
29	- - Акции, удели и останати сопственички инструменти	43.050.882,00			47.602.650,00
30	- - Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)				0,00
31	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година				0,00

32	- - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година				0,00
33	- - Акции, удели и останати сопственички инструменти				0,00
34	- - Деривативни финансиски инструменти				0,00
35	- - Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	522.113.060,00			556.955.800,00
36	- - Депозити	522.113.060,00			556.955.800,00
37	- - Дадени заеми обезбедени со хипотека				0,00
38	- - Останати дадени заеми				0,00
39	- - Останати пласмани				0,00
40	- - IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ				0,00
41	- - Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)				0,00
42	- - Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	57.175.483,00			47.695.592,00
43	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	27.351.651,00			29.103.624,00
44	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва				0,00
45	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик				0,00
46	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	29.823.832,00			18.591.968,00
47	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти				0,00
48	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва (законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета)				0,00
49	- - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви				0,00
50	- - Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА				0,00

51	- - Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	302.010.945,00			294.243.851,00
52	- - I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	262.430.215,00			251.889.985,00
53	- - Побарувања од осигуреници	262.430.215,00			251.889.985,00
54	- - Побарувања од застапници и од посредници				0,00
55	- - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување				0,00
56	- - II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	5.271.523,00			1.501.959,00
57	- - III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	34.309.207,00			40.851.907,00
58	- - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	13.732.866,00			13.392.630,00
59	- - Побарувања по основ на вложувања	19.520.354,00			26.470.219,00
60	- - Тековни даночни средства	390.396,00			348.468,00
61	- - Останати побарувања	665.591,00			640.590,00
62	- - Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	23.621.610,00			28.665.374,00
63	- - 3. ЗАЛИХИ				0,00
64	- - S.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА				0,00
65	- - И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	266.444.378,00			310.127.739,00
66	- - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	1.604.751.868,00			1.716.946.764,00
67	- - J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	252.087.525,00			280.462.783,00
68	- - ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	388.218.269,00			450.736.773,00
69	- - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	184.002.981,00			184.002.981,00
70	- - II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ				0,00
71	- - III.СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)				0,00
72	- - IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)				0,00
73	- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА				0,00
74	- - VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	95.200.959,00			106.875.468,00
75	- - Законски резерви	95.200.959,00			106.875.468,00

76	-- Резерви за сопствени акции				0,00
77	-- Статутарни резерви				0,00
78	-- Останати резерви				0,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	73.990.801,00			97.339.820,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)				0,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	35.023.528,00			62.518.504,00
82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД				0,00
83	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО				0,00
84	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО				0,00
85	-- Б.СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	63.141.044,00			64.249.786,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	959.163.756,00			1.037.107.575,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	552.299.321,00			621.091.961,00
88	-- Бруто математичка резерва				0,00
89	-- Бруто резерви за штети	406.818.583,00			415.980.437,00
90	-- Бруто резерви за бонуси и попусти	45.852,00			35.177,00
91	-- Бруто еквилизациона резерва				0,00
92	-- Бруто останати осигурително технички резерви				0,00
93	-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК				0,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	5.181.691,00			4.999.356,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	5.181.691,00			4.999.356,00
96	-- Останати резервирања за ризици и неизвесности				0,00
97	-- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ				0,00
98	-- Е.ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ				0,00

99	- - Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	189.047.108,00			159.853.274,00
100	- - I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	27.740.684,00			42.417,00
101	- - Обврски спрема осигуреници	27.698.267,00			0,00
102	- - Обврски спрема застапници и посредници				0,00
103	- - Останати обврски од непосредни работи на осигурување	42.417,00			42.417,00
104	- - II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	99.191.888,00			100.085.752,00
105	- - III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	62.114.536,00			59.725.105,00
106	- - Обврски по основ на финансиски вложувања				0,00
107	- - Останати обврски од непосредни работи на осигурување	34.216.723,00			30.221.235,00
108	- - Обврски кон вработените	8.226.213,00			9.663.176,00
109	- - Тековни даночни обврски	1.934.723,00			5.828.878,00
110	- - Останати обврски	17.736.877,00			14.011.816,00
111	- - 3. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА				0,00
112	- - S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)				0,00
113	- - ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	1.604.751.868,00			1.716.946.764,00
114	- - И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	252.087.525,00			280.462.783,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	- - А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	1.038.364.673,00			1.144.974.348,00

202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	914.987.600,00			1.066.666.778,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	1.134.937.394,00			1.298.387.306,00
204	-- Бруто полисирана премија за соосигурување	6.795.000,00			7.260.979,00
205	-- Бруто полисирана премија за реосигурување / ретроцесија				0,00
206	-- Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување	16.130.525,00			21.018.108,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	130.197.904,00			150.922.732,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	82.587.750,00			68.792.641,00
209	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување	51.158,00			3.916.683,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	2.120.227,00			-2.164.709,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	26.119.531,00			27.375.289,00
212	-- Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)				0,00
213	-- Приходи од камати од друштва во група				0,00
214	-- Приходи од курсни разлики од друштва во група				0,00
215	-- Приходи од дивиденди од друштва во група				0,00
216	-- Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група				0,00
217	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во друштва во група				0,00
218	-- Останати приходи од вложувања во друштва во група				0,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	19.849.929,00			24.638.882,00
220	-- Приходи од камати	17.675.327,00			21.775.486,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	1.716.833,00			1.811.628,00
222	-- Приходи од дивиденди				0,00

223	- - Нереализирани добивки од вложувања	457.769,00			1.051.768,00
224	- - Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)				0,00
225	- - Финансиски вложувања расположливи за продажба				0,00
226	- - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)				0,00
227	- - Останати финансиски средства и вложувања				0,00
228	- - Останати приходи од вложувања (229+233)	6.269.602,00			2.736.407,00
229	- - Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)	6.269.602,00			2.736.407,00
230	- - Зголемување на вредноста на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста				0,00
231	- - Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	6.269.602,00			2.736.407,00
232	- - Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста				0,00
233	- - Останати приходи од вложувања				0,00
234	- - III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	92.104.645,00			39.839.000,00
235	- - IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	5.152.897,00			11.093.281,00
236	- - Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	995.939.941,00			1.072.272.790,00
237	- - I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	442.426.959,00			454.316.624,00
238	- - Бруто исплатени штети	409.489.297,00			485.127.985,00
239	- - Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	7.831.738,00			14.806.731,00
240	- - Бруто исплатени штети-дел за соосигурување	50.490,00			4.512.388,00
241	- - Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ ретроцесија	2.933.124,00			31.885.960,00

242	-- Промени во бруто резервите за штети	66.670.313,00			9.161.855,00
243	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за соосигурување	937.244,00			12.821,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	21.980.055,00			-11.244.684,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	-126,00			-10.675,00
246	-- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)				0,00
247	-- Промени во бруто математичка резерва				0,00
248	-- Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување				0,00
249	-- Промени во еквализациона резерва, нето од реосигурување (250-251)				0,00
250	-- Промени во еквализациона резерва, нето од реосигурување				0,00
251	-- Промени во бруто еквализациона резерва-дел за соосигурување и реосигурување				0,00
252	-- Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)	-126,00			-10.675,00
253	-- Промени во останати бруто технички резерви	-126,00			-10.675,00
254	-- Промени во останати бруто технички резерви-дел за соосигурување и реосигурување				0,00
255	-- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)				0,00
256	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот				0,00
257	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот- дел за соосигурување и реосигурување				0,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО	20.906.398,00			13.784.485,00

ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)				
259	-- Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	2.695.720,00		0,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	18.210.678,00		13.784.485,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	455.070.952,00		512.254.345,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	296.594.185,00		350.617.509,00
263	-- Провизија	260.455.349,00		319.386.828,00
264	-- Останати трошоци	11.205.182,00		9.873.041,00
265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	-32.876.334,00		-43.144.447,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	57.809.988,00		64.502.087,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	158.476.767,00		161.636.836,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	8.017.572,00		7.528.375,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	47.206.630,00		52.147.658,00
270	-- Плати и надоместоци	30.073.117,00		33.008.517,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	3.023.593,00		3.344.901,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	12.232.105,00		13.531.975,00
273	-- Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени			0,00
274	-- Останати трошоци за вработените	1.877.815,00		2.262.265,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	2.652.967,00		4.412.437,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	100.599.598,00		97.548.366,00
277	-- Трошоци за услуги	57.796.575,00		56.185.422,00
278	-- Материјални трошоци	14.007.973,00		13.589.815,00

279	- - Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	28.795.050,00			27.773.129,00
280	- - VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	2.700.592,00			2.659.962,00
281	- - Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)				0,00
282	- - Расходи за камати од друштва во група				0,00
283	- - Расходи за курсни разлики од друштва во група				0,00
284	- - Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група				0,00
285	- - Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања друштва во група				0,00
286	- - Останати финансиски расходи од друштва во група				0,00
287	- - Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	2.700.592,00			2.659.962,00
288	- - Расходи за камати	1.105.408,00			1.109.728,00
289	- - Расходи за курсни разлики	1.595.184,00			1.550.234,00
290	- - Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања				0,00
291	- - Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)				0,00
292	- - Финансиски вложувања расположиви за продажба				0,00
293	- - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)				0,00
294	- - Реализирани загуби од продажба на останати вложувања				0,00
295	- - Останати расходи од вложувања (296+297)				0,00
296	- - Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста				0,00
297	- - Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања				0,00
298	- - VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	56.663.570,00			56.932.878,00

299	-- Трошоци за превентива				0,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	56.663.570,00			56.932.878,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	18.171.596,00			32.335.171,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	16.410.941,00			22.302.412,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	1.760.655,00			10.032.759,00
304	-- Удел во добивката на придружените друштва				0,00
305	-- Удел во загубата на придружените друштва				0,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	42.424.732,00			72.701.558,00
307	-- Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)				0,00
308	-- Нето добивка од прекинати работења				0,00
309	-- Нето загуба од прекинати работења				0,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	42.424.732,00			72.701.558,00
311	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)				0,00
312	-- Данок на добивка	7.401.204,00			10.183.054,00
313	-- Одложени даночни приходи				0,00
314	-- Одложени даночни расходи				0,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	35.023.528,00			62.518.504,00
316	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)				0,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	131,00			141,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
324	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	18.620,00			33.237,00
325	-- Вкупна основна заработувачка по акција	18.620,00			33.237,00
	-- Добивка за годината				

329		35.023.528,00			62.518.504,00
348	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	35.023.528,00			62.518.504,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
601	- - Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)				0,00
602	- - Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект				0,00
603	- - Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект				0,00
604	- - Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект				0,00
605	- - Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект				0,00
606	- - Обезвреднување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)				0,00
607	- - Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)				0,00
608	- - Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (< или = АОП 003 од БС)				0,00
609	- - Набавна вредност на софтвер со лиценца				0,00
610	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на софтвер со лиценца				0,00
611	- - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца				0,00
612	- - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)				0,00
613	- - Набавна вредност на компјутерскиот софтвер	10.287.975,00			11.593.396,00

	развиен за сопствена употреба				
614	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба				0,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	8.368.363,00			8.632.230,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	1.919.612,00			2.961.166,00
617	-- Набавна вредност на набавени бази на податоци				0,00
618	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на набавени бази на податоци				0,00
619	-- Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци				0,00
620	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 003 од БС)				0,00
621	-- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба				0,00
622	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на бази на податоци развиени за сопствена употреба				0,00
623	-- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба				0,00
624	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)				0,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	75.942.083,00			73.061.718,00
626	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на градежни објекти				0,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	35.791.734,00			35.908.475,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	40.150.349,00			37.153.243,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема				0,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема				0,00
631	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема				0,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< =				0,00

	АОП 008 од БС)				
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема				0,00
634	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на информациска и телекомуникациска опрема				0,00
635	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема				0,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< = АОП 008 од БС)				0,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	34.814.894,00			38.067.218,00
638	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерска опрема				0,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	29.476.579,00			32.749.102,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	5.338.315,00			5.318.116,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства	9.399.714,00			9.399.714,00
642	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на транспортни средства				0,00
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	4.939.271,00			6.078.107,00
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	4.460.443,00			3.321.607,00
645	-- Оригинални уметнички и литературни дела				0,00
646	-- Драгоцени метали и камења				0,00
647	-- Антиквитети и други уметнички дела				0,00
648	-- Други скапоцености				0,00
649	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година) (< или = АОП 018 од БС)				0,00
650	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година) (< или = АОП 018 од БС)				0,00
651	-- Дадени заеми на подружници, придружени				0,00

	друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година)(< или = АОП 019 од БС)				
652	- - Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година)(< или = АОП 019 од БС)				0,00
653	- - Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (краткорочни)(< или = АОП 020 од БС)				0,00
654	- - Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (долгорочни, со рок на достасување над една година)(< или = АОП 020 од БС)				0,00
655	- - Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС)	24.274.834,00			26.045.479,00
656	- - Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	182.139.638,00			177.342.160,00
657	- - Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	339.973.422,00			379.613.640,00
658	- - Дадени заеми обезбедени со хипотека (до една година)(< или = АОП 037 од БС)				0,00
659	- - Дадени заеми обезбедени со хипотека (над една година)(< или = АОП 037 од БС)				0,00
660	- - Останати дадени заеми (до една година)(< или = АОП 038 од БС)				0,00
661	- - Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС)				0,00
662	- - Хартии од вредност кои не котираат на активен пазар(< или = АОП 039 од БС)				0,00
663	- - Останати пласмани депозити и заеми(< или = АОП 039 од БС)				0,00
664	- - Должнички инструменти (АОП 660+661)(< или = АОП 041 од БС)				0,00
665	- - Должнички инструменти со рок на достасување до една година	20.718.962,00			30.518.103,00
666	- - Должнички инструменти со рок на достасување над една година	293.472.995,00			326.338.044,00
667	- - Сопственички инструменти(< или = АОП 041 од БС)				0,00

668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)				0,00
669	-- Останати финансиски инструменти(< или = АОП 041 од БС)				0,00
670	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	665.591,00			640.590,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	23.621.610,00			28.665.374,00
672	-- Парични еквиваленти(< или = АОП 062 од БС)				0,00
673	-- Обврски по однос на земени заеми и кредити од банки (АОП 674+675)(< или = АОП 106 од БС)				0,00
674	-- краткорочни				0,00
675	-- долгорочни				0,00
676	-- Обврски по однос на останати земени заеми и кредити (АОП 677+678)(< или = АОП 106 од БС)				0,00
677	-- краткорочни				0,00
678	-- долгорочни				0,00
679	-- Обврски по основ на финансиски лизинг(АОП 680+681)				0,00
680	-- краткорочни				0,00
681	-- долгорочни				0,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	17.736.877,00			14.011.816,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	17.228.664,00			19.163.504,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	2.652.967,00			4.412.437,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	14.012.394,00			16.133.181,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	2.545.214,00			3.072.933,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)				0,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	4.935.604,00			4.966.874,00
	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП				

689	277 од БУ)	4.182.675,00			2.398.910,00
690	- - Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	11.205.182,00			9.873.041,00
691	- - Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	32.120.688,00			29.613.524,00
692	- - Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	567.381,00			521.274,00
693	- - Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	4.557.905,00			5.779.439,00
694	- - Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	5.242.401,00			3.245.866,00
695	- - Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)				0,00
696	- - Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)				0,00
697	- - Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	1.147.892,00			1.501.609,00
698	- - Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)				0,00
699	- - Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	1.611.395,00			1.774.239,00
700	- - Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	880.999,00			767.388,00
701	- - Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	2.074.938,00			269.136,00
702	- - Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	165.895,00			190.464,00
703	- - Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	4.219.916,00			1.922.650,00
704	- - Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ)				0,00
705	- - Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	48.027,00			168.752,00
706	- - Трошоци за управување со заеднички пензиски фонд(< или = АОП 279 од БУ)				0,00
707	- - Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	687.546,00			2.253.851,00

708	- - Трошоци за стипендии и награди на ученици и студенти(< или = АОП 279 од БУ)				0,00
709	- - Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	5.755.078,00			3.494.219,00
710	- - Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	15.843.650,00			19.474.057,00
711	- - Исплатени дивиденди				0,00
712	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	131,00			141,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2480	- 65.12 - Неживотно осигурување	1.144.974.348,00			

Потпишано од:

Borce Bogeski

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

